

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 27 год. LXVII

3 март 2011, среда

Цената на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
664. Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис, при управување со документи кај буџетските корисници.....	3	671. Одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување...	8
665. Одлука за давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сировата вода за водоснабдување од ЈП ХС „Злетовица“ кон корисниците.....	6	672. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	8
666. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2010 година.....	6	673. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	9
667. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот што го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од пензиските друштва за 2011 година.....	6	674. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	9
668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	6	675. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура.....	9
669. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје.....	7	676. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	9
670. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	677. Одлука за престанок на правото на користење на недвижна ствар – КП. бр. 12092/1 КО.Центар 1 на Министерството за внатрешни работи на 148/11471 (идеален дел).....	10
		678. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на општина Битола.....	10

	Стр.		Стр.
679. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	10	692. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година.....	33
680. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.....	11	693. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	33
681. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – земјиште на Министерството за внатрешни работи.....	11	694. Исправка на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.....	34
682. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар – авион „Злин“ на Министерството за одбрана.....	11	695. Правилник за начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација.....	34
683. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар – авион „Злин“ на Министерството за одбрана.....	11	696. Правилник за формата и содржината на Годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и на оперативната програма за техничка поддршка.....	36
684. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на меркантилна пченица од стоконите резерви.....	12	697. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).....	39
685. Одлука за дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	12	698. Правилник за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи*.....	78
686. Одлука за давање согласност на Статутот на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.....	12	699. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник.....	88
687. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2011/2012 година.....	13	700. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	88
688. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2011/2012 година....	29	701. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	88
689. Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2011 година.....	29	702. Правилник за одржување на катастарот на недвижностите.....	88
690. Програма за мониторинг на безбедност на храната за 2011 година.....	31	703. Правилник за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информативен систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите.....	121
691. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011 година.....	32	704. Деловник за начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за администрација, за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници.....	147
		705. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2011 година ...	148
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**664.**

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија” бр.34/2001, 6/2002 и 98/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС, ПРИ УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ КАЈ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ****I. Општи одредби****Член 1****Предмет**

Со оваа уредба се уредува воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис, при управување со документи кај буџетските корисници.

Член 2**Цел**

Информациониот систем од член 1 од оваа уредба е систем за електронско архивирање, управување на документи и работни процеси, кој е развиен на Documentum платформата и кој се користи за управување со документи во органите на државната управа (во натамошниот текст: органи).

Член 3**Дефиниции**

(1) Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

1. „ЕРДМС (ERDMS – Electronic Record and Documentum Management System)“ е систем за електронско архивирање, управување на документи и работни процеси, кој е развиен на Documentum платформата;

2. „Барање“ е образец за автоматска обработка на податоци кој се користи во процесот меѓу органите;

3. Документарен материјал и архивска граѓа се документи кои во органите влегуваат преку поштенска и друга достава, како и документи генерирани од организациони единици на органите во внатрешно движење и наменети за надворешни корисници кои излегуваат преку поштенска и друга достава;

4. „Корисник“ е секое физичко лице вработено во органот кое користи одделни функционалности на ЕРДМС;

5. „Администарот“ е лице вработено во органот, кое е определено од одговорното лице на органот да ја следи и координира оперативноста на ЕРДМС на ниво на орган и учествува во планирањето за унапредување и развој на ЕРДМС;

6. „Орган“ е секој орган на државната управа кој дава услуги преку ЕРДМС;

7. „Работен процес“, односно workflow претставува автоматизиран процес кој служи за размена на документи и инструкции помеѓу корисниците во рамките на една низа од активности, врз основа на нивните права и привилегии, кои се надоврзуваат на низата од состојби низ кои поминуваат документите од креирање, прегледување до одобрување.

II. Воспоставување, начин на управување и користење на ЕРДМС**Член 4****Управување и органи корисници на ЕРДМС**

(1) Со ЕРДМС управува Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството) во координација со органите корисници на системот.

(2) Корисници на ЕРДМС систем се следните органи:

1. Министерство за одбрана;
2. Министерство за внатрешни работи;
3. Министерство за правда;
4. Министерство за надворешни работи;
5. Министерство за финансии;
6. Министерство за економија;
7. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
8. Министерство за здравство;
9. Министерство за образование и наука;
10. Министерство за труд и социјална политика;
11. Министерство за локална самоуправа;
12. Министерство за култура;
13. Министерство за информатичко општество и администрација;
14. Министерство за транспорт и врски;
15. Министерство за животна средина и просторно планирање;
16. Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија;
17. Служба за општи и заеднички работи;
18. Секретаријат за Европски прашања;
19. Секретаријат за спроведување на Рамковен договор;
20. Секретаријат за законодавство.

Член 5**Начин на користење на ЕРДМС од страна на органите**

(1) Органите го користат ЕРДМС за електронско архивирање, управување на документи и работни процеси за управување на документи во истите.

(2) ЕРДМС е централизиран систем, а техничките предуслови за истиот ги обезбедува Министерството.

(3) До централизираниот систем пристапуваат корисниците од сите органи вклучени во истиот.

(4) Централната локација е физички централна и заедничка за сите органите и истата нуди безбедност на ниво на корисник и органот, односно секој има пристап исклучиво до документите за кои е овластен да ги гледа.

(5) Администрирањето на системот ќе се одвива централизирано од страна на Министерство, и децентрализирано од страна на администраторите од секој орган.

(6) По исклучок од ставот 1 на овој член, врз основа на поднесено барање од страна на Министерството, ќе се овозможи престанување на користење на ЕРДМС, по претходно одобрение од страна на Владата на Република Македонија.

(7) Барањето се поднесува истовремено до Министерството и Владата на Република Македонија.

(8) Органот го информира Министерството за секоја планирана промена во постапката која се спроведува преку ЕРДМС.

(9) Органот обезбедува сигурен и стабилен линк, како и минимални потребни хардверски и софтверски ресурси за пристапување и користење на ЕРДМС.

Член 6

Архивирањето на документите, согласно Законот за архивска граѓа го вршат вработените, согласно актите за внатрешна организација и систематизација на работните места.

Член 7

Начин на управување со процесите

(1) Администраторите на Министерство го администрираат централниот систем и процесите за сите органи.

(2) Надлежен за администрирање на корисниците е самиот орган.

Член 8

Начин на одржување на ЕРДМС

(1) Одржувањето и функционирањето на техничка опрема (сервери и други хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи и бази на податоци, се врши од страна на Министерството.

(2) Органите определуваат администратори и обезбедуваат соодветна организациска и кадровска структура за функционирање на ЕРДМС.

Член 9

Начинот на доставување барања и одговори по барањата за развивање и имплементација на нови процеси во ЕРДМС

(1) Органите кои се вклучени во системот, можат да побараат развивање на нов процес во ЕРДМС системот Documentum.

(2) Барањето за нов процес се поднесува во официјална хартиена или електронска форма (потпишано од страна на определени лица во институцијата) до Министерство.

(3) Утврдувањето на формата и содржината на барањето за развивање на нов процес, се врши согласно насоките донесени од страна на Министерството.

(4) Органот доколку има потреба од развивање на повеќе процеси кои би биле користени во повеќе организациони единици подготвува план и динамика за развој на процеси.

(5) Процесите ќе се реализираат согласно планот и ќе се имплементираат по претходно утврдена динамика на квартално ниво.

III. Безбедност и заштита на ЕРДМС

Член 10

Безбедност на ЕРДМС

(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми, базата на податоци за ЕРДМС, физички се лоцирани, хостирани и администрирани од страна на Министерството.

(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само овластени лица од министерот за информатичко општество.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено лице од став 2 на овој член.

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите се заштитува од ризиците во опкружувањето преку примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од потенцијални закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно зрачење.

(5) Од страна на органите корисници на ЕРДМС, се воспоставуваат и применуваат организациски и технички мерки за физичка безбедност на локалната техничка опрема, мрежи.

Член 11

Заштита на серверите и софтверската програма

(Серверите и софтверската програма се заштитуваат преку:

- огнени сидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигурирани за да оневозможат пристап и протокол кој не е потребен за функционирање на ЕРДМС,

- вграден безбедносен серверски сертификат за заштита на електронската комуникација и

- систем за заштита од штетни софтверски програми, кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на штетни софтверски програми и кој врши проверка заради откривање и оневозможување на дејствување на штетни софтверски програми при секој прием на податоци во ЕРДМС.

Член 12

Резервна копија на податоците

(1) Резервната копија (back up) на податоците складирани на серверите се чува во просторија која се наоѓа надвор од објектот во кој се сместени серверите.

(2) Резервните копии се физички и криптографски заштитени заради оневозможување на каква било модификација.

(3) Резервното копирање на податоците се врши секој работен ден, на крајот од работната седмица и секој последен работен ден во месецот.

(4) Заради вршење на резервно копирање од страна на Министерството се обезбедува уред и доволен број на медиуми за правење резервни копии согласно план за управување со копиите.

IV. Регистрација во ЕРДМС

Член 13

Регистрација на органите

(1) Од страна на Министерството се регистрираат органите во ЕРДМС, односно им се доделува корисничко име и лозинка на администраторите, кои се опрделени од одговорното лице на органот.

(2) Администраторот ги определува корисничките имиња и лозинките на корисниците на ЕРДМС.

Член 14

База на постоечки процеси

(1) Од страна на Министерството се чува и одржува база на веќе постоечки процеси од органи.

(2) Базата ги содржи следните елементи:

- Назив на процес
- Назив и извршители (функција) на секој од чекорите за секој од процесите процес
- Анализа на процесот која се состои од: детален текстуален опис на процесот; графички приказ на процесот во форма на дијаграм; обрасци/формулари за процесот.

(3) Анализата на процесите ја подготвува институцијата за која се развива и имплементира процесот.

Член 15

Користење и менување на корисничкото име и лозинката

(1) Корисникот на ЕРДМС го користи корисничкото име и лозинката при најава, односно пристап во системот.

(2) Корисникот на ЕРДМС системот може да го менува корисничкото име и лозинката по претходна согласност на Министерството, односно органот каде истиот е вработен.

(3) Од страна на Министерството се утврдуваат и на јавниот дел од веб-локацијата се објавуваат условите за регистрација и правилата за користење на ЕРДМС од страна на органите, вклучително и техничките процедури за креирање и управување со корисничко име и лозинка системот.

Член 16

Дејствија во постапката кои автоматски ги презема ЕРДМС

(1) Софтверската програма автоматски:
- го евидентира корисникот и времето во кое го презел дејствието,

- доделува референтен број на секое поднесено барање, според кој се идентификува предметот во системот, и

- го потврдува успешниот прием на документот и пораката разменета помеѓу органите, при што се наведува точното време на прием и се испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната електронска адреса.

V. Поднесување, размена на податоци, чување на документи и корисничка поддршка на ЕРДМС

Член 17

Поднесувањето и размената на податоците и документите во хартиена форма

(1) Во случај на подолготраен технички проблем и прекин во функционирањето на ЕРДМС, поднесувањето и размената на податоците и документите се извршуваат во хартиена форма.

(2) По повторното воспоставување на функционалноста на ЕРДМС од страна на органот поднесените и разменетите податоци и преземените дејствија во хартиена форма се внесуваат и обработуваат во системот.

Член 18

Извештаи и чување на документи

(1) Од страна на органот преку софтверската програма се печатат автоматски генерирани дневни извештаи во кои се содржат основни податоци што се потребни за евиденција на предметот во деловодникот кој се води од страна на писарниците.

(2) Целокупната документација поднесена, размената или внесена преку ЕРДМС се зачувува во електронска форма. Документите зачувани во ЕРДМС се даваат на увид на определени лица заради инспекциски надзор, ревизија или други, со закон, определени дејствија на определени лица и органи.

(3) За документите и податоците кои се примени или разменети во хартиена форма, како и при обработката на податоците и преземањето на дејствијата преку ЕРДМС, од страна на органот соодветно и до мера до која е применливо за информационален систем се применуваат прописите за деловодно и архивско работење.

Член 19

Корисничка поддршка

(1) Корисничка поддршка за администраторите се обезбедува од страна на Министерството.

(2) Администраторот или лицата определени од одговорното лице на органот, обезбедуваат корисничка поддршка за корисниците на ЕРДМС од органот како и за оние корисници кои поднесуваат барање до тој орган.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 20

(1) Од страна на Министерството се воспоставува ЕРДМС – ХЕЛП ДЕСК за пријавување проблеми, поставување на прашања и доставување на барања за промена во ЕРДМС, согласно насоките донесени од страна на Министерството.

(2) Од страна на органите корисници на ЕРДМС ќе се донесат насоки со кои ќе се утврди оперативното работење со ЕРДМС во рамките на органот, најдоцна до 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се отпочне да се применува од 1 април 2011 година.

Бр. 51-1140/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

665.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СИРОВА ВОДА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОД ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ КОН КОРИСНИЦИТЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за висината на цената на сирова вода за водоснабдување од ЈП ХС „Злетовица“ кон корисниците бр.0201-288/1 од 21.2.2011 година, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-42/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

666.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2010 година, бр.02-65/1 од 21.1.2011 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-432/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

667.

Врз основа на член 102, став 2 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010 и 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ГО НАПЛАТУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот што го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од пензиските друштва за 2011 година бр.02-384/1 од 21.1.2011 година, донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 21.1.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-532/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

668.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари – три компјутерски системи составени од елементите: Start Chipset Intel 945, Memory DDR2, Graphic slot PCIe x16, Lan 10/100, Intel Celeron D420 1.60G 512k 800 MHz LGA775, SATA, со следните регистарски броеви:

-SC 100500566D

-SC 100500514D

-SC 100500543D

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Градот Скопје за потребите на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Центарот за лица – жртви на трговија со луѓе.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-625/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

669.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, бр.02-92/3 од 28.1.2011 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 28.1.011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-639/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

670.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари:

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП31 во површина од 491 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП32 во површина од 66 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП33 во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП34 во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 423 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/К1/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 423 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда ПО број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ПП во површина од 53 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, број на зграда 3 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2577 за КО Радожда, број на зграда 4 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2579/2 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП31 во површина од 19 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2579/2 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда ПО број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ПП во површина од 13 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП31 во површина од 47 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП32 во површина од 20 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 17 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2719 за КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда ПО број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ПП во површина од 14 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП31 во површина од 203 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 68 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 2/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 34 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 3/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 18 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 4/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 19 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 5/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 8 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.2578 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 6/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 28 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за КО Радожда, катастарска култура и класа пат во површина од 27318 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП31 во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за КО Радожда, катастарска култура и класа ЗП32 во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за КО Радожда, број на зграда 1 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 9 мкв;

- објект кој се наоѓа на м.в.Локов на КПбр.3411 за КО Радожда, број на зграда 2 намена на зграда Б4 број на посебен дел од зграда 1/приз/намена на посебен дел од зграда ДП во површина од 9 мкв;

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-668/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

671.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на дел од недвижна ствар-земјиште што претставува дел од КП. бр. 1/1, со површина од 33.507,16 м², нов КП.бр. 1/2, запишано во ИЛ бр.843 за КО – Мралино, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок, на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-745/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

672.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари – деловни простории со вкупна површина од 648 м², кои се наоѓаат во Скопје на ул. Руди Чаевац број 8, запишани во ИЛ бр. 50931, КП 755 дел 14, КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-754/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

673.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар и тоа:

- земјиште со површина од 29989 м2, лоцирано на Катастарска парцела бр. 3501/4, Катастарска Општина Дебар – поединеч, евидентирано во Имотен лист бр. 205, викано место Плитка Тепсија, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-755/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

674.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Дирекцијата за радијациона сигурност бр.07-193/1 од 27.1.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-838/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

675.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура бр. 07-286/3 од 10.2.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-941/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

676.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија бр.07-287/3 од 10.2.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-942/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

677.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – КП.БР.12092/1 КО.ЦЕНТАР 1 НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 148/11471 (ИДЕАЛЕН ДЕЛ)

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи му престанува правото на користење на недвижната ствар – КП.бр.12092/1 КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист број 55326 за КО. Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-986/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

678.

Врз основа на член 17 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат во - Касарната „Стеван Наумов – Стив“ во Битола, на КП бр. 17595/1, запишани во ИЛ бр. 26860 за КО Битола, викано место Хераклеа, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.14 (по старо бр.9) со вкупна површина од 319м2;

- објект бр.49 (по старо бр.3) со вкупна површина од 2.608м2;
- објект бр.50 (по старо бр.4) со вкупна површина од 1.440м2;
- објект бр.51 (по старо бр.95) со вкупна површина од 1.317м2;
- објект бр.52 (по старо бр.94) со вкупна површина од 1.326м2 и
- објект бр.53 (по старо бр.93) со вкупна површина од 1.326м2.

Член 2

Недвижните ствари, од член 1 од оваа одлука се даваат на користење без надомест на општина Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и општина Битола во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-997/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

679.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија на седница одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија и тоа:

- земјиште лоцирано на КП број 875/4 КО Кисела Вода 2 со површина 443м2 евидентирано во Имотен лист број 49943 КО Кисела Вода 2;
- земјиште лоцирано на КП број 875/3 КО Кисела Вода 2 со површина од 2987/3230 идеален дел евидентирано во Имотен лист број 42976 КО Кисела Вода 2;
- земјиште лоцирано на КП број 876/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 445/1655 идеален дел евидентирано во Имотен лист број 42976 КО Кисела Вода 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1040/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

680.

Врз основа на член 92 став 2 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1180/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

681.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република Македонија што претставува КП бр.578/2 во површина од 580 м2 запишана во Имотен лист број 2990 КО Лабуниште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1210/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

682.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/2007) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР – АВИОН „ЗЛИН“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на движна ствар, авион од типот “Злин 142 Л” со регистарска ознака Z3 – DCT и сериски број 0767, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Министерството за одбрана.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1220/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

683.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/2007) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР – АВИОН „ЗЛИН“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ АД му престанува користење на движна ствар, авион од типот “Злин 242 Л”, со регистарска ознака DCU и сериски број 0776, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Министерството за одбрана.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ АД, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1220/2
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

684.

Врз основа на член 14, став 1 од Законот за стоковни резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08 и 77/09) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ****Член 1**

Во Одлуката за продажба на меркантилна пченица од стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/11) во членот 1 бројот: „25.000“ се заменува со бројот: „40.000“.

Член 2

Во членот 2 износот: „17,50“ се заменува со износот: „15,50“, а износот: „18,375“ се заменува со износот: „16,275“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1381/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

685.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр. 51-5860/1 од 19 октомври 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.141/2010) во член 1 во ставот 2 по зборовите „во Скопје на улица Братфорска бр. 1 на КП 6085“, се додаваат зборовите „КО Карпош“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5860/1-2010
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

686.

Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија бр.01-01/2 од 14.12.2010 година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 14.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-8089/1-10
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

687.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

1. Со ова одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2011/2012 година, и тоа:

1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ	80	200	40	400			120
Архитектонски факултет (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) во Скопје	80	200	40	400			120
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	270	100/200	80	400			350
<i>Градежништво (осум семестри)</i>	120	200	50	400			170
конструктивна насока	60	200					60
Насока за патишта и железници	30	200					30
хидротехничка насока	30	200					30
<i>Геодезија (6 семестри)</i>	40	200	20	400			60
<i>Геотехника (6 семестри)</i>	30	200	10	400			40
<i>Дисперзирани студии по градежништво во Крива Паланка</i>	80	100					80
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	500	100/200	230	400			730
Електроенергетски системи	40	200	20	400			60
Електроенергетика и управување	40	200	20	400			60
Електроенергетски уреди	40	200	20	400			60
Конверзија и искористување на електрична енергија	40	200	20	400			60
Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали	80	200	40	400			120
Телекомуникации	80	200	40	400			120
Компјутерско системско инженерство и автоматика	80	200	40	400			120
Информатика и компјутерско инженерство	20	200	10	400			30
Професионални студии по информатика (6 семестри)			20	400			20
<i>Дисперзирани студии по електроенергетика и управување во Кичево</i>	80	100					80
Студии по инженерство на животна средина и ресурси	30	200	10	400			40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО	630	200	200	400			830
Студии за компјутерски науки и инженерство	100	200	35	400			135
Студии за мрежни технологии	100	200	35	400			135
Студии за примена на е-технологии	100	200	35	400			135
Студии за информатичка едукација	100	200	35	400			135
Додипломски студии за академско образование (8 семестри)							
Информатика и компјутерско инженерство	55	200	20	400			75
Академски студии по информатика	55	200	20	400			75
Додипломски студии за академско образование (6 семестри)							
Професионални студии по информатика	20	200	10	400			30
Професионални студии по информатички технологии	20	200	10	400			30
<i>Дисперзирани студии по информатика во Крива Паланка</i>	80	100					80
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	490	200	140	400			630
Академски четиригодишни студии	340	200	90	400			430
Производно инженерство	30	200	5	400			35
Транспорт, механизација и логистика	30	200	5	400			35
Термичко инженерство	30	200	5	400			35
Автоматика и флуидно инженерство	30	200	5	400			35
Материјали, заварување и конструктивно инженерство	30	200	5	400			35
Индустриско инжинерство и менаџмент	40	200	20	400			60
Моторни возила	60	200	20	400			80
Енергетика и екологија	30	200	5	400			35
Мехатроника	60	200	20	400			80
Професионални студии (6 семестри)	150	200	50	400			200
производна информатика	40	200	10	400			50
Индустриски дизајн	50	200	10	400			60
Применето термичко инженерство	20	200	10	400			30
хидраулика и автоматика	20	200	10	400			30
Заварување и дизајн на конструкции	20	200	10	400			30
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	255	100/200	30	400	60	400	345
прехранбена технологија и биотехнологија	50	200	5	400	10	400	65
хемиско процесно инженерство	25	200	5	400	10	400	40
металургија и метални материјали	25	200	5	400	10	400	40
конфекциско инженерство	25	200	5	400	10	400	40
полимерно и органско инженерство	25	200	5	400	10	400	40
неорганско инженерство и заштита на животната средина	25	200	5	400	10	400	40
<i>Дисперзирани студии по металургија и метални материјали во Кавадарци</i>	80	100					80
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	885	100/200	675	400	641	400	2201
Студии по математика	100	200	20	400	30	400	150
Наставна математика							
Теоретска математика							
Математичка економија							
Математичко програмирање							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
Математика – информатика (акредитацијата е во тек)	60	200	20	400	5	400	85
Применета							
Наставна							
Професионални студии за програмер (акредитацијата е во тек)	20	200	20	400	10	400	50
Студии по физика	100	200	10	400	10	400	120
Наставна насока							
Физика на компјутерски хардвер							
Применета физика – апарати и уреди							
Применета физика – теориска физика							
Применета физика – медицинска физика							
Применета физика – геофизика							
Применета физика – метеориологија							
Применета физика – астрономија и астрофизика							
Студии по хемија	120	200	120	400	120	400	360
наставна насока	30	200	30	400	30	400	90
применета насока	30	200	30	400	30	400	90
применета насока – аналитичка биохемија	30	200	30	400	30	400	90
применета насока – хемија на животна средина	30	200	30	400	30	400	90
Студии по биологија	100	200	130	400			230
Биологија (за наставен кадар во средно образование)	35	200	35	400			70
Биохемиско-физиологија	50	200	50	400			100
Екологија	15	200	15	400			30
Молекуларна биологија			30	400			30
Студии по географија	170	200	170	400	220	400	560
Наставна географија	45	200	45	400	45	400	135
Географски информациски систем	25	200	25	400	25	400	75
Туризам	50	200	50	400	100	400	200
Демографија	25	200	25	400	25	400	75
Физичка географија	25	200	25	400	25	400	75
Етнологија и антропологија	35	200	35	400	30	400	100
Студии по информатика	20	200	10	400			30
Информатичко образование							
Компјутерски науки							
Информациски системи							
Програмско инженерство							
Компјутерски архитектури и мрежи							
Информатички технологии (6 семестри)	10	200	10	400			20
Интернет и мобилна технологија							
Администрирање на компјутерски мрежи							
Двопредметни студии	150	200	130	400	216	400	496
Биологија – хемија (само за доквалификација)					36	400	36
Математика – физика	30	200	20	400	10	400	60
Математика – хемија	30	200	20	400	10	400	60
Физика – хемија	30	200	30	400	100	400	160
Физика – информатика	30	200	30	400	30	400	90
Хемија - информатика	30	200	30	400	30	400	90
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	679	100/200	414	400	50	400	1143
Економија	69	200	69	400	8	400	146
Менаџмент	64	200	63	400	7	400	134
Маркетинг	64	200	63	400	7	400	134
Финансиски менаџмент	64	200	63	400	7	400	134
Сметководство и ревизија	64	200	63	400	7	400	134
Надворешна трговија	64	200	63	400	7	400	134
Е-бизнис	170	200	30	400	7	400	207

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
<i>Дисперзирани студии по финансиски менаџмент во Струга</i>	120	100	0				120
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	475	100/200	475	100/400	35	400	985
Правни студии	300	200	300	400	20	400	620
Политички студии	75	200	75	400	10	400	160
Новинарство	50	200	50	400	5	400	105
<i>Дисперзирани правни студии во Велес</i>	50	100	50	100			100
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	365	200	565	400	202	400	1132
Филозофија	30	200	30	400	12	400	72
Педагогија	25	200	45	400	10	400	80
Социологија	25	200	25	400	20	400	70
Психологија	20	200	80	400			100
Историја	25	200	25	400	10	400	60
Историја со архивистика	25	200	25	400	10	400	60
Историја на уметност	25	200	25	400	10	400	60
Археологија	25	200	25	400	10	400	60
Класични студии	20	200	20	400	10	400	50
Безбедност, одбрана и мир	45	200	90	400	40	400	175
Социјална работа и социјална политика	45	200	90	400	40	400	175
Дефектологија	25	200	55	400	10	400	90
Родови студии	30	200	30	400	20	400	80
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“	797	200	443	400	120	400	1360
<i>Македонски јазик и јужнословенски јазици</i>	66	200	44	400	10	400	120
македонски јазик	66	200	44	400	10	400	120
<i>македонска книжевност и јужнословенски книжевности</i>	35	200	25	400	10	400	70
<i>Албански јазик и книжевност</i>	20	200	20	400	5	400	45
албански јазик и книжевност (мајчин) наставна насока	20	200	20	400	5	400	45
<i>Турски јазик и книжевност</i>	80	200	40	400	25	400	145
турски јазик и книжевност – мајчин	40	200	20	400	15	400	75
турски јазик и книжевност – немајчин	40	200	20	400	10	400	70
<i>Романски јазици и книжевност</i>	70	200	35	400	20	400	125
француски јазик и книжевност	40	200	20	400	10	400	70
Романски јазик	30	200	15	400	10	400	55
<i>Славистика</i>	30	200	15	400	5	400	50
руски јазик и книжевност	30	200	15	400	5	400	50
<i>Германски јазик и книжевност</i>	40	200	20	400	15	400	75
<i>Англиски јазик и книжевност</i>	206	200	104	400	10	400	320
<i>Општа и компаративна книжевност</i>	40	200	20	400	10	400	70
<i>Преведување и толкување</i>	180	200	90	400			270
англиски јазик	114	200	56	400			170
француски јазик	33	200	17	400			50
германски јазик	33	200	17	400			50
<i>Италијански јазик и книжевност</i>	30	200	30	500	10	500	70
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	258	200	183	400	98	400	539
<i>Одделенска настава</i>	153	200	123	400	70	400	346
за наставници во паралелки на македонски јазик	50	200	20	400	10		80
за наставници во паралелки на албански јазик	80	200	80	400	49	400	209
за наставници во паралелки на турски јазик	23	200	23	400	11	400	57
<i>Предучилишно воспитување</i>	90	200	60	400	23	400	173
за воспитувачи во групи на македонски јазик	30	200	0	400	0		30
за воспитувачи во групи на албански јазик	45	200	45	400	15	400	105
за воспитувачи во групи на турски јазик	15	200	15	400	8	400	38
<i>Библиотекарство</i>	15	200	0	400	5	400	20

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	120	200	230	400	145	400	495
Општа медицина	60	200	130	400			190
Стручни медицински сестри / техничари (6 семестри)	15	200	35	400	60	400	110
Радиолошки технолози (6 семестри)	15	200	15	400	20	400	50
Логопедија (6 семестри)	15	200	15	400	20	400	50
Физиотерапевти	15	200	35	400	45	400	95
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ	60	200	70	400			130
Фармација (петгодишни интегрирани студии од пв и втор циклус)	45	200	55	400			100
Лабораториски биоинженер (6 семестри)	15	200	15	400			30
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	65	200	65	400			130
Стоматологија	45	200	45	400			90
Стручни забни техничари	10	200	10	400			20
Стручни стоматолошки сестри	10	200	10	400			20
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	45	200	45	400	60	400	150
физичко и здравствено воспитание	45	200	45	400	20	400	110
Спортски тренери					40	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	510	100/200	185	400	160	400	855
Поледелство	30	200	15	400	10	400	55
Градинаро -цветкарство	40	200	15	400	10	400	65
Лозаро винарство	40	200	15	400	10	400	65
Овощтарство со лозарство	30	200	15	400	10	400	55
Анимална биотехнологија	40	200	15	400	10	400	65
Агроекономика	50	200	25	400	20	400	95
Заштита на растенија - фитомедицина	30	200	15	400	10	400	55
Еко – земјоделство	40	200	15	400	10	400	65
Преработка на земјоделски производи	60	200	30	400	20	400	110
- модул : растителни производи	30	200	15	400	10	400	55
- модул : анимални производи	30	200	15	400	10	400	55
Квалитет и безбедност на храна	50	200	25	400	20	400	95
<i>Преработка на земјоделски производи во Гевгелија</i>	60	100			20	400	80
<i>Производство и преработка на тутун во Прилеп</i>	40	100			10	400	50
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	80	200	40	400	10	400	130
Шумарство	40	200	20	400	5	400	65
Озеленување и унапредување на животната средина	40	200	20	400	5	400	65
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР	80	200	40	400	10	400	130
Механичка технологија на дрвото	40	200	20	400	5	400	65
Проектирање и технологија на мебел и ентериер	40	200	20	400	5	400	65
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА	35	200	18	400			53

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ	24	200					24
Драмски актери на македонски јазик	12	200					12
Драмски актери на албански јазик	6	200					6
Драмски актери на турски јазик	6	200					6
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ	40	200	20	400			60
Сликарски оддел	10	200	5	400			15
Графички оддел	10	200	5	400			15
Вајарски оддел	10	200	5	400			15
Педагошки оддел	10	200	5	400			15
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	100	200	53	400			153
музичка теорија и педагогија	26	200	12	400			38
Композиција	1	200	1	400			2
Оркестарско диригирање	1	200	1	400			2
Сонологија со мултимедија	3	200	2	400			5
Музикологија	3	200	1	400			4
Флејта	3	200	2	400			5
Обоа	1	200	1	400			2
Кларинет	5	200	2	400			7
Саксофон	3	200	2	400			5
Фагот	1	200	1	400			2
Труба	5	200	2	400			7
Хорна	1	200	1	400			2
Тромбон	1	200	1	400			2
Туба	1	200	1	400			2
удирачки инструменти	3	200	1	400			4
соло пеење	7	200	3	400			10
пијано	7	200	3	400			10
Хармоника	2	200	2	400			4
Виолина	8	200	4	400			12
Виола	1	200	1	400			2
Виолончело	3	200	1	400			4
Контрабас	1	200	1	400			2
Гитара	3	200	2	400			5
Балетска педагогија-класичен балет	7	200	3	400			10
Балетска педагогија-современ танц	3	200	2	400			5
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6873		4251		1591		12715

1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Велес и Прилеп	625	100/200	275	100/400	150	400	1050
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – Прв циклус							
Студиска програма по машинство	60	200			10	400	70
Студиска програма по индустриски менаџмент	50	200			10	400	60
Студиска програма по сообраќајно-транспортно инженерство	60	200	60	400	10	400	130
Студиска програма по графичко инженерство	50	200	10	400	10	400	70
Студиска програма по електроенергетски системи	70	200	10	400	10	400	90
Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Битола	110	200	100	400	30	400	240
<i>Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Велес</i>	65	100	45	100	10	400	120
<i>Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Прилеп</i>	20	100	20	100	10	400	50
Студиска програма за инженерство за заштита на животната и работната средина	30	200	10	400	10	400	50
СТРУЧНИ СТУДИИ							
Студиска програма по енергетика	30	200			10	400	40
Студиска програма по патен транспорт – Битола	30	200	10	400	10	400	50
Студиска програма по електротехника, електроенергетика и електроника	30	200	10	400	10	400	50
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина	20	200			10	400	30
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	349	200	171	400	55	400	575
Студиска програма по бизнис администрација-менаџмент	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за бизнис информатика	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за финансиски менаџмент	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за маркетинг менаџмент	60	200	30	400	10	400	100
Студиска програма за меѓународна економија и бизнис	60	200	30	400	10	400	100
Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија	60	200	30	400	10	400	100
Студиска програма за Е-бизнис (акредитацијата е во тек)	70	200	30	400	10	400	110
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Велес	242	100/200	372	100/400	71	400	685
Студиска програма за туризам – Охрид	30	200	85	400	10	400	125
<i>Студиска програма за туризам – Велес</i>	25	100	35	100	10	400	70
Студиска програма за осигурување – Охрид	25	200	50	400	10	400	85

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
Студиска програма за осигурување – Велес	30	100	45	100	5	400	80
Студиска програма за хотелско – ресторантска насока - Охрид	12	200	22	400	6	400	40
Студиска програма за хотелско – ресторантска насока – Велес	10	100	10	100	5	400	25
Студиска програма за царина и шпедиција – Охрид	10	200	35	400	5	400	50
Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	10	200	10	400	5	400	25
Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика – Велес	10	100	10	100	5	400	25
Студиска програма за гастрономија – Охрид (стручни студии)	35	200	30	400	5	400	70
Студиска програма за гастрономија – Велес (стручни студии)	20	100	15	100	5	400	40
Студиска програма за безбедност и финансиска контрола – Охрид / (Заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност)	25	200	25	400	100	400	150
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	146	100/200	181	400	51	400	378
Студиска програма за наставник за одделенска настава	8	200	8	400	4	400	20
Студиска програма за воспитувачи	8	200	8	400	4	400	20
Студиска програма за македонски – англиски јазик			85	400	15	400	100
Студиска програма за македонски – француски јазик			20	400	5	400	25
Студиска програма за македонски – германски јазик			20	400	5	400	25
Студиска програма за македонски – германски јазик / дисперзирани студии во Дебар	60	100					60
Студиска програма за македонски – англиски јазик / дисперзирани студии во Дебар	60	100					60
Студиска програма за библиотекарство	10	200	10	400	15	400	35
Студиска програма за информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет – Битола)			30	400	3	400	33
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – БИТОЛА	225	200	205	400	0	400	430
Студиска програма за јавна администрација	0		0				0
Студиска програма за информациски системи во здравството	20	200					20
Студиска програма за менаџмент на информациски системи	90	200	90	400			180
Студиска програма за инженерство и менаџмент на софтверски апликации	40	200	40	400			80
Студиска програма за администрирање со јавни политики	0		0				0
Студиска програма за Европски интеграции и менаџирање со Европски проекти (акредитацијата е во тек)	75	200	75	400		400	150
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА	140	200	80	300/400	40	300/400	260

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
Студиска програма за фармерско производство	40	200	20	300	10	300	70
Студиска програма за преработка на анимални производи	50	200	30	400	20	400	100
Студиска програма за менаџмент во биотехниката	50	200	30	400	10	400	90
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	135	200	62	400	73	400	270
Студиска програма за општа медицинска сестра (стручни студии)	35	200	15	400	15	400	65
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар (стручни студии)	30	200	15	400	15	400	60
Студиска програма за физиотерапевти (стручни студии)	40	200	15	400	15	400	70
Студиска програма за радиолошки технологии (стручни студии)	20	200	7	400	8	400	35
Студиска програма за акушерки (стручни студии)	10	200	10	400	20	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	80	200	40	400	250	400	370
Студиска програма безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство)	25	200	15	400	120	400	160
Студиска програма за криминалист	55	200	25	400	130	400	210
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	277	100/200	143	100/400	80	400	500
Студиска програма за правни студии – Кичево	120	200	60	400	50	400	230
<i>Студиска програма за правни студии – Битола</i>	90	100	50	100	30	400	170
<i>Студиска програма за правни студии – Струга</i>	67	100	33	100			100
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	180	100/200	90	100/400	40	400	310
Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија – Велес	45	200	25	400	10	400	80
<i>Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево</i>	35	100	15	100	10	400	60
Студиска програма нутриционизам – Велес	55	200	25	400	10	400	90
<i>Студиска програма за нутриционизам – Битола</i>	45	100	25	100	10	400	80
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА:	2429		1634		810		4873

1.3 Државен универзитет во Тетово

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	330	0/ 200	90	400	15	400	435
Биологија	40	0/200	30	400			70
Наставна насока		0					
Биохемија		200					
Физика	40	0/200					40
Наставна насока		0					
Професионална настава		200					
Хемија – Физика – наставна насока	25	0					25
Хемија	40	0/200					40
Наставна насока		0					
Професионална настава		200					
Аналитичка хемија		200					
Математика	40	0					40
Наставна насока		0					
Информатика	40	0/200	45	400			85
Наставна насока		0					
Професионална настава		200					
Дисперзирани студии по Информатика во Кичево	30	100					30
Дисперзирани студии по Информатика во Куманово	40	100					40
Географија	35	0/200	15	400	15	400	65
Наставна насока		0					
Професионална настава		200					
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА	40	200	20	400			60
Екологија	40	200	20	400			60
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	175	200	80	400	55	400	310
Филозофија	20	200	10	400	10	400	40
Наставна насока							
Професионална настава							
Социологија	30	200	10	400	10	400	50
Наставна насока							
Професионална настава							
Историја	30	200	10	400	10	400	50
Наставна насока							
Професионална настава							
Педагогија	45	200	15	400	20	400	80
Професионална педагогија							
Одделенска настава							
Претшколска настава							
Психологија	40	200	30	400			70
Наставна насока							
Професионална настава							
Ориенталистика	10	200	5	400	5	400	20
Наставна насока							
Научна насока							
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	575	100/200	145	100/400	160	400	880
Албански јазик и литература	30	200	10	400	20	400	60
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
Англиски јазик и литература	115	200	55	400	30	400	200
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Дебар	40	100	20	100	20	400	80
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Скопје	80	100					80
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Кичево	30	100					30
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Куманово	40	100					40
Македонски јазик и литература	40	200	10	400	20	400	70
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Германски јазик и литература	50	200	10	400	20	400	80
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Дебар	30	100	10	100	15	400	55
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Скопје	50	100					50
Италијански јазик и литература	20	200	10	400	10	400	40
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Француски јазик и литература	20	200	10	400	10	400	40
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Дисперзирани студии по француски јазик и литература во Дебар	30	100	10	100	15	400	55
ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ	65	200	30	400			95
Ликовна уметност	15	200	10	400			25
Музичка уметност	30	200	10	400			40
Теоретско педагошка насока	15	200	5	400			20
Вокално – инструментална насока	15	200	5	400			20
Драмска уметност	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	40	200	20	400	20	400	80
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	430	100/200	245	100/400	100	400	775
Правосудна насока	95	200	75	400	30	400	200
Дисперзирани студии по правосудна насока во Скопје	100	100	50	100			150
Дисперзирани студии по правосудна насока во Кичево	50	100	30	100			80
Административно правна насока	15	200	35	400	30	400	80
Меѓународно право и меѓународни односи	70	200	45	400	30	400	145
Студии по новинарство	20	200	10	400	10	400	40
Дисперзирани студии по новинарство - Скопје	30	100					30
Дисперзирани студии по политички студии - Скопје	50	100					50
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	290	100/200	250	100/400	70	400	610
Сметководствено-финансиска и банкарска насока	80	200	70	400	20	400	170

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
<i>Маркетинг и менаџмент насока</i>	65	200	65	400	20	400	150
<i>Економија и бизнис насока</i>	60	200	70	400	20	400	150
Дисперзирани студии во Струга	65	100	35	100		400	100
<i>Туризам</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Општ туризам</i>							
<i>Туристички менаџмент</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ	210	200	70	400			280
Градежништво	45	200	15	400			60
<i>Конструктивно инженерство</i>							
<i>Инфраструктура и патишта</i>							
Архитектура	115	200	35	400			150
<i>Проектирање</i>	65	200	35	400			100
<i>Урбанизам</i>	50	200					50
Мехатроника	30	200	10	400			40
Економско инженерство	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА	70	200	30	400			100
<i>Прехранбена технологија</i>	35	200	15	400			30
<i>Исхрана</i>	35	200	15	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	165	100/200	175	100/400	60	400	400
<i>Општа медицина</i>	30	200	40	400			70
<i>Стоматологија</i>	20	200	30	400			50
<i>Фармација</i>	30	200	30	400			60
<i>Општо Инфериерство, Акушерство, Логопедија, Физиотерапија</i>	55	200	55	400	40	400	150
Дисперзирани студии по физиотерапија во Дебар	30	100	20	100	20	400	70
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - КУМАНОВО	405	100/200	220	100/400			625
<i>Бизнис администрација</i>	220	200	110	400			330
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Скопје	80	100	65	100			145
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Кичево	90	100	40	100			130
<i>Јавна администрација</i>	15	200	5	400			20
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	2795		1375		480		4650

1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КОЧАНИ	260	100/200	70	100/400	80	400	410
<i>Правосудна насока – Штип</i>	160	100	40	100	50	400	250
Јавна администрација – Кочани	20	200	5	400	5	400	30
Применета политика и дипломатија (модул Европско право) - Кочани	50	200	25	400	25	400	100
<i>Новинарство - Штип</i>	30	100					30
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	590	100/200	250	100/400	210	400	1050
Банкарство, финансии и осигурување	80	200	20	400	30	400	130
Сметководство, финансии и ревизија	50	200	20	400	30	400	100
Манаџмент и претприемаштво	80	200	20	400	30	400	130
Меѓународна економија	60	200	20	400	20	400	100
Финансиски менаџмент	200	200	100	400	50	400	350
Здравствен менаџмент	20	200	10	400	10	400	40
<i>Финансиски менаџмент - Струмица</i>	100	100	60	100	40	400	200
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ	180	100/200	70	100/400	70	400	320
Социологија на образование (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	10	400	50
Филозофија на образование и образовна политика (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	10	400	50
Социјална педагогија (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	10	400	50
Библиотекарство и архивистика (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	10	400	50
Педагогија (акредитацијата е во тек)	30	200	10	400	10	400	50
Одделенска настава – Штип	10	200	5	400	5	400	20
<i>Одделенска настава во Струмица</i>	10	100	10	100	10	400	30
Предучилишно воспитание – Штип	10	200	5	400	5	400	20
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ	530	100/200	15	400	85	400	630
<i>Општа насока - модул енологија – Кавадарци</i>	130	100			10	400	140
<i>Општа насока – модул лозарство - Кавадарци</i>	130	100			10	400	140
<i>Општа насока - Струмица</i>	120	100			20	400	140
Општа насока – Штип	70	200	10	400	20	400	100
Рурален развој – Штип	20	200	5	400	5	400	30
<i>Општа насока – Свети Николе</i>	60	100			20	400	80

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	76	200	17	400			93
Оддел за теорија и педагогија	30	200	5	400			35
Оддел за пијано	3	200	2	400			5
Оддел за жичани инструменти							
<i>Виолина</i>	2	200	0	400			2
<i>Виола</i>	1	200	0	400			1
<i>Виолончело</i>	1	200	0	400			1
<i>Контрабас</i>	2	200	0	400			2
Оддел за дувачки инструменти							
<i>Флејта</i>	2	200	1	400			3
<i>Обоа</i>	2	200	0	400			2
<i>Кларинет</i>	3	200	1	400			4
<i>Хорна</i>	1	200	0	400			1
<i>Труба</i>	2	200	1	400			3
<i>Тромбон</i>	2	200	1	400			3
Оддел за инструментален џез							
<i>Саксафон</i>	2	200	1	400			3
<i>Џез бас</i>	2	200	0	400			2
<i>Труба</i>	2	200	0	400			2
<i>Тромбон</i>	1	200	1	400			2
<i>Пијано</i>	2	200	0	400			2
<i>Ударни инструменти</i>	2	200	1	400			3
Вокално пеење	4	200	2	400			6
Оддел за етнокореологија	10	200	1	400			11
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	420	100/200	60	400	80	400	560
Информатика - Штип	120	200	25	400	25	400	170
<i>Информатика - Кавадарци</i>	100	100			20	400	120
<i>Информатика - Берово</i>	70	100					70
Бизнис информатика – Штип (Англиски јазик)	30	200	10	400	10	400	50
Бизнис информатика – Штип	100	200	25	400	25	400	150
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	640	100/200	50	100/400	160	400	850
Хемија	20	200		400	10	400	30
Биологија	20	200	10	400	10	400	40
Математика	20	200		400	10	400	30
Географија	30	200	10	400	10	400	50
Рударство	20	200		400	10	400	30
<i>Рударство – Прилеп</i>	20	100		100	10	400	30
<i>Рударство - Скопје</i>	20	100					20
Геологија	20	200					20
<i>Геологија - Прилеп</i>	20	100		400	10	400	30
<i>Геологија – Скопје</i>	20	100			10	400	30
Инженерство на природни ресурси	40	200					40
<i>Инженерство на природни ресурси - Прилеп</i>	40	100					40
Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика)	60	200	10	400	15	400	85
<i>Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика) - Кавадарци</i>	40	100			10	400	50
Компјутерски дизајн	40	200			10	400	50
<i>Компјутерски дизајн - Кавадарци</i>	40	100			10	400	50
Геомеханика	60	200	10	400	10	400	80
Индустриска логистика	60	200	10	400	15	400	85
Архитектура и дизајн	50	200		400	10	400	60
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	520	200	210	400	140	400	870
Македонски јазик		200		400			
<i>Применета насока</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Наставна насока</i>	20	200	10	400	10	400	40
Англиски јазик		200		400			
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	130	200	40	400	10	400	180
<i>Наставна насока</i>	70	200	30	400	10	400	110

Германски јазик		200		400			
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	20	400	10	400	60
<i>Наставна насока</i>	30	200	20	400	10	400	60
Италијански јазик и книжевност		200		400			
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	400	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	400	50
Француски јазик и книжевност		200		400			
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	400	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	400	50
Турски јазик и книжевност		200		400			
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	400	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	400	50
Историја со археологија							
<i>Наставна насока</i>	20	200	10	400	10	400	40
<i>Применета насока</i>	20	200	10	400	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	295	200	208	400	110	400	613
Медицина	60	200	72	400			132
Стоматологија	35	200	35	400			70
Фармација	35	200	43	400			78
Медицински сестри – стручни студии	45	200	10	400	30	400	85
Физиотерапевти - стручни студии	30	200	18	400	20	400	68
Лаборанти - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Забен техничар и протетичар - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА - ГЕВГЕЛИЈА	530	100/200	100	100/400	120	400	750
Туризам - Гевгелија	50	200	30	400	20	400	100
Бизнис логистика - Гевгелија	150	200	50	400	40	400	240
<i>Бизнис логистика - Скопје</i>	200	100			20	400	220
<i>Гастрономија, исхрана, диететика - Скопје</i>	80	100			20	400	100
<i>Гастрономија, исхрана, диететика - Штип</i>	50	100	20	100	20	400	90
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - РАДОВИШ	140	200			10	400	150
Системи за автоматско управување - Радовиш	140	200			10	400	150
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕНИЦА	100	200			40	400	140
Производно машинство – Веница	50	200			20	400	70
Транспорт, организација и логистика – Веница	50	200			20	400	70
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	170	200			10	400	180
Текстилно инженерство - Пробиштип	20	200			10	400	30
Логистика (Индустриски менаџмент и индустриска логистика) - Пробиштип	70	200					70
<i>Текстилно инженерство - Штип</i>	80	100					80
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	4451		1050		1115		6616

1.5 Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, МУЛТИМЕДИЈА И АНИМАЦИЈА	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ ТЕОРИИ И АНАЛИЗИ	40	200	20	400		60
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД	200		100			300

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1396/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

688.

Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2011/2012 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1397/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

689.

Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2011 ГОДИНА**

I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2011 година се утврдуваат во износ од 181.500.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

1.	Средства од Буџетот на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 46, ставка 464	181.500.000,00
----	---	----------------

II

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2011 година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на заостанатите обврски за здравствена заштита на животните од претходните години.

-	Заостанати обврски од претходните години	181.500.000,00
---	--	----------------

III

Активностите за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2011 година ги опфаќаат следните ставки:

1.	Средства за здравствена заштита на животните	135.700.000,00 ден.
1.1	Превентивна заштита на заразни болести кај свињите	7.000.000,00 ден.
1.2	Превентивна заштита на заразни болести кај живината	500.000,00 ден.
1.3	Превентивна заштита од заразни болести кај копитарите	50.000,00 ден.
1.4	Превентивна заштита од заразни болести кај пчелите	1.000.000,00 ден.
1.5	Превентивна заштита од заразни болести кај дивечот	4.050.000,00 ден.
1.6	Превентивна заштита од заразни болести кај кучињата	100.000,00 ден.
1.7	Превентивна заштита од заразни болести кај овците и козите	52.000.000,00 ден.
1.8	Превентивна заштита од заразни болести кај говедата	43.000.000,00 ден.
1.9	Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект на колење/место за нештетно отстранување и трошоци за колење	23.500.000,00 ден.
1.10	Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните	3.000.000,00 ден.
1.11	Превентивни мерки за сузбивање на заразни болести кои не се предвидени со Годишната наредба	1.000.000,00 ден.
1.12	Имплементација на плановите за итна интервенција	500.000,00 ден.
2.	Средства за идентификација и регистрација на животните	9.300.000,00 ден.
ВКУПНО:		145.000.000,00 ден.

IV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.1 на оваа програма во износ од 7.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Вакцинација и сузбивање на Класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на заразата	6.000.000,00
-	Дијагностичко испитување на Класичната чума кај свињите	1.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.2 на оваа програма во износ од 500.000 денари, ќе се користи за:

-	Мониторинг на присуство на Авијарна инфлуенца кај домашна и дива живина	400.000,00
-	Дијагностичко испитување на Њукастелска болест	50.000,00
-	Дијагностичко испитување на други заразни болести	50.000,00

VI

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.3 на оваа програма во износ од 50.000 денари, ќе се користат за:

-	Вакцинација на копитарите против Антракс	50.000,00
---	--	-----------

VII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло	700.000,00
-	Дијагностичко испитување на други заразни и паразитските болести кај пчели	300.000,00

VIII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.5 од оваа програма во износ од 4.050.000 денари, ќе се користат за:

-	Дијагностичко испитување на Беснило	3.000.000,00
-	Дијагностичко испитување на Класична чума кај свињите	600.000,00
-	Надомест за застрелани дива животни за мониторинг на заразни болести	450.000,00

IX

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.6 од оваа програма во износ од 100.000 денари, ќе се користат за:

-	Дијагностичко испитување на Беснило	100.000,00
---	-------------------------------------	------------

X

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.7 од оваа програма во износ од 52.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелозата кај овците и козите	19.500.000,00
-	Дијагностичко испитување на Бруцелозата кај овците и козите	17.500.000,00
-	Вакцинација против Бруцелоза кај овците и козите	14.000.000,00
-	Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00
-	Дијагностичко испитување на Скрепи	500.000,00

XI

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.8 од оваа програма во износ од 43.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелозата кај говедата	10.000.000,00
-	Дијагностичко испитување на Бруцелозата кај говедата	6.500.000,00
-	Превентивна вакцинација против Антракс	200.000,00
-	Дијагностичко испитување на Спонгиоза на енцефалопатија кај говедата	2.000.000,00
-	Туберкулинизација и ретуберкулинизација на говедата	24.300.000,00

XII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.9 од оваа програма во износ од 23.500.000 денари, ќе се користат за:

-	Надомест за заклани/еутаназирани заболени животни заради сузбивање на заразни болести	22.000.000,00
-	Транспорт до објектот за колене/место за нештетно отстранување, трошоци за колене	1.500.000,00

XIII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.10 од оваа програма во износ од 3.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивање на заразни болести	3.000.000,00
---	---	--------------

XIV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.11 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари, ќе се користат за:

-	Трошоци за спроведување превентивни мерки за заштита од заразни болести кои не се предмет на Годишната наредба	1.000.000,00
---	--	--------------

XV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.12 од оваа програма во износ од 500.000 денари, ќе се користат за:

-	Трошоци за набавка на реагенси за дијагностика на болест	500.000,00
---	--	------------

XVI

Средствата од дел III точка 2, од оваа програма во износ од 9.300.000 денари, ќе се користат за:

-	Идентификација и обележување на говеда	3.800.000,00
-	Идентификација и обележување на мали преживари	4.500.000,00
-	Идентификација и обележување на свињи	1.000.000,00

XVII

Средствата за извршување на активностите од деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV и XVI ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните од Буџетот на Република Македонија во 2012 година.

XVIII

Средствата од дел IV алинеја 1, дел VI алинеја 1, дел X алинеја 1, 3 и 4, дел XI алинеја 1, 3 и 5, дел XIII алинеја 1 и дел XVI алинеја 1, 2 и 3, на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици.

Средствата од дел V алинеја 1, 2 и 3, дел VII алинеја 1 и 2, дел VIII алинеја 1 и 2, дел IX алинеја 1, дел X алинеја 2 и 5, дел XI алинеја 2, 4 и 5 ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Останатите средства од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007) по склучување на договор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и правното или физичко лице и врз основа на Законот за организација и работа на органите за државна управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000) по донесено решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

XIX

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XX

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.

XXI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-806/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

690.

Врз основа на член 70 став 5 и 7 од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА 2011 ГОДИНА

I

Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во 2011 година ги опфаќа следните ставки:

во денари

1. Мониторинг на микробиолошка исправност на одредени видови прехранбени производи	1.000.000,00
2. Мониторинг на резидуи на пестициди во растителни и готови производи	10.000.000,00
3. Мониторинг на тешки метали во растителни и готови производи	1.000.000,00
4. Мониторинг на микотоксини во растителни и готови производи	2.000.000,00
ВКУПНО	14.000.000,00

II

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

Трошоци за дијагностичко испитување на микробиолошка исправност на одредени видови на прехранбени производи	1.000.000,00
---	--------------

III

Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-трошоци за мониторинг на резидуи на пестициди во растителни производи (земјоделски производи)	7.500.000,00
- трошоци за мониторинг на резидуи на пестициди во растителни производи (индустриско производство)	2.500.000,00

IV

Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

-мониторинг на тешки метали во растителни производи и готови п-ди	1.000.000,00
---	--------------

V

Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-мониторинг на микотоксини во растителни производи и готови п-ди	2.000.000,00
--	--------------

VI

Средствата за извршување на активностите од деловите II, III, IV и V, ќе бидат исплатени од Програмата за мониторинг на безбедноста на храната од Буџетот на Република Македонија во 2012 година.

VII

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да врши Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.

VIII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 51-807/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

691.

Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2011 ГОДИНА

I

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011 година се утврдуваат во износ од 8.500.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

1.	Средства од Буџетот на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 46, ставка 464	8.500.000,00
----	---	--------------

II

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011 година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на заостанатите обврски по активностите за ветеринарно јавно здравство од претходната година:

Заостанати обврски од претходната година	8.500.000,00
--	--------------

III

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2011 година ги опфаќаат следните ставки:

1.	Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење на употребата на ветеринарно медицински препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	20.000.000,00
2.	Следење и откривање и салмонелозата и други зооносни агенси кај животните и храната од животинско потекло	3.000.000,00
3.	Програма за мониторинг на хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло	2.250.000,00
4.	Програма за мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и другите производи за исхрана на животните	1.000.000,00
5.	Програма за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.250.000,00
6.	Програма за мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
7.	Центар за несакани дејства од употребата на ветеринарно медицинските препарати	500.000,00
ВКУПНО:		31.000.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 20.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-	трошоци за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло	15.000.000,00
-	следење на употребата на ветеринарно медицинските препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	1.000.000,00
-	следење и откривање на присуство на резидуи во производите и нуспроизводите од животинско потекло при увоз	4.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 3.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-	Трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата кај живината	2.750.000,00
-	трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата и други зооносни агенси кај свињите	250.000,00

VI

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 2.250.000,00 денари, ќе се користат за:

-	мониторинг на хигиенската исправност на храната од животинско потекло	1.000.000,00
-	Мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло	250.000,00
-	Мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло при увоз	1.000.000,00

VII

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-	Мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните	1.000.000,00
---	--	--------------

VIII

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 2.250.000,00 денари, ќе се користат за:

-	Мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на производите и нуспроизводите од животинско потекло при увоз	2.250.000,00
---	--	--------------

IX

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари, ќе се користат за:

-	Мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
---	--	--------------

X

Средствата од дел III точка 7 на оваа програма во износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

-	трошоци за изработка и воспоставување стандардни процедури за евалуација и следење на несаканите дејства кај ВМП и изработка и одржување на веб страна на Центарот за несакани дејства	500.000,00
---	--	------------

XI

Средствата за извршување на активностите од деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX и X, ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство од Буџетот на Република Македонија во 2012 година.

XII

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активности за следење и откривање на присуството на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење и откривање на салмонелозата и други зоонтски агенски кај животните и храната од животинско потекло.

XIII

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да врши директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.

XIV

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-808/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

692.

Врз основа на член 26, став 5 од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2011), во точката 1 по зборовите „на ставката“, се додава бројот „482“.

2. Во точката 2 воведната реченица се менува и гласи:

„Средствата од точка 1 на оваа програма, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации, ќе се користат за следните намени:“

Во текстот на потточката 2 зборовите „Инвестиционно одржување на горен строј“ се заменуваат со зборовите „Одржување на горен строј“.

Потточките „7“ и „8“ се бришат.

3. По потточката „2“ се додава нова точка 2-а која гласи:

„Средствата од точка 1 на оваа програма ставка 482-Други градежни објекти, ќе се користат за следните намени:

1. Исплата на неизмирени обврски по Годишен план за изработка на проектна документација за Коридор 8 за 2010 година 8.958.000,00 денари

Средствата од оваа точка се наменети за исплата на побарувања согласно Годишниот план за изработка на проектна документација за Коридор 8 за 2010 година.

2. Припрема на тендерска документација за изработка на основен проект за делницата од Кичево до граница со Република Албанија 100.000,00 денари.

Средствата ќе бидат наменети за изработка на тендерска документација за основен проект на траса и идејни проекти на мостови и тунели за делницата од Кичево до граница со Република Албанија.“

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-883/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

693.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2011 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" се издава на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и угостителство "КСЕ&БДВ БЕТ" ДОО увоз-извоз Охрид, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари" ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. "Македонски Просветители" бр.1 во Охрид.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1383/1
1 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

694.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА

Во Дел XI став 2 и во Дел XII став 1 наместо римскиот број „IX“ треба да стои римскиот број „VIII“.

Бр. 51-205/2
22 февруари 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

695.

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА УПИС И БРИШЕЊЕ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација.

Член 2

Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери се поднесува на образец даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник социјалните и економските партнери кон барањето ја поднесуваат следната документација:

1. Тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија не постара од 1 месец;

2. Актот за основање
3. Статут
4. Програма за работа.

Член 4

За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник економските партнери покрај документацијата од член 3 на овој правилник, кон барањето поднесуваат документација дека се исполнети дополнителните услови од член 24 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа во зависност од видот на економскиот партнер за:

А) Здруженија на земјоделски производители:

- список на членови на Здружението со име и презиме/Назив, ЕМБГ/ЕМБС, улица, број и место на живеење/седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице на здружението;

Б) Здруженија на преработувачи или трговци со земјоделски производи:

- список на правни лица кои имаат пристапница во здружението со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице или

- документ за регистрирана приоритетна дејност на правните лица членови на Здружението издаден од трговскиот регистар;

В) Задруги и задружни сојузи од областа на земјоделското производство:

- доказ за годишен приход од продажба на земјоделски производи издаден од Управа за јавни приходи или извод од сметка за остварениот приход во претходната година од годината на упис

- список на правни лица кои имаат пристапница во задругата или задружниот сојуз со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице и

Г) Групации во рамките на стопанските комори од областа на земјоделството:

- список на правни лица кои имаат пристапница во стопанската комора со назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице;

- документ за регистрирана дејност на правните лица членови на Групацијата издаден од трговскиот регистар.

Член 5

Запишаните субјекти во евиденцијата на социјални и економски партнери секоја промена на адресата, седиштето, претежната дејност и другите податоци врз основа на кои е запишан во евиденцијата треба да ги пријави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 10 дена од настанатите промени.

Член 6

Доколку запишаните социјални и економски партнери се неосновано запишани или престанат да ги исполнуваат условите од член 24 од Законот за земјоделство и рурален развој, истите се бришат од евиденцијата на социјалните и економски партнери.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1037/3
21 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

До Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Скопје

Предмет: Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери

Врз основа на член 24 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10) доставувам барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери.

1.	Назив на субјектот (здружение/задруга/групација)	
2.	Адреса и седиште на субјектот (здружение/задруга/групација)	
3.	ЕМБГ на претседателот на здружението/ЕМБС на правното лице	
4.	Приоритетна дејност на здружение/задруга/групација	
5.	Број на членови на субјектот (здружение/задруга/групација)	
6.	Број на членови на субјектот евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства	
7.	За задруги и задружни сојузи висина на годишен приход од продажба на земјоделски производи на членовите на задругата	

Дата

М.П

Подносител

696.

Врз основа на член 22 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ПОТСЕКТОРСКИТЕ ПОСТОЈАНИ ГРУПИ И НА ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и оперативната програма за техничка поддршка.

Член 2

Годишната програма за работа на потсекторската постојана група за уредување на земјоделските пазари се содржи од:

- Вовед
- Мисија
- Визија
- Специфичност на обврски
- Задачи со цели
- Распоред на цели по приоритет и по активности
- Осврт на постигнатите резултати од минатата година
- процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи
- процена на обсег на откупни цени по земјоделски производи.

Формата и содржината на годишната програма од ставот 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Формата и содржината на оперативната програма за техничка поддршка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1037/4
21 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА _____ ГОДИНА
НА ПОТСЕКТОРСКАТА ПОСТОЈАНА ГРУПА ЗА _____

Вовед			
Мисија			
Визија			
Специфичност на обврски			
Задачи со цели			
Распоред на цели по приоритет и по активности			
Цел/приоритет	Јануари-април	Мај-август	Септември-декември
Осврт на постигнатите резултати од минатата година			
Процена на биланси на понуда и побарувачка по земјоделски производи			
Процена на обсег на откупни цени по земјоделски производи			

Прилог 2

Оперативна Програма за техничка поддршка за реализација на активностите на
потсекторската постојана група во _____ година

[illegible]

697.

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84 став (3), член 85 став (4), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр.113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВETERИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2010, 86/2010 и 144/2010), во членот 2 по точката 39) се додаваат четири нови точки 40, 41, 42 и 43 кои гласат:

„40) „аквакултура“ е одгледување или култивација на водни организми со примена на техники за зголемување на производството на овие организми надвор од природниот капацитет на животната средина и кога организмите остануваат сопственост на едно или повеќе физички или правни лица преку фазите на одгледување или култивација, до фазата на собирање или вклучувајќи ја и таа фаза;

(*)Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2010/955/ЕУ од 22 октомври 2010 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 798/2008 во однос на употребата на вакцини против Њукастелска болест (32010R0955); Одлука на Комисијата бр. 2010/725/ЕУ од 26 ноември 2010 година за изменување на Анекс I на Одлуката бр. 2006/766/ЕК за земјата Чиле во листата на трети земји, одобрени за увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе (32010D0725); Одлука на Комисијата бр. 2010/776/ЕУ од 15 декември 2010 година за изменување на Одлуката бр. 2004/211/ЕК за промена во однос на Бразил, Кувајт и Сирија во листата на трети земји и делови од трети земји од кои внесот на живи еквиди и нивно семе, јајце клетки и ембриони е одобрен во Европската Унија (32010D0776); Регулатива на Комисијата бр. 1143/2010/ЕУ од 7 декември 2010 година за изменување на Регулативата (ЕК) бр. 1251/2008 за периодот на примена на привремените одредби за одредени украсни водни животни наменети за затворени објекти за украсни водни животни (32010R1143).

41) „животни од аквакултура“ се сите водни животни во сите животни фази, вклучувајќи јајца и семе/гамети, одгледувани на фарма или регион за одгледување мекотели, вклучувајќи ги и сите водни животни од дивината наменети за фарма или за регион за одгледување мекотели;

42) „водни животни“ се риби кои припаѓаат на супер-класата Agnatha и на класите Chondrichthyes и Osteichthyes, мекотели кои припаѓаат на Phylum Mollusca, черупкари кои припаѓаат на Subphylum Crustacea; и

43) „производи од риба“ се сите животни од морски или слатки води (со исклучок на живи бивалвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и живи морски гастроподи, како и сите цицачи, рептили и жаби) без оглед дали се диви или фармски одгледани и вклучително сите форми, делови и производи од такви животни кои се користат за исхрана на луѓето.”

Член 2

Членот 115 се менува и гласи:

„Член 115

Увоз на подготовки од месо

Увоз на подготовки од месо се врши доколку:

1) доаѓаат од трета земја или дел на трета земја дадени во Прилог VI Дел 4 од овој правилник за увоз на месо од наведените видови, Прилог VI Дел 10 од овој правилник за увоз на месо од живина и во Прилог VI Дел 5 од овој правилник за увоз на месо од зајаци и одгледуван дивеч;

2) се произведени во согласност со прописите во Република Македонија од областа на ветеринарното здравство за безбедност на храната и материјалите кои доаѓаат во контакт со храната како што е наведено во ветеринарно-здравствениот сертификат даден во Прилог VII Дел 7.1 од овој правилник;

3) доаѓаат од објекти кои имаат воведено програма заснована на начелата за анализа на опасности и критични контролни точки (во понатамошниот текст: НАССР) во согласност со прописите во Република Македонија од областа на ветеринарното јавно здравство; и

4) се длабоко замрзнати во објектот или објектите за производство од каде потекнуваат на внатрешна температура која не е повисока од -18°C .”

Член 3

Членот 122 се менува и гласи:

„Член 122

Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе

(1) Увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, се врши само од земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог VI Дел 8А од овој правилник.

(2) Пратките со живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат согласно образецот даден во Прилог VII Дел 9.4 од овој правилник.

(3) Пратките со разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат согласно образецот даден во Прилог VII Дел 9.3 од овој правилник.

(4) Одредбите од став (1) од овој член нема да се применуваат за *m.adductor* од *rectinidae* освен за животни од аквакултура, на кои им се комплетно отстранети внатрешните органи и гонади.”

Член 4

Членот 123 се менува и гласи:

„Член 123

Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе

(1) Увоз на производи од риба за исхрана на луѓе, освен живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе, ќе се врши од земји кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог VI Дел 8Б од овој правилник.

(2) Пратките со производи од риба од став (1) на овој член, треба да се придружени со ветеринарно-здравствен сертификат согласно образците дадени во Прилог VII Дел 9.3 и Дел 9.5 од овој правилник.”

Член 5

Во членот 124 став (2) во точка 1) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”.

Член 6

Во членот 125 став (3) во точка 1) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”.

Член 7

Во членот 129 во став (3) бројот „9.8” се заменува со бројот „9”.

Член 8

Во член 131 ставот (1) се менува и гласи:

„Увоз на желатин и сиров материјал за производство на желатин наменет за исхрана на луѓе се врши од одобрени објекти согласно член 164 од овој правилник и од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог VI Дел 9Г од овој правилник.”

Член 9

Во членот 148 по став (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„Ветеринарно-здравствените сертификати од Прилог VII Дел 18 за живина и јајца за ведење се со валидност од пет дена од денот на издавањето.”

Член 10

Во членот 165-а по став (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„По исклучок од член 165 став (2) од овој правилник, сите обрасци на ветеринарно-здравствени сертификати за транзит и складирање (Т-S) од Прилог VII на овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.”

Член 11

(1) Во Прилогот VI Дел 2 се заменува со нов Дел 2, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Во Прилогот VI Деловите 8А, 8Б и 8В се заменуваат со нови Делови 8А, 8Б и 8В кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

(3) Во Прилогот VI Дел 10 се заменува со нов Дел 10, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 12

(1) Во Прилогот VII Дел 9.2, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни водни животни наменети за затворени украсни објекти, се заменува со нов образец, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Во Прилогот VII Дел 9.5, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи наменети за исхрана на луѓе, се заменува со нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од риба од Соединетите Американски Држави, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(3) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU” се заменува со нов образец „POU” кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(4) Во Прилогот VII Дел 18 образецот на ветеринарно здравствен сертификат „POU-MI/MSM” се заменува со нов образец „POU-MI/MSM” кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 13

Прилогот XVIII се заменува со нов Прилог XVIII кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 14

Прилогот XIX се заменува со нов Прилог XIX кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-365/1
7 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог VI

Дел 2

Листа на трети земји од кои се врши увоз на копitari

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Спесифични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AE	Обединети Арапски Емирати	AE-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
AR	Аргентина	AR-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Австралија	AU-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Барбадос	BB-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BH	Бахраин	BH-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BM	Бермуда	BM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BO	Боливија	BO-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BR	Бразил	BR-0	Цела држава		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BR-1	Државите: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло, Мато Гросо до Сул, Гоиас, Минас Гераис, Рио де Женеиро, Еспириту Санто, Рондониа, Мато Гросо, и Федерална Област (Дистрикт)	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BY	Белорусија	BY-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Канада	CA-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Швајцарија	CH-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Чиле	CL-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CN	Кина	CN-0	Цела држава		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CN-1	Зона слободна од болести кај коњите во Конгхуа Сити, Општината Гуангзхоу, Провинцијата Гуангдонг вклучувајќи го Биосигуросниот Автопат од и до аеродромот во Гуангзхоу и Хонг Конг (дополнително објаснување во Поле 3 од овој Дел)	C	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
CR	Коста Рика	CR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-1	Градското подрачје на Сан Хозе	D	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
CU	Куба	CU-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Спесифични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZA	Јужно Африканска Република	ZA-0 ZA-1	Цела држава градското подрачје на Кејптаун (види поле 2 за детали).	- F	- X	- -	- X	- -	- -	- X	- -	- -	- -	Види прилог XI од овој правилник за детали
AT	Австрија	AT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BE	Белгија	BE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BG	Бугарија	BG-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DE	Германија	DE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GR	Грција	GR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DK	Данска	DK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EE	Естонија	EE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IT	Италија	IT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IE	Ирска	IE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CY	Кипар	CY-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LV	Латвија	LV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LT	Литванија	LT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LU	Луксембург	LU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MT	Малта	MT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UK	Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PL	Полска	PL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PT	Португалија	PT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RO	Романија	RO-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SV	Словачка	SV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SI	Словенија	SI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HU	Унгарија	HU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FI	Финска	FI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FR	Франција	FR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NL	Холандија	NL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CZ	Чешка	CZ-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ES	Шпанија	ES-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SE	Шведска	SE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KV	Косово	KV-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Забелешки:

Рамка:	
X	Дозволен увоз
-	Не е дозволен увоз
Колона	
Колона 1-4	Опис на територијата
Колона 5 (SG):	Санитарна Група
Колона 6 (TA):	Привремен влез на регистрирани коњи
Колона 7 (Re-En):	Повторен влез на регистрирани коњи за трка, натпревари и културни настани после привремен извоз
Колона 8 :	Увоз на регистрирани коњи
Колона 9 :	Увоз на копитари за колење
Колона 10 :	Увоз на регистрирани копитари и копитари за одгледување и продукција
Колона 11 :	Увоз на сперма собрана од регистрирани коњи
Колона 12 :	Увоз на сперма собрана од регистрирани копитари
Колона 13 :	Увоз на сперма собрана од копитари за одгледување и продукција
Колона 14 :	Увоз на јајце клетки и ембриони од видот <i>equidae</i>
Колона 15 :	Во однос на спесифичните услови/дополнителни гаранции

Животни/производи:	Категории/Услови
RH	Регистрирани коњи
ES	Копитари за колење
RE	Регистрирани копитари
EBP	Копитари за одгледување и продукција
сперма	Сперма од копитари
О/Е	Јајце клетки и ембриони од копитари

Поле 1:

SA	Саудиска Арабика	SA-1	Опис на зоните под заштита и надзор (ПОЛЕ 1): 1. Провинција Џизан – зона под заштита: целата провинција, освен делот северно од патниот контролен пункт во Аш-Шукајк на патот бр.5 и северно од патот бр.10; – зона под надзор: делот од провинцијата северно од патниот контролен пункт кај Аш-Шукајк на патот бр.5, кој е под контрола на патниот контролен пункт во Ал-Кахма, и северно од патот бр.10; 2. Провинција Асир – зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот бр.10 меѓу Ад Дарб, Абха и Камис-Мусхајт до север, освен коњичките клубови на воздушните и на воени бази, и делот од провинцијата ограничен до север со патот бр.15, кој води од Камис-Мусхајт преку Јараш Ал Утфах и Дхаххрам Ал Јаноуб кон границата со провинцијата Најран, и делот од провинцијата ограничен до север со патот што води од Ал Утфах преку Ал Фајд до Бадр Ал Јаноуб (провинција Најран); – зона под надзор: коњичките клубови на воздушните и на воени бази, делот на провинцијата меѓу границата на зоната под заштита и патот бр. 209 од Аш-Шукајк до патниот контролен пункт Мухајил на патот бр. 211, делот од провинцијата меѓу контролниот пункт на патот бр.10 јужно од Абха, градот Абха и патниот контролен пункт Баласмер, 65 км од Абхана на патот бр.15 што води на север, делот од провинцијата меѓу Камиз-Мусхајт на патниот контролен пункт 90 км од Абха на патот бр. 225 до Самак и патниот контролен пункт во Јарах, 90 км од Абха, на патот бр.10, кој води до Ријад, и делот од провинцијата јужно од виртуелната линија меѓу патниот контролен пункт во Јарах на патот бр.10 и Кхасм-Гураб на патот бр.177 до границата со провинцијата Најран; 3. Провинција Најран – зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот од Ал Утфах (провинција Азир) до Бадр Ал Јаноуб и до Ас Себт и од Ас Себт долж Вади Хабунах до приклучницата со патот бр.177 меѓу Најран и Ријат до север и од приклучницата со патот бр.177, кој води јужно до приклучницата со патот бр.15 од Најран до Шароурах, и делот од провинцијата јужно од патот бр.15 меѓу Најран и Шароурах и границата со Јемен; – зона под надзор: делот од провинцијата јужно од линијата меѓу патниот контролен пункт во Сарах на патот бр.10, и Кашм – Гураб на патот бр.177, од границата на провинцијата Најран сè до патниот контролен пункт во Кашм – Гураб, 80 км од Најран, и западно од патот бр.175, кој води до Шароурах.
----	------------------	------	--

Поле 2:

ZA	Јужно Африканска Република	ZA-1	Опис на областа Кејптаун (ZA-1): северна граница: Патот Благаувберг (M14) источна граница: Патот Коееберг (M14), патот Плетеклуф (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5; јужна граница: Патот Отери, патот Принс Џорџ, патот Ветон, патот Риверстоун, патот Тенант, патот Њуландс, патот Парадокс, патот Јунион, Роудс Драјв до шумската станица во Њуландс и наспроти Еко Џорџ на Тејбл Маунтин до Кемпс Беј; западна граница: крајбрежјето од Кемпс Беј до патот Благаувберг.
----	----------------------------	------	---

Поле 3:

CN	Кина	CN-1	Специфичната зона слободна од болести кај коњите во Провинцијата Гуангдонг со следниов опис: Централна зона: Коњичката област во населбата Ресхуи, Градот Лингкоу од Конгхуа Сити со областа околу неа во радиус од 5 км контролирана од контролно патно место на Државниот Автопат 105; Зона под надзор: Сите административни единици (дивизии) во Конгхуа Сити кои ја опкружуваат централната зона и зафаќаат површина од 2 009 км²;
----	------	------	--

		Зона под заштита:	Надвор од границите на следниве соседни административни единици (дивизии) кои ја опкружуваат зоната под надзор:
		Биосигураностен Автопат	- Областа (Дистрикт) Баијун, Областа (Дистрикт) Луоганг од Конгуа Сити, - Областа (Дистрикт) Хуаду од Гуангзхоу Сити, - Зенгченг Сити, - административните единици (дивизии) во Областа (Дистрикт) Кингченг од Кингјуан Сити, - Округот Фоганг, - Округот Ксинфенг, - Округот Лонгмен; - од коњичката област во централната зона до Гуангзхоу Баијун Интернационалниот Аеродром преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, аеродором експрес-патот, вклучувајќи ја и еквината зона на исклучување од 1 км околу Баијун Интернационалниот Аеродром во Гуангзхоу Сити, - од коњичката област во централната зона до Шензхен Хуанганг Порт на границата меѓу Кина и Хонг Конг преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, Бр 2 северен ринг експрес-патот и Гуанг-Шен автопатот со еквината зоната на исклучување од двете страни на тој автопат во ширина од најмалку од 1 км;
		Предвлезен карантин	карантински објекти во зоната под заштита определени од надлежниот орган наменети за коњи од други делови на Кина за влез во зоната слободна од болести кај коњите

Прилог VI

Дел 8
А

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели¹, ехинодерми², туникати³ и морски гастроподи⁴ за исхрана на луѓе

ИСО код	Држава	Забелешки
AU	Австралија	
CL	Чиле	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи и разладени и евисцерирани Pectinidae диви или собрани од производствени области класифицирани како А области во согласност со Правилникот за службени контроли на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе, Правилникот за посебните барања за храна од животинско потекло и Правилникот за општите барања за безбедност на храната
IS	Исланд	
JM	Јамајка	Само морски гастроподи
JP	Јапонија	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
KR	Јужна Кореа	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
MA	Мароко	Преработени бивалвни мекотели од видовите <i>Acanthocardia tuberculatum</i> мора да бидат придружени со: (а) дополнителна здравствена потврда во согласност со образецот пропишан во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство; и (б) резултати од испитувањето за докажување дека мекотелите не содржат паралитичен токсин (PSP) во ниво кое се открива со методите на биоанализа.
NZ	Нов Зеланд	
NO	Норвешка	
PE	Перу	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
TH	Тајланд	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
TN	Тунис	
TR	Турција	
UY	Уругвај	
VN	Виетнам	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
AT	Австрија	
BE	Белгија	
BG	Бугарија	
DE	Германија	
GR	Грција	
DK	Данска	
EE	Естонија	
IT	Италија	
IE	Ирска	
CY	Кипар	
LV	Латвија	
LT	Литванија	
LU	Луксембург	
MT	Малта	
UK	Обединето Кралство	
PL	Полска	
PT	Португалија	
RO	Романија	

ИСО код	Држава	Забелешки
SV	Словачка	
SI	Словенија	
HU	Унгарија	
FI	Финска	
FR	Франција	
NL	Холандија	
CZ	Чешка	
ES	Шпанија	
SE	Шведска	

¹ Бивалвни мекотели се класа на морски и слатководни мекотели од *phylum Mollusca*, класа *Bivalvia* (школки).

² Ехинодерми (иглокожи) се ред на морски животни од *phylum Echininodermata* (морски ѕвезди, морски ежови, морски краставици).

³ Туникати или урохордати, се животни од *phylum Chordata*, *subphylum Tunicata*.

⁴ Гастроподи се морски мекотели од *phylum Mollusca*, класа *Gastropoda* (морски полжави).

Б

Листа на трети земји и нивни територии од кои се врши увоз на производи од риба¹ за исхрана на луѓе (освен живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе)

ИСО код	Држава	Забелешки
AE	Обединети Арапски Емирати	
AG	Антигва и Барбуда	Само живи ракови
AL	Албанија	
AM	Ерменија	Само живи јастози кои не се фармски одгледувани, термички преработени јастози кои не се фармски одгледувани и замрзнати јастози кои не се фармски одгледувани
AN	Холандски Антили	
AR	Аргентина	
AU	Австралија	
BA	Босна и Херцеговина	
BD	Бангладеш	
BR	Бразил	
BS	Бахами	
BY	Белорусија	
BZ	Белизе	
CA	Канада	
CH	Швајцарија	
CI	Брегот на Слоновата Коска	
CL	Чиле	
CN	Кина	
CO	Колумбија	
CR	Коста Рика	
CU	Куба	
CV	Зеленортски Острови	
DZ	Алжир	
EC	Еквадор	
EG	Египет	
FK	Фолкландски Острови	
GA	Габон	
GD	Гренада	
GH	Гана	
GL	Гренланд	
GM	Гамбија	
GN	Гвинеја	Само риба што не е подготвувана или преработувана на друг начин, освен термички, евисцерирана, разладена или замрзната риба Намалена фреквенција на физички прегледи согласно член 58, член 59 и Прилог V од овој правилник, нема да се применува
GT	Гватемала	
GY	Гвајана	
HK	Хонг конг	
HN	Хондурас	
HR	Хрватска	
ID	Индонезија	
IN	Индија	
IS	Исланд	

ИСО код	Држава	Забелешки
IR	Иран	
JM	Јамајка	
JP	Јапонија	
KE	Кенија	
KR	Јужна Кореа	
KZ	Казахстан	
LK	Шри ланка	
MA	Мароко	
ME	Црна Гора	
MG	Мадагаскар	
MR	Мавританија	
MU	Маврициус	
MV	Малдиви	
MX	Мексико	
MY	Малезија	
MZ	Мозамбик	
NA	Намибија	
NC	Нова Каледонија	
NG	Нигерија	
NI	Никарагва	
NZ	Нов Зеланд	
NO	Норвешка	
OM	Оман	
PA	Панама	
PE	Перу	
PF	Француска Полинезија	
PG	Папуа Нова Гвинеја	
PH	Филипини	
PM	Св. Пјер и Мигелан	
PK	Пакистан	
RS	Србија	
RU	Русија	
SA	Саудиска Арабија	
SC	Сејшели	
SG	Сингапур	
SN	Сенегал	
SR	Суринам	
SV	Ел Салвадор	
TH	Тајланд	
TN	Тунис	
TR	Турција	
TW	Тајван	
TZ	Танзанија	
UA	Украина	
UG	Уганда	

ИСО код	Држава	Забелешки
US	САД	
UY	Уругвај	
VE	Венецуела	
VN	Виетнам	
YE	Јемен	
YT	Мајот	
ZA	Јужноафриканска Република	
ZW	Зимбабве	
AT	Австрија	
BE	Белгија	
BG	Бугарија	
DE	Германија	
GR	Грција	
DK	Данска	
EE	Естонија	
IT	Италија	
IE	Ирска	
CY	Кипар	
LV	Латвија	
LT	Литванија	
LU	Луксембург	
MT	Малта	
UK	Обединето Кралство	
PL	Полска	
PT	Португалија	
RO	Романија	
SV	Словачка	
SI	Словенија	
HU	Унгарија	
FI	Финска	
FR	Франција	
NL	Холандија	
CZ	Чешка	
ES	Шпанија	
SE	Шведска	
KV	Косово	

¹ производи од риба се сите животни од морски или слатки води (со исклучок на живи бивалвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и живи морски гастроподи, како и сите цицачи, рептили и жаби) без оглед дали се диви или фармски одгледани и вклучително сите форми, делови и производи од такви животни кои се користат за исхрана на луѓето

В

Листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои се врши увоз на аквакултура кои се наменети за одгледување, рибарници и отворени објекти за украсни риби, украсни риби кои се приемливи на една или повеќе од болестите наведени во Прилог 14 од овој Правилник, и наменети за затворени објекти за украсни риби ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
AU	Австралија	X ^(A)				
BR	Бразил	X ^(B)				
CA	Канада	X			CA 0 ^(B)	Цела територија
					CA 1 ^(B)	Британска Колумбија
					CA 2 ^(B)	Алберта
					CA 3 ^(B)	Саскачуан
					CA 4 ^(B)	Манитоба
					CA 5 ^(B)	Њу Брунсуик
					CA 6 ^(B)	Нова Скотија
					CA 7 ^(B)	Островот на Принц Едвард
					CA 8 ^(B)	Њуфаунленд и Лабрадор
					CA 9 ^(B)	Јукон
					CA 10 ^(B)	Северозападни Територии
					CA 11 ^(B)	Нунавут
CL	Чиле	X ^(A)				Цела држава
CN	Кина	X ^(B)				Цела држава
CO	Колумбија	X ^(B)				Цела држава
CG	Конго	X ^(B)				Цела држава
CK	Острови Кук	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
HR	Хрватска	X ^(A)				Цела држава
HK	Хонг Конг	X ^(B)				Цела држава
IN	Индија	X ^(C)				Цела држава
ID	Индонезија	X ^(A)				Цела држава
IL	Израел	X ^(A)				Цела држава
JM	Јамајка	X ^(B)				Цела држава
JP	Јапонија	X ^(B)				Цела држава
KI	Кирибати	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
LK	Шри Ланка	X ^(B)				Цела држава
MH	Маршалски острови	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
MY	Малезија	X ^(B)				Полуостровска, Западна Малезија
NR	Науру	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
NU	Ниуе	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
NZ	Нов Зеланд	X ^(A)				Цела држава
PF	Француска Полинезија	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
PG	Папуа Нова Гвинеја	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
PN	Острови Питкаирн	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
PW	Палау	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
RU	Русија	X ^(A)				Цела држава
SB	Острови Соломон	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		Цела држава
SG	Сингапур	X ^(B)				Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
ZA	Јужно Афричка Република	X ⁽¹⁾				Цела држава
TW	Тајван	X ⁽²⁾				Цела држава
TH	Тајланд	X ⁽³⁾				Цела држава
TR	Турција	X ⁽⁴⁾				Цела држава
TK	Токепау	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁷⁾		Цела држава
TO	Тонга	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁹⁾	X ⁽¹⁰⁾		Цела држава
TV	Тувалу	X ⁽¹¹⁾	X ⁽¹²⁾	X ⁽¹³⁾		Цела држава
US	САД ⁽¹⁴⁾	X		X	US 0 ⁽¹⁵⁾	Цела држава
		X			US 1 ⁽¹⁶⁾	Цела држава, освен следните држави: Њу Јорк, Охајо, Илиноис, Мичиген, Индијана, Висконсин, Минесота и Пенсилванија
			X		US 2	Хумболд Беј (Калифорнија)
					US 3	Нетартс Беј (Орегон)
					US 4	Вилапа Беј, Тотен Инлет, Оукленд Беј, Куилсенс Беј и Дабоб Беј (Вашингтон)
					US 5	NELHA (Хаваи)
VN	Виетнам	X ⁽¹⁷⁾				
WF	Валис и Футуна	X ⁽¹⁸⁾	X ⁽¹⁹⁾	X ⁽²⁰⁾		Цела држава
WS	Самоа	X ⁽²¹⁾	X ⁽²²⁾	X ⁽²³⁾		Цела држава
AT	Австрија	X ⁽²⁴⁾	X	X		Цела држава
BE	Белгија	X ⁽²⁵⁾	X	X		Цела држава
BG	Бугарија	X ⁽²⁶⁾	X	X		Цела држава
DE	Германија	X ⁽²⁷⁾	X	X		Цела држава
GR	Грција	X ⁽²⁸⁾	X	X		Цела држава
DK	Данска	X ⁽²⁹⁾	X	X		Цела држава
EE	Естонија	X ⁽³⁰⁾	X	X		Цела држава
IT	Италија	X ⁽³¹⁾	X	X		Цела држава
IE	Ирска	X ⁽³²⁾	X	X		Цела држава
CY	Кипар	X ⁽³³⁾	X	X		Цела држава
LV	Латвија	X ⁽³⁴⁾	X	X		Цела држава
LT	Литванија	X ⁽³⁵⁾	X	X		Цела држава
LU	Луксембург	X ⁽³⁶⁾	X	X		Цела држава
MT	Малта	X ⁽³⁷⁾	X	X		Цела држава
UK	Обединето Кралство	X ⁽³⁸⁾	X	X		Цела држава
PL	Полска	X ⁽³⁹⁾	X	X		Цела држава
PT	Португалија	X ⁽⁴⁰⁾	X	X		Цела држава
RO	Романија	X ⁽⁴¹⁾	X	X		Цела држава
SV	Словачка	X ⁽⁴²⁾	X	X		Цела држава
SI	Словенија	X ⁽⁴³⁾	X	X		Цела држава
HU	Унгарија	X ⁽⁴⁴⁾	X	X		Цела држава
FI	Финска	X ⁽⁴⁵⁾	X	X		Цела држава
FR	Франција	X ⁽⁴⁶⁾	X	X		Цела држава
NL	Холандија	X ⁽⁴⁷⁾	X	X		Цела држава
CZ	Чешка	X ⁽⁴⁸⁾	X	X		Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
ES	Шпанија	X (¹)	X	X		Цела држава
SE	Шведска	X (¹)	X	X		Цела држава

(¹) Според член 125 од овој правилник, видови украсни риби, кои не се приемчиви на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби, може да се увезат во Република Македонија и од трети земји или територии кои се членки на ОИЕ.

(²) До 31 декември 2012 година, се дозволува увозот во Република Македонија на пратки со украсни водни животни од видовите приемчиви на Епизоотски улцеративен синдром, доколку се наменети исклучиво за затворени објекти и потекнуваат од трети земји или територии кои се земји членки на ОИЕ.

(A) Важи за сите видови риби.

(B) Важи само за видовите риби кои се приемчиви на Епизоотски улцеративен синдром, според прилог 14 од овој правилник, наменети за затворени украсни објекти и Cyprinidae.

(C) Важи само за видовите риби кои се приемчиви на Епизоотски улцеративен синдром, според Прилог 14 од овој правилник, наменети за затворени украсни објекти.

(D) Не важи за видови риби кои се приемчиви на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(E) Важи само за видови риби кои се приемчиви на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(F) /

(G) Важи само за увоз на видови украсни риби, кои не се приемчиви на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби.

(H) САД вклучува и Порто Рико, САД Девствени Острови, Американска самоа, Гуам и Северни Маријана Острови.

Прилог VI

Дел 10

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пипиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL – Албанија	AL - 0	Цела држава	EP							S4
AR – Аргентина	AR - 0	Цела држава	SPF							
			POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
			SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HER, SRP							S0, ST0
AU – Австралија	AU - 0	Цела држава	BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						
	BR – 0	Цела држава	SPF							
	BR – 1	Држава: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
BR – Бразил	BR – 2	Држава: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	BPP, DOC, HER, SRP		N					S5, ST0
	BR – 3	Федерална област и државите: Гоиас, Минас Гераис, Мато Гросо,	WGM	VIII						
			EP, E, POU		N					S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло								
BA - Босна и Херцеговина	BA - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
			SPF							
			EP, E							S4
BW – Боцвана	BW – 0	Цела држава	BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY- Белорусија	BY - 0	Цела држава	EP и E (само за транзит низ Република Македонија)	IX						
			SPF							
			EP, E							S4
CA – Канада	CA - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N			A		S1, ST1
			DOC, HEP		L, N					
			WGM	VIII						
			POU, RAT							
CH – Швајцарија	CH - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					A		
CL – Чиле	CL - 0	Цела држава	SPF							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ()	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
CN – Кина	CN – 0	Цела држава	EP, E							S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S0, ST0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
GL – Гренланд	GL - 0	Цела држава	EP							
			POU, E	VI	P2	6.2.2004	-			S4
			SPF							
HK – Хонг Конг	HK - 0	Цела територија на Посебната Административна Област на Хонг Конг	EP, WGM							
			EP							
			SPF							
HR – Хрватска	HR - 0	Цела држава	EP, WGM							
			EP							
			SPF							
IL – Израел	IL - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S2, ST0
			EP, E, POU, RAT, WGM		N					
			SPF							
IL – Израел	IL - 1	Дел на Израел освен IL-2	EP, E							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N			A		S5, ST1
			WGM	VIII						
IL – Израел	IL - 2	Дел на Израел во рамките на следните граници: На запад: број на пат 4. На југ: Број на пат 5812 кој е поврзан со број на пат 5815.	POU, RAT		N					S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N, P2	26.1.2010	1.5.2010	A		S5, ST1
			WGM	VIII						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		На исток: Безбедносната ограда до број на пат 6513. На север: Број на пат 6513 се до приклучувањето со пат 65. Од оваа точка во права линија до влезот на Гиват Нили и одтаму во права линија до приклучувањето на патиштата 652 и 4.	WGM	VIII	P2	26.1.2010	1.5.2010	A		
IN – Индија	IN - 0	Цела држава	EP							
IS – Исланд	IS - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E							S4
KR – Кореа (Реп.)	KR - 0	Цела држава	EP, E							S4
ME – Црна Гора	ME - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
MG – Мадагаскар	MG - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY – Малезија	MY - 0	-	-							
		Западен Полуостров	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
MX – Мексико	MX - 0	Цела држава	SPF							
			EP							
NA – Намибија	NA - 0	Цела држава	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
NC – Нова Каледонија	NC - 0	Цела држава	HER	III						S4
			RAT, EP, E	VII						
			EP							
NZ – Нов Зеланд	NZ - 0	Цела држава	SPF							S0, ST0
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP							
			WGM	VIII						
PM – Св. Пјер и Микелон	PM - 0	Цела држава	EP, E, POU, RAT							S4
RS – Србија	RS - 0	Цела држава	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP, E							
			EP							
RU – Руска Федерација	RU - 0	Цела држава	POU ⁽³⁾							
SG – Сингапур	SG - 0	Цела држава	EP							
TH – Тајланд	TH - 0	Цела држава	SPF, EP							
			WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, RAT		P2	23.1.2004				S4
TN – Тунис	TN - 0	Цела држава	SPF							S1, ST0
			DOR, BPR, BPP, HER							
			WGM	VIII						
TR – Турција	TR - 0	Цела држава	EP, E, POU, RAT							S4
			SPF							
			E, EP							
US – САД	US - 0	Цела држава	SPF							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, WGM		N			A		S3, ST1
			EP, E, POU, RAT	VIII						
UY – Уругвај	UY - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E, RAT							S4
			SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
ZA – Јужна Африка	ZA - 0	Цела држава	DOR	II				A		
			HER	III						
			RAT	VII						
			RAT	VII						
ZW – Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	EP, E							S4
AT - Австрија	AT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
BE - Белгија	BE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
BG - Бугарија	BG	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
DK - Данска	DK	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
EE - Естонија	EE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
IT - Италија	IT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
IE - Ирска	IE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LV - Латвија	LV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LT - Литванија	LT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
LU - Луксембург	LU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
MT - Малта	MT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
PL - Полска	PL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (¹)	Почеток (²)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			MI/MSM, E, EP							
PT - Португалија	PT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SI - Словенија	SI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
FR - Франција	FR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
NL - Холандија	NL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
CZ - Чешка	CZ	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
ES - Шпанија	ES	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
SE - Шведска	SE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP							
KV - Косово	KV	Цела држава	EP							

(1) Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, произведени пред оваа дата може да се извезат во Република Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.

(2) Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Македонија.

(3) Само за транзит во согласност со член 148 став (4) и член 149 од овој правилник.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот BPR
- 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот DOR
- 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот HER
- 'IV': -
- 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот SRA
- 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертифицирано во согласност со образецот POU
- 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертифицирано во согласност со образецот RAT
- 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивеч, сертифицирано во согласност со образецот WGM

Програм за контрола на Salmonella

- 'S0': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus* и јајца за ведење (HER) од видот *Gallus gallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S1': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S2': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод или за носење јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S3': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S4': Забрана за извоз во Република Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, освен јајцата кои се во класа "B", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "S5": Забрана за извоз во Република Македонија на живина за приплод или производство од *Gallus gallus* (BPP), живина наменета за колење и живина за обновување (SRP) од *Gallus gallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST0": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обновување (SRP) од мисирки и јајца за насад (HER) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST1": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обновување (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- 'P2': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца
- 'P3': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Њукастелска болест
- "N": Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Њукастелска болест во трети земји или територии

се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

“L”

Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

‘A’: Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

‘B’: Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

Дел 9.2

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти ⁽¹⁾
/ For the import into the Republic of Macedonia of ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities ⁽¹⁾

ЗЕМЈА:
/COUNTRY:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor				I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a								
	Име /Name														
	Адреса /Address				I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority										
	Тел. /Tel.				I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority										
	I.5. Примач /Consignee				I.6.										
	Име /Name														
	Адреса /Address														
	Поштенски број /Postal code														
	Тел. /Tel.														
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code		I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code		I.9. Земја на дестинација /Country of destination		ИСО код /ISO code		I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination		Код /Code
I.11. Место на потекло /Place of origin				I.12.											
Име /Name				Број на одобрение /Approval number											
Адреса /Address				Број на одобрение /Approval number											
Име /Name				Број на одобрение /Approval number											
Адреса /Address				Број на одобрение /Approval number											
I.13. Место на натовар /Place of loading				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				Време на поаѓање /Time of departure							
Адреса /Address				Број на одобрение /Approval number											
I.15. Средства за транспорт /Means of transport				I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM											
Авион /Aeroplane ☐				Брод /Ship ☐				Железнички вагон /Railway wagon ☐							
Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐				Other /Друго ☐											
Идентификација: /Identification:				I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES											
Документ на кој се повикува: /Documentary references:															
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)											
I.21.				I.20. Количество /Quantity											
I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number				I.22. Број на пакувања /Number of packages											
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for				Домашни милениџи /Pets ☐				Карантин /Quarantine ☐							
I.26.				I.27. За влез или увоз во РМ /For import or admission into RM ☐											
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities				Количина /Quantity											
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)															

или for	(d) Кой ги исполнуваат условите за слободни од болести во однос на (1)ПВК (1)ГС (1)БЗБ (1)ИНП утврдени со соодветниот ОИЕ стандард или најмалку еквивалентниот соодветен пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентното Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕК.] / which comply with the requirements for disease freedom as regards (1)SVC (1)GS (1)BKD (1)IPN laid down in the relevant OIE standard or at least equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88/EC.] (1)X [биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ.] / (1)X [have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.]						
Забелешки / Notes Дел I / Part I:	- Рамка I.19: Да се употреби соодветниот ХС код: 0306, 0307 или 0301 10. /Box I.19: /Use the appropriate HS codes: 0306, 0307 or 0301 10. - Рамка I.20 и I.28: Што се однесува до количината, се дава вкупниот број. /Box I.20 and I.28: /As regards quantity, give the total number. - Рамка I.25: Да се избере 'домашни миленици' за украсни животни од аквакултура наменети за продавници за домашни миленици или за понатамошна продажба, 'циркус/експозиција' за украсни животни од аквакултура наменети за аквариуми и не се за понатамошна продажба, и 'карантин' ако украсните водни животни се наменети за карантин. /Box I.25: /Use the option 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale and 'Quarantine' if the ornamental aquatic animals are intended for a quarantine facility.						
Дел II / Part II:	(1) Да се задржи соодветното. /Keep as appropriate. (2) Дел II.2 и II.3 од овој сертификат важат само за видови кои се приемливи на една или повеќе од болестите наведени во наставот на овој сертификат. Приемливите видови се наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕЗ. /Part II.2 and II.3 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC. (3) Условите кои се пропишани во Дел II.2 од овој сертификат за украсни водни животни кои се приемливи на епизоотски улцеративен синдром (EUS) а во врска со истата болест, стапуваат во важност од 1 Јануари 2013 година, а до тогаш референцата за ЕУС нема да важи. /The requirements in Part II.2 of this certificate on ornamental aquatic animals susceptible to epizootic ulcerative syndrome (EUS) as regards that disease laid down shall only apply from 1 January 2013 and until that date the reference to EUS shall be deleted. (4) Пратките од украсни водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.3 ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕК. /Consignments of ornamental aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.3 if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC. (5) За да бидат овластени за влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемливи, или видови преносители на ЕУС (види забелешка 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. /To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible or vector species to EUS (see note 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease. (6) За влез во РМ, област или комплекс прогласен за слободен од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или каде се применува програм за следење или искоренување на болести во согласност со Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕЗ, односно соодветниот член од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемливи видови за болеста(ите) за кои се однесува надзорот или програмат за ерадикација. Дел II.5 од овој сертификат важи само за пратките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма во согласност со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2010/221/EU во однос на ПВК, БЗБ, ИНП или ГС, и пратката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот дел С од Прилог II како приемливи за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. Дел II.5 исто така се однесува на пратки со риба од било кој вид кој потенцира од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно соодветниот дел С од Прилог II како видови приемливи на инфекција со ГС, се присутни, каде тие пратки се наменети за РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Прилог I од Одлуката 2010/221/EU како слободна од ГС. Пратки со украсни животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.5 од овој сертификат доколку се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/ЕЗ. /To be authorized into a RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible to the disease(s) for which disease freedom or surveillance or eradication programme(s) apply (ies). Part II.5 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or programme(s) apply (ies). Part II.5 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. Consignments of ornamental aquatic animals for which SVC, IPN, and/ or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.5 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC.						
Официјален ветеринар /Official veterinarian:	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="215 1500 766 1545">Име (со печатни букви) /Name (in capital letters):</td> <td data-bbox="790 1500 1402 1545">Квалификација и титула /Qualification and title:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1556 766 1601">Дата /Date:</td> <td data-bbox="790 1556 1402 1601">Потпис /Signature:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1612 766 1657">Печат /Stamp:</td> <td></td> </tr> </table>	Име (со печатни букви) /Name (in capital letters):	Квалификација и титула /Qualification and title:	Дата /Date:	Потпис /Signature:	Печат /Stamp:	
Име (со печатни букви) /Name (in capital letters):	Квалификација и титула /Qualification and title:						
Дата /Date:	Потпис /Signature:						
Печат /Stamp:							

- (1) Условите за ЕУС наведени во Дел II.2 од овој образец на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни водни животни наменети за затворени украсни објекти, нема да се однесуваат за украсни водни животни од видовите приемливи на ЕУС, кои потекнуваат од земји членки на ОИЕ и доколку се наменети исклучиво за затворени објекти, ќе се применуваат до 31 декември 2012 година.
Во текот на овој период, условите во однос на Епизоотски улцеративен синдром, кои се дадени во овој модел на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти, нема да се однесуваат на украсни водни животни.

	UNITED STATES OF AMERICA U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Ветеринарно здравствен сертификат Health Certificate Macedonia		Датум/Date Референтен бр./Reference number:
This certificate is admissible in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with any Federal or State laws. WARNING: Any person who shall falsely make, issue, alter, forge, or certify, or participate in any action thereto, is subject to a fine of not more than \$1,000 or imprisonment for not more than one (1) year, or both (7 U.S.C. 1622 (h)).			
за производи од риба од Соединетите Американски Држави наменети за извоз во Република Македонија For fishery products from United States and intended for export to the Republic of Macedonia			
Земја на испраќање/Country of dispatch:		United States of America	
Надлежен орган ¹ /Competent authority ¹ :		National Marine Fisheries Service - National Oceanic & Atmospheric Administration (NMFS-NOAA)	
I. Податоци за идентификација на производите од риба/Details identifying the fishery products			
Опис на производите од риба/ аквакултура ¹ /Description of fishery/aquaculture ¹ products: _____			
- Вид (Научно име)/Species (scientific name): _____			
- Презентација на производите и тип на третман ² /Presentation of product and type of treatment ² : _____			
Код на стоката (каде што е достапно)/Code Number (where available): _____			
Вид на пакување/Type of packaging: _____			
Број на пакети/Number of packages: _____			
Нето тежина/Net weight: _____			
Температура на складирање и транспорт/Requisite storage and transport temperature: _____			
II. Потекло на производите/Origin of products			
Име (ња) и официјален (и) броеви на објект одобрени или регистрирани од страна на FDA NMFS-NOAA ¹ за извоз во PM/Name(s) and official number(s) of premise (s) approved or registered by FDA, NMFS-NOAA ¹ for export to the EC			

III. Дестинација на производите/Destination of products			
Производите се испратени/The products are dispatched			
Од/From: _____			
(место на испорака/place of dispatch)			
до/To: _____			
(земја и место на дестинација/country and place of destination)			
со наведеното транспортно средство ³ /By the following means of transport: _____			

Име и адреса на испраќачот/Name and address of dispatcher: _____			

Име на примачот и адреса на местото на дестинација/Name of consignee and address at place of destination: _____			

IV. Здравствена потврда/Health attestation			
Официјалниот ветеринар потврдува дека производите од риба опишани подолу/The official inspector hereby certifies that the fishery products specified above:			
1. се уловени и на бродовите со нив е постапувано на хигиенски начин, се истоварени на соодветен начин и се подготвени, преработени, замрзнати, одмрзнати, спакувани, означени, складирани и транспортирани (каде е соодветно), во хигиенски услови и во согласност со соодветните јавно здравствени барања и стандарди на Кодот на Федералната Регулација на Соединетите Американски Држави, кои за оваа цел се признати како еквивалентни на стандардите на Европската Заедница, односно Република Македонија, како што е наведено во Одлуката на Комисијата бр. 98/258/ЕК./were caught and handled on board vessels and were landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen, thawed, packaged, marked, stored and transported hygienically and in compliance with the relevant United States public health standards requirements of the Code of Federal Regulation which have been recognized for this purpose as equivalent to the European Community standards as prescribed in Council Decision 98/258/EC;			
2. здравствените контроли како и органолептичките, паразитолошките, хемиските и микробиолошките прегледи, за соодветните категории на риба се со задоволителни резултати и во согласност со соодветните јавно здравствени барања и стандарди на Кодот на Федералната Регулација на Соединетите Американски Држави, кои за оваа цел се признати како еквивалентни на стандардите на Европската Заедница, односно Република Македонија, како што е наведено во Одлуката на Комисијата бр. 98/258/ЕК./have satisfactorily undergone health controls and organoleptic, parasitological, chemical and microbiological checks laid down for certain categories of fishery in compliance with the relevant United States public health standards requirements of the Code of Federal Regulation which have been recognized for this purpose as equivalent to the European Community standards as prescribed in Council Decision 98/258/EC;			
3. не се добиени од отровни видови или видови кои содржат биотоксини./do not come from toxic species or species containing biotoxins;			
4. во случај на замрзнати или преработени бивалвни мекотели, истите се собрани од области за одгледување на бивалвни мекотели, кои се во согласност со условите утврдени со Директивата на Советот Бр. 91/492/ЕЕЗ од 15 Јули 1991 година, за здравствените услови за производство и ставање во промет на живи бивалвни мекотели./in addition, in the case of frozen or processed bivalve molluscs, the later have been gathered in production areas subject to conditions at least equivalent to those laid down in Council Directive 91/492/EEC of 15 July 1991 laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs.			
Направено во/Done at _____		на/on _____	
(Место/Place)		(Датум/Date)	
Потпис на официјален ветеринар ³ /Signature of official inspector ³ (Име со големи букви, квалификација на потпишувачот /Name in capital letters, capacity and qualifications of person signing)		Официјален печат ³ /Official Stamp ³	

¹ Избриши го непотребното./Delete as appropriate.² Живи, замрзнати, солени, димени, конзервирани/Live, refrigerated, frozen, salted, smoked, preserved,...³ Во случај на железнички вагони или контейнери и кампиони, да се наведе регистарскиот број, во случај на авион бројот на летот, и во случај на брод, името и каде е неопходно, бројот на контейнерот./The color of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate
За месо од живина (POU) за увоз во Република Македонија
For meat of poultry (POU) for dispatch to the Republic of Macedonia

Земја/Country Сертификат за Република Македонија				Ветеринарно Здравствен /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia			
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment				I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	
				Име /Name		I.2.a	
				Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority	
				Тел. /Tel.		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority	
I.5. Примач /Consignee				I.6.			
Име /Name							
Адреса /Address							
Поштенски број /Postal code							
Тел. /Tel.							
I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination
I.11. Место на потекло /Place of origin				I.12.			
Име /Name							
Број на одобрение /Approval number							
Адреса /Address							
I.13. Место на натовар /Place of loading				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure			
I.15. Средства за транспорт /Means of transport				I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM			
Авион /Aeroplane ☐				Брод /Ship ☐			
Железнички вагон /Railway wagon ☐				Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐			
Other /Друго ☐				I.17. Бр. на ЦИТЕС /No(s) of CITES			
Идентификација /Identification							
Документ на кој се повикува /Documentary references							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)			
				I.20. Количество /Quantity			
I.21. Температура на производот /Temperature of the product				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
Собна /Ambient ☐				Разладено /Chilled ☐			
Смрзнато /Frozen ☐				I.24. Вид на пакување /Type of packaging			
I.23. Идентификација на контејнеро/Број на плomba /Identification of container/Seal number							
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:				Исхрана на луѓе /Human consumption ☐			
I.26.				I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM ☐			
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Природа на стоката /Nature of commodity		Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment		Број на пакувања /Number of packages	
				Начин на обработка /Treatment type		Нето тежина /Net weight	
				Кланица /Abattoir		Ладилник /Cold store	
				Погон за расекување /Cutting plant			

Земја/ Country		Месо од живина вклучително и мелено месо и механички обезкостено месо / Meat of poultry including minced meat and mechanically deboned meat	
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II	Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference numb
	II.1.	Потврда за здравствената исправност /Public health attestation Јас, долупотпишаниот, официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби на Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Регулации (ЕК) Бр. 178/2002, (ЕК) Бр. 852/2004, (ЕК) Бр. 853/2004 и (ЕК) Бр. 854/2004 и со ова потврдувам дека живинското месо (1) опфатено со овој сертификат е добиено во согласност со тие услови, и дека /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of poultry (1) described in this certificate has been obtained in accordance with those requirements, and in particular that: (a) потекнува од објект(и) кој/и имплементира програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулација (ЕК) Бр. 852/2004; /it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004; (b) произведено е во согласност со условите поставени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Дел II и V од Анекс III на Регулација (ЕК) Бр. 853/2004; /it has been produced in compliance with the conditions set out in Law on veterinary public health and/or equivalent Sections II and V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; (c) прогласено е за погодно за исхрана на луѓе после ante-mortem и post-mortem преглед спроведен во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Дел IV, Поглавје V од Анексот I на Регулацијата (ЕК) Бр. 854/2004; /it has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Section IV, Chapter V of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004; (d) означено е со идентификациона ознака во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр. 115/2008) односно еквивалентниот Дел I од Анекс II на Регулацијата (ЕК) Бр. 853/2004; /it has been marked with an identification mark in accordance with Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 115/2008) and/or equivalent Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004; (e) ги задоволува релевантните критериуми поставени во Правилникот за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошки критериуми (Службен весник на Република Македонија Бр. 78/2008) односно еквивалентниот Регулацијата (ЕК) Бр. 2073/2005 во однос на микробиолошките критериуми за храната за исхрана на луѓе; /it satisfies the relevant criteria set out in Book of Rules on microbiological criteria for food (Official journal of Republic of Macedonia No. 78/2008) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; (f) гаранциите кои се однесуваат на живите животни и нивните производи обезбедени од страна на плановите за контрола на резидуи кои се во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива 96/23/ЕК и посебно со Членот 29, се исполнети. /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;	
	II.2.	Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека месото од живината опфатено со овој сертификат: /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the meat of poultry described in this certificate:	
	II.2.1.	потекнува од: /comes from: (3) (4) (5) или /either (3) (4) (5) или /or која на денот на издавањето на овој сертификат била слободна од: /which at the date of issue of the certificate was(were) free from: високо патогена Авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕК) Бр. 798/2008, и Њукастелска болест како што е дефинирано во Закон за ветеринарно здравство, односно еквивалентната Регулација (ЕК) Бр. 798/2008. /highly pathogenic Avian influenza as defined in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007), and/or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 and Newcastle disease as defined in Law on veterinary health and/or equivalent Regulation (EC) No 798/2008.	
	II.2.2.	добиено е од живина која: /has been obtained from poultry which has been: (4) или /either (4) или /or (име и тип на употребената вакцина(и)) /name and type of the used vaccine(s) на возраст од недели/weeks; /at the age of weeks;	
II.2.3.	добиено е од живина која е држена во: /has been obtained from poultry which has been kept in: (3) (4) (5) или /either (3) (4) (5) или /or од испилување или пак биле увезени како еднодневни пипиња или живина за копење од трети земји како што е наведено во Правилникот (2), односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕК) 798/2008, под услови еквивалентни на оние во оваа регулатива. /since hatching or has been imported as day-old chicks of slaughter poultry from(a) third country(ies) listed for that commodity in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, under conditions at least equivalent to those in that Regulation.		
II.2.4.	has been obtained from poultry coming from establishments: /добиено е од живина која потекнува од објекти: (a) кои не биле ставени под рестрикција поради здравјето на животните: /which are not subject to any animal-health restrictions: (b) во радиус од 10 km вклучувајќи ја, каде е потребно, и територијата на соседната земја, немало избивање на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена: /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;		
II.2.5.	добиено е од живина која: /has been obtained from poultry that: (3) е заклана на /has been slaughtered on (дд/мм/гггг)/(dd/mm/yyyy); или помеѓу a) or between (дд/мм/гггг)/(dd/mm/yyyy); и/and (дд/мм/гггг)/(dd/mm/yyyy); (b) не е заклана според план за контрола и еридикација на болести кај живината /has not been slaughtered under any animal-health scheme for the control or eradication of poultry diseases; (c) за време на транспортот до кланицата, не била во контакт со живина инфицирана со високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест; /during transport to the slaughterhouse, did not come into contact with poultry infected with highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease;		
II.2.6.	(a) потекнуваат од одобрени кланици кои, за време на копењето, не биле под рестрикција поради сомневање или потврдено избивање на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, како и во радиус од 10 km, исто така, немало избивање на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена: /comes from approved slaughterhouses which, at the time of slaughter, were not under restrictions owing to a suspected or confirmed outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease and within a 10 km radius of which there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;		

(5) II.2.7	(b) не била во контакт со живина или месо со поинаков здравствен статус, во било кое време, за време на коленето, расекувањето, складирањето или транспортот. /has not been in contact at any time during slaughter, cutting, storage or transport with poultry or meat of lower health status; потекнуваат од живина наменета за колене која: /comes from a slaughter poultry that (a) не е вакцинирана со жива атенуирана вакцина која е добиена од вирус на Њукастелска болест кој е со поголема патогеност за разлика од лентогените соеви на вирусот; /has not been vaccinated with live attenuated vaccine prepared from a Newcastle disease virus master seed showing a higher pathogenicity than lentogenic strains of the virus; (b) биле подложени на вирус изолациониот тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија на денот коленето на случаен примерок од клоакален брис од најмалку 60 птици во секое јато и во кои Интрацеребралниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарни парамиксовируси не е поголем од 0.4 /underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory at the time of slaughter on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4 were found; (c) не била во контакт со живина која не ги исполнува условите под а) и б) во последните 30 дена пред коленето /has not been in contact in 30 days preceding slaughter with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b).]
II.3.	Потврда за благосостојбата на животните /Animal welfare attestation Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека го имам прочитано и разбрано Закон за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007), односно еквивалентната Директива 93/119/ЕК и дека месото опфатено со овој сертификат потекнува од живина со која е постапувано во согласност со релевантните услови од Директивата 93/119/ЕК во клиницата пред и за време на коленето или убивањето /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that I have read and understood Law on animal protection and welfare (Official Journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Council Directive 93/119/EC and that the meat described in this certificate comes from poultry that has been treated in accordance with the relevant provisions of Directive 93/119/EC in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing.
Забелешки /Notes Дел I /Part I:	- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на одделот на потекло, доколку е потребно, како што е утврдено со кодот во колона 2, Дел I од Анекс I од Регулативата (ЕК) Бр. 798/2008 /Box I.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code of column 2, Part 1 to Annex I of Regulation (EC) No 798/2008. - Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот кој испорачува /Box I.11: Name, address and approval number of the establishment of dispatch. - Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контейнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на пломбата треба да се наведе во рамката I.23 /Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23. - Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код: 02.07 или 02.08.90 /Box I.19: use the appropriate HS code: 02.07 or 02.08.90
Дел II /Part II:	(1) Под "Месо од живина" се подразбираат деловите за јадење од фармските птици, вклучително и оние кои не се сметаат за домашни птици, но се одгледуваат фармски како и домашните птици, со исклучок на ноевите, кои не биле подложени на каков и да е третман освен ладење со цел да се обезбеди нивно зачувување; спакувано месо во вакуум или во контролирана атмосфера исто така мора да биде пропратено со сертификат во согласност со овој модел. Тука спаѓа и месото од дивот пернат дивеч како што е дефинирано со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулатива (ЕК) Бр. 798/2008. /Poultrymeat means the edible parts of farmed birds, including birds that are not considered as domestic but which are farmed as domestic animals, with the exception of raptines, which have not undergone any treatment other than cold treatment to ensure preservation; vacuum-wrapped meat or meat wrapped in a controlled atmosphere must also be accompanied by a certificate in accordance with this model. It includes farmed wild game-bird meat as defined to Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No. 798/2008. (2) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло. /Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin. (3) код на територијата како што е наведено во колоната 2, Дел I од Анексот I на Регулативата (ЕК) Бр. 798/2008. /Code of the territory as it appears in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No. 798/2008. (4) Задржете доколку е потребно. /Keep as appropriate. (5) Внесете го името на одделот(ите). /Insert the name of the compartment(s). (6) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел I од Анекс I од Регулативата (ЕК) 798/2008, за месо од живина (POU), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирана во Регулативата (ЕК) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат. / For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for meat of poultry (POU) only, this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate. (7) Назначена дата или дата на колене. Извозот на ова месо нема да се дозволи ако месото е добиено од живина заклана во територијата наведена под II.2.1 за време на период кога се применуваат рестриктивни мерки од страна на Република Македонија за увоз на месо од овие територии или делови од територии. /Indicate date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from poultry slaughtered in the territory mentioned under II.2.1 during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of this meat from this territory or that (these) compartment(s). (8) Применливо само за земјите со предзнакот "VI" во колона 5 ("AG") од Дел I од Анекс I на Регулативата (ЕК) Бр. 798/2008 /Applicable only to the countries with the entry "VI" in column 5 ("AG") of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. (9) Ако месото е од живина за колене која потекнува од други трети земји наведени во Правилникот (2), односно еквивалентниот Дел I од Анекс I на Регулативата (ЕК) 798/2008, за увоз во Република Македонија, коленето на живината ќе биде назначено со кодовите на државите или териториите од тие држави и од трета земја. / If the meat come from slaughter poultry from (an) other third country(ies) listed in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for imports of that commodity in to Republic of Macedonia, then the code(s) of country(ies) or of territory(ies) of those country(ies) and of the third country slaughtering the poultry shall be indicated.
Официјален ветеринар: /Official veterinarian:	
Име (со печатни букви): /Name (in capitals):	Квалификации и титула: /Qualification and title:
Датум: /Date:	Потпис: /Signature:
Печат: /Stamp:	

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

за мелено месо и механички одвоено месо од живина (POU-MI/MSM) за увоз во Република Македонија
 for minced meat and mechanically separated meat of poultry (POU-MI/MSM) for import to the Republic of Macedonia

ЗЕМЈА: /COUNTRY		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија /Veterinary certificate to Republic of Macedonia				
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a	
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority			
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority			
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6. Лице одговорно за пратката во РМ /Person responsible for the consignment in RM Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.			
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
					I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12. Место на дестинација /Place of destination Царинско складиште /Custom warehouse Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		
I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион ☐ Брод ☐ Железнички вагон ☐ /Airplane ☐ /Ship ☐ /Railway wagon ☐ Средство за патен сообраќај ☐ Other ☐ /Road vehicle ☐ /Друго ☐ Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES		
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна ☐ Разладена ☐ Замрзната ☐ /Ambient ☐ /Chilled ☐ /Frozen ☐	I.20. Количество /Quantity		I.22. Број на пакувања /Number of packages	
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба /Identification of container/Seal number				I.24. Вид на пакување /Type of packaging		
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Човечка исхрана ☐ /Human consumption				
I.26. За транзит низ РМ до трета земја /For transit through RM to third country		Трета земја ☐ ИСО код /ISO code		I.27.		
I.28. Идентификација на стоките / Identification of the commodities :						
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight	
		Кланица /Abattoir	Погон за преработка /Manufacturing plant	Ладилник /Cold store		

Земја /Country		за мелено месо и механички одвоено месо од живина (POU-MI/MSM) for minced meat and mechanically separated meat of poultry (POU-MI/MSM)	
II. Податоци за здравствената состојба /Health information		II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот	II.b.
II.1. Потврда за здравствената исправност /Health attestation Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека, меленото месо и механички одвоеното месо од живина опишани со овој сертификат: /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the minced meat and mechanically separated meat of poultry, described in this certificate: II.1.1. потекнуваат од трета земја, територија, област или оддел опфатен со Законот за Ветеринарно Здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /comes from the third country, territory, zone or compartment according Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, and II.1.2. е во согласност со релевантните здравствени услови изложени во потврдата за здравствената состојба на животните во модел сертификатите од Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс I на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008. /complies with the relevant animal health conditions laid down in the animal health attestation in the model certificates in Law on veterinary health and/or equivalent Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. II.1.3. местото на потеклото на живината не е прогласено како заштитна зона или зона под надзор заради контрола на Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест; /the place of origin of the poultry is not announced as protection zone or as surveillance zone because of Highly pathogenic avian influenza and New castle disease control; II.1.4. месото од кое е добиено механички обескостено месо потекнуваат од животни и од места кои биле слободни од заразни болести од листата на ОИЕ кои може да се пренесат со овој вид на животни, односно во кои немало случаи на појава на тие заразни болести пред и за време на коленето на истите, а кои би можеле да се пренесат со пратката; /meat from which obtain mechanically deboned meat come from poultry and from locations free of contagious diseases from the list of OIE that could be transmitted by this species of animals, that is, no case of any of those contagious disease has occurred prior to and during their slaughter, likely to be transmitted by consignment; II.1.5. месото од кое е добиено механички обескостено месо потекнуваат од животни кои се прегледани пред и после коленето при што е утврдено дека животните се здрави; /meat from which obtain mechanically deboned meat come from poultry free of disease occurred prior to and during their slaughter ante-mortem and post-mortem inspected and were in good state of health; II.1.6. производството, пакувањето, замрзнувањето и натоварувањето на механички обескостеното месо е под постојан ветеринарно-санитарен надзор, а истите се хигиенски исправни и употребливи за човечка исхрана без ограничување; /manufacturing, wrapping, freezing and loading of poultry meat, offal and other slaughter products of poultry are under permanent veterinary control and supervision and these are suitable hygienically and fit for human consumption without any restriction whatsoever; II.1.7. кланицата од која потекнуваат месото од кое е добиено механички обескостено месо, објектот за расекување, производство и пакување како и ладилникот се лоцирани во неинфективно подрачје, истите се под постојан ветеринарно-санитарен надзор и се регистрирани како извозни објекти; /poultry meat, as well as offal and slaughter products obtained by it come from slaughterhouse located in uninfected region, and this is establishment under continuous veterinary control and supervision, and export registered; II.1.8. производот е замрзнат на местото на производство; /the product is frozen on the place of manufacturing; II.1.9. пакувањето е обележено со идентификациона ознака и е соодветно означено според Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите кои доаѓаат во контакт со храната (Службен весник на Република Македонија број 54/2002), и со рок на траење не подолг од 90 дена; /packages have seals and it's appropriate marked according the law of food safety and the products and materials who come in contact with the food (Journal newsletter of R.M. number 54/2002 and with duration date no longer than 90 days; II.1.10. механички обескостеното месо не содржи штетни материји (резидуи на пестициди, тешки метали, лекови, хормони и др.), во количини поголеми од дозволените во Република Македонија односно еквивалентната Директива 96/23/EK. /mechanically deboned meat do not contain levels of any harmful substances (pesticides, antibiotics, sulphonamides, hormones etc.) maximum permitted levels in the Republic of Macedonia and/or equivalent Directive 96/23/EC. Забелешки /Notes - Наведете го кодот на зоната или името на одделот на потекло, доколку е потребно, како што е утврдено со кодот во колона 2, Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр 798/2008. Provide the code for the zone or the name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. - Име, адреса и одобрен број на објектот кој испраќач. Name, address and approval number of establishment of dispatch. - Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сервиски број на пломбата. Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated. - Употребувајте го соодветниот HS код на Светската Царинска Организација. Use the appropriate HS code of the World Customs Organization. Официјален ветеринар: /Official veterinarian: Име (со печатни букви): /Name (in capitals): Датум: /Date: Печат: /Stamp: Квалификации и титула: /Qualification and title: Потпис: /Signature:			

Прилог XVIII**Критериум за познати вакцини против Њукастелска болест****I. Општи критериуми**

1. Вакцините мора да соодветствуваат со стандардите поставени во Прирачникот за Дијагностички тестови и Вакцини за Копнени Животни од Светската организација за здравјето на животните (OIE) во Поглавјето за Њукастелска болест.
2. Вакцините мора да бидат регистрирани од страна на надлежните органи во третата земја, за која се однесува, пред да се пуштат во промет и во употреба. За да ја регистрира вакцината, надлежните органи мора да се потпрат на упатството на вакцината во кое е наведена јачината и безопасноста; за увозени вакцини надлежните органи може да се потпрат врз документите проверени и издадени од надлежните органи на земјата каде вакцината е произведена, се додека овие проверки се извршени во согласност со меѓународно прифатените стандарди.
3. Дополнително, увозот или производството и дистрибуцијата на вакцините мора да се контролира од страна на надлежните органи во третата земја за која се однесува.
4. Пред да се дозволи дистрибуцијата, секоја серија вакцини мора да се испита, од страна на надлежните органи, на безопасност, поточно да се испитаат атенуираните или инактивираните вакцини и отсуство на несакани контаминиращки агенси, и јачината на вакцината.

II. Посебни критериуми

1. Живата атенуирана вакцина против Њукастелска болест се подготвува од сој на вирус на Њукастелска болест кој е испитан и покажал дека има интрацеребрален патоген индекс (ИЦПИ) од:
 - (i) помалку од 0,4, ако не е аплицирано помалку од 10^7 EID50 на секоја птица во ИЦПИ тестот; или
 - (ii) помалку од 0,5, ако не е аплицирано помалку од 10^8 EID50 на секоја птица во ИЦПИ тестот
2. Инактивираната вакцина против Њукастелска болест се подготвува од сој на вирус на Њукастелска болест со Интрацеребрален Патоген Индекс (ИЦПИ) кој едендневни пилиња од помалку од 0,7, ако не е аплицирано помалку од 10^8 EID50 на секое пиле во ИЦПИ тестот.

Прилог XIX**Дополнителни здравствени барања за Њукастелска болест**

- I. **За живина, еднодневни пилиња и јајца за ведење кои потекнуваат од трети земји, територии, области или комплекси каде вакцините кои се употребуваат против Њукастелска болест не ги исполнува крутериумите од Прилог 18 од овој правилник**
1. Каде што третите земји, територии, области или оддели не забрануваат употреба на вакцини против Њукастелска болест кои не ги исполнуваат посебните критериуми наведени во Прилог 18 од овој правилник, следните дополнителни здравствени услови треба да се применат
- (а) живината, вклучувајќи ги и еднодневните пилиња не смеат да се вакцинираат со таква вакцина најмалку 12 месеци пред денот на извоз во Република Македонија
 - (б) јатото или јатата мора да бидат подложени на вирус изолациски тест за Њукастелска болест не порано од две недели пред денот на извоз во Република Македонија или, ако се работи за јајца за ведење, не порано од две недели пред денот на собирање на јајцата:
 - (i) во официјална лабораторија
 - (ii) на примероци од клоакален брис од најмалку 60 по случаен избор одбрани птици, во секое јато
 - (iii) во кои не е откриен авијарен парамиксовирус со интрацеребрален патоген индекс од повеќе од 0,4
 - (в) живината мора да се држи во изолација под стручен надзор во објектот на потекло за време од дво-неделен период наведен во (б);
 - (г) живината не смее да биде во контакт со живина која не ги исполнува условите утврдени во (а) и (б) за време на период од 60 дена пред денот на извоз во Република Македонија или, ако се работи за јајца за ведење, за време на период од 60 дена пред денот на собирање на јајцата
2. Каде еднодневните пилиња се увезени од трети земји, територии, области или оддели како што е наведено во точка 1, еднодневните пилиња и јајцата за ведење, од кои еднодневните пилиња се изведуваат, не смеат да бидат во контакт, во инкубаторот или за време на транспортот, со живина или јајца за ведење кои не ги исполнуваат условите утврдени во точка 1 (а) до (г)
- II. **За месо од живина**
- Месото од живина мора да потекнува од живина за колење која
- (а) не била вакцинирана со жива атенуирана вакцина подготвена од соеви на вирусот на Њукастелска болест кој покажува поголема патогеност отколку лентогените соеви на вирусот во рок од 30 дена пред колењето
 - (б) се подложени на вирус изолациски тест за Њукастелска болест, кој се извршува во официјална лабораторија со земање по случаен избор на клоакален брис од 60 птици одбрани од секое јато и во кои не е најдено присуство на авијарен парамиксовирус со Интрацеребрален Патоген Индекс (ИЦПИ) со повеќе од 0,4
 - (в) не била во контакт со живина, во последните 30 дена пред колење, која не ги исполнува условите утврдени во (а) и (б)

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****698.**

Врз основа на член 41 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР
РОТ НА ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
ЗАГАДУВАЧИ*****ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи.

Член 2

Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи се води со цел обезбедување најлесен пристап на јавноста до информациите, од областа на животната средина кои се постојано достапни и ажурирани на Интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и преку други електронски средства.

Член 3

Одредени изрази во смисла на овој правилник го имаат следното значење:

1. „надлежен орган“ е Министерството за животна средина и просторно планирање;

2. „дејност“ е процес или било која друга активност наведена во Прилог 1 на овој правилник врз основа на која доаѓа до испуштање и пренос на загадувачи во животната средина;

3. „обврзник за доставување на податоци“ е операторот на инсталацијата и одговорното лице кај операторот кој ги врши дејностите од Прилог 1 од овој правилник и/или било која друга дејност или активност на постапување со отпад;

4. „постројка“ значи една или повеќе технолошка единица на иста локација односно во иста инсталација со коишто оперира истото физичко или правно лице;

5. „праг на испуштање“ е количина на испуштање на загадувачите утврдени во Прилог 2 од овој правилник за кој се доставуваат податоци само во случај кога прагот се преминува;

6. „капацитет“ е проектирана вредност на постројката која дава можност за спроведување на одредена дејност од Прилог 1 од овој правилник;

7. „локација“ е географската местоположба на постројката;

8. „супстанција“ е секој хемиски елемент или негови соединенија, со исклучок на радиоактивни супстанции;

9. „загадувачи“ е загадувачка материја и супстанција или група на супстанции што можат да бидат штетни за животната средина или за здравјето на луѓето поради нивните својства и нивното внесување во животната средина и се определени во Прилог 2 на овој правилник;

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 166/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 18 јануари 2006 година за формирање на Европскиот регистар за испуштање и пренесување на загадувачи и изменување на Директивата 91/689/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ, CELEX 32006R0166

10. „испуштање“ е секое внесување на загадувачи во животната средина како резултат на каква било човечка активност, намерна или ненамерна, рутинска или нерутинска, вклучувајќи истурање, емисија, празнење, инјектирање, изнесување или депонирање, или преку системите за канализација без конечно пречистување на отпадната вода;

11. „пренесување надвор од локацијата“ е изнесување на отпадот наменет за рециклирање или депонирање и на загадувачите во отпадната вода наменета за пречистување надвор од границите на постројката;

12. „отпад“ е секоја супстанција или објект согласно прописите за отпад;

13. „опасен отпад“ е секоја супстанција или објект согласно прописите за отпад;

14. „отпадна вода“ е отпадна вода дефинирана согласно прописите за води;

15. „депонирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад;

16. „D2“ е операција за складирање која означува длабинско вливање (вливања на пумпни исфрлања во бунари, солни куполи или природни сметлишта) согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасен отпад и негово складирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97).

17. „D3“ е операција за складирање која означува површинско затварање (ставање на течни или кашасти отпадоци во јами, вештачки езера или лагуни) согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасен отпад и негово складирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97).

18. „рециклирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад; и

19. „запис“ во смисла на овој правилник се податоците врз основа на кои операторот ги изведува и ги соопштува информациите до надлежниот орган, во кој е содржана и методологијата користена за пресметка на податоците.

ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ**Член 4**

(1) Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи (во понатамошниот текст: Регистар на загадувачи) се користи во форма на електронска програмска апликација (софтвер) која овозможува мрежен внес, обработка и приказ на податоците во регистарот на обработен и необработен начин и овозможува нивно пребарување.

(2) Формата на регистарот на загадувачи е дизајнирана на начин кој овозможува пристап до електронската програмска апликација од став (1) на овој член преку интернет со употреба на корисничко име и лозинка и зачувување на податоците во период од 10 години.

СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ**Член 5**

Регистарот на загадувачи содржи податоци за:

- инсталацијата со сите постројки во неа и нејзината географска местоположба, вклучувајќи го и речниот басен на кој се наоѓа;
- оператор на инсталацијата задолжен за доставување на податоците;
- дејности на инсталацијата;
- испуштањето на загадувачи во медиумите на животната средина (воздух, вода и почва);
- создавање и пренесувања на отпад надвор од локацијата и нивно одредиште, како што е соодветно; и
- пренесувања на отпадна вода надвор од локацијата.

Член 6

(1) Дејностите кои се причина за создавање и испуштање на загадувачите и пренос надвор од местото на настанување на загадувањето, нивната шифра и капацитет се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Загадувачите кои се испуштаат во воздухот, водата и почвата и се пренесуваат надвор од местото на настанување во отпадните води, нивната шифра, регистрски броеви (CAS – Chemical Abstract Service) и прагови на испуштање се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ**Член 7**

(1) Надлежниот орган се грижи за потполноста и веродостојноста на податоците што се содржани во Регистарот на загадувачи, како и за контролата на квалитетот и осигурување на квалитетот на податоците во Регистарот.

(2) Надлежниот орган се грижи за заштитата на одделни податоци од Регистарот на загадувачи само доколку операторот на инсталацијата до надлежниот орган достави акти со кои е одредена доверливоста на тие податоци.

(3) При доставувањето на податоците и информациите до надлежниот орган, операторот ги користи најдобрите расположливи информации, кои можат да вклучуваат податоци, фактори на емисија, равенки за рамнотежа на масата, индиректно следење и други пресметки, инжињерски мислења и други методи во согласност со меѓународно одобрените методологии, кои се достапни.

(4) Операторот на секоја инсталација наведена во Прилог 1 од овој правилник, води сметка за целосноста, доследноста и веродостојноста на податоците и информациите што ги доставува до надлежниот орган.

НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ**Член 8**

(1) Надлежниот орган за потребите на Регистарот на загадувачи еднаш годишно од катастрите за животната средина треба да ги собира податоците и информациите од операторите на секоја инсталација што врши една или повеќе дејности утврдени во Прилог 1 од овој правилник.

(2) Операторот на секоја инсталација што врши една или повеќе од дејностите утврдени во Прилог 1 од овој правилник, до крајот на месец март од тековната година до надлежниот орган ги доставува во електронска и во пишана форма следните податоци и информации за претходната година:

- испуштање во воздух, вода и почва на било кој загадувач определен во Прилог 2 од овој правилник кој е составен дел на овој правилник за којшто е надминат прагот утврден во прилогот;

- создавање и пренесување надвор од местото на настанување на опасен отпад и/или на неопасен отпад, за рециклирање или депонирање, со исклучок на депонирање со прочистување на земјиштето и длабинско инјектирање, согласно Законот за управување со отпадот, означувајќи ги со „P“ или „D“ соодветно, зависно од тоа дали отпадот е наменет за рециклирање или депонирање, а за прекугранични движења на опасен отпад, името и адресата на операторот што го врши рециклирањето или депонирањето на отпадот и локацијата каде што се врши рециклирањето или депонирањето; и

- настанување на испуштање на загадувачи во отпадните води наменети за понатамошна обработка, производство и/или пренос надвор од местото на настанување за кои што е надминат прагот утврден во Прилог 2 од овој правилник.

(3) Податоците и информациите од став (2) на овој член се доставуваат заедно со назнака за тоа дали податоците и информациите се обезбедени преку мерење, пресметки или проценка.

(4) Податоци и информациите од став (2) алинеја 1 од овој член се доставуваат кога вкупната количина на испуштање на загадувачи на годишно ниво од Прилог 2 од овој правилник го преминува прагот утврден во тој прилог.

(5) Кога се работи за податоци за коишто е назначено дека се засновани на мерења или пресметки, задолжително се наведува аналитичкиот метод и/или методот на пресметување.

(6) Податоците кои операторот ги доставува до надлежниот орган треба да бидат целосни, доследни и веродостојни.

(7) Операторот, записите со податоците врз основа на кои биле изведени податоците и информациите што ги доставил до надлежниот орган треба да ги чува за период од пет години од денот на доставувањето на истите.

Член 9

Податоците и информациите за испуштање во почвата операторот на инсталацијата во која се создава отпадот кој се згрижува со постапка на обработка на отпад или со постапка на длабоко инјектирање како D2 и D3 операции согласно прописите за отпад, ги доставува до надлежниот орган согласно прописите за катастар на создавачи на отпад.

Член 10

(1) Податоците од член 8 од овој правилник ги вклучуваат и податоците за испуштање и пренос надвор од местото на настанување кои настануваат како последица на сите намерни, случајни, рутински или нерутински активности во рамките на одредена дејност.

(2) Кога се работи за случајните испуштања операторот ги наведува и сите други достапни податоци кои се поврзани со случајните испуштања.

Член 11

Податоците од Регистарот на загадувачи се води на начин кој обезбедува истите да се достапни до јавноста на интернет страната на надлежниот орган и тоа особено следните податоци:

- идентификација на инсталацијата;
- сите активности на инсталацијата од Прилог 1 од овој правилник;
- податоци за испуштање во воздух од инсталацијата за секој загадувач што го надминува прагот утврден во Прилог 2 од овој правилник;
- трансфер надвор од локацијата за секој загадувач наменет за пречистување на отпадна вода во количини што го надминуваат прагот наведен во Прилог 2 од овој правилник;
- пренос на опасен отпад надвор од инсталацијата; и
- пренос на неопасен отпад надвор од инсталацијата.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 12**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013.

Бр. 07-28/6
15 февруари 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Дејностите врз основа на кои доаѓа до создавање и испуштање на загадувачите и пренос надвор од местото на настанување на загадувањето.

Бр.	Дејности	Праг на капацитетот
1.	Енергетски сектор	
(а)	Рафинерии на минерално масло и гас	*
(б)	Инсталации за гасификација и втечнување	*
(в)	Термоцентрали и други инсталации за согорување	Со влезна топлина од 50 мегавати (MW)
(г)	Печки за кокс	*
(д)	Валавници за јаглен	Со капацитет од 1 тон на час
(ѓ)	Инсталации за производство на производи од јаглен и бездимно гориво во цврста агрегатна состојба	*
2.	Производство и преработка на метали	
(а)	Инсталации за печење или синтерување на метална руда (вклучувајќи сулфидни руди)	*
(б)	Инсталации за производство на сурово железо или челик (примарно или секундарно топење) вклучувајќи постојано лиење	Со капацитет од 2,5 тони на час
(в)	Инсталации за обработка на метали на база на железо: (I) топли валавници (II) ковачници со чекани (III) употреба на заштитни фузирани метални обвивки	Со капацитет од 20 тони суров челик на час Со енергија од 50 килоцули по чекан, каде што употребената топлинска моќ надминува 20 MW Со влезна суровина од 2 тони суров челик на час
(г)	Железарници за метали базирани на железо	Со произведен капацитет од 20 тони на ден
(д)	Инсталации: (I) за производство на сурови метали од руда што не се базирани на железо, концентрати или секундарни суровини со металуршки, хемиски или електролитски процеси (II) за топењето, вклучувајќи правење легури, со метали што не се базирани на железо, вклучувајќи рециклирани производи (рафинирање, лиење во железарници, итн.)	*
(ѓ)	Инсталации за површинска обработка на метали и пластични материјали со користење на електролитски или хемиски процеси	Кога волуменот на кадите за обработка изнесува 30 m ³
3.	Рударска индустрија	
(а)	Подземни рударски и сродни активности	*
(б)	Површинско вадење руди и камен	Кога површината на областа што е под ископ изнесува 25 хектари
(в)	Инсталации за производство на: (I) цементен клинкер во ротациони печки (II) вар во ротациони печки (III) цементен клинкер или вар во други печки	Со произведен капацитет од 500 тони на ден Со произведен капацитет од 50 тони на ден Со произведен капацитет од 50 тони на ден

Бр.	Дејности	Праг на капацитетот
(г)	Инсталации за производство на азбест и производство на производи базирани на азбест	*
(д)	Инсталации за производство на стакло, вклучувајќи фиберглас	Со капацитет на топење од 20 тони на ден
(ѓ)	Инсталации за топење на минерални супстанции, вклучувајќи производство на минерални влакна	Со капацитет на топење од 20 тони на ден
(е)	Инсталации за производство на керамички производи со горење, конкретно керамида, тули, огноотпорни тули, плочки, украсен камен или порцелан	Со произведен капацитет од 75 тони на ден или со печка со капацитет од 4 м ³ и со густина на ложење од 300 kg/m ³ по печка
4.	Хемиска индустрија	
(а)	Хемиски инсталации од индустриски обем за производство на основни органски хемикалии како што се: (I) едноставни јаглехидрати (линеарни или циклични, заситени или незаситени, алифатични или ароматични) (II) јаглехидрати што содржат кислород како што се алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксиди смоли (III) сулфурни јаглехидрати (IV) азотни јаглехидрати како што амини, амиди, азотести соединенија, азотни соединенија или нитрати, нитрили, цијанати, изоцијанати (V) јаглехидрати што содржат фосфор (VI) халогени јаглехидрати (VII) органометални соединенија (VIII) основни пластични материјали (полимери, синтетички влакна и влакна базирани на целулоза) (IX) синтетички гуми (X) бои и пигменти (XI) површинско активни агенси и сурфаканти	*
(б)	Хемиски инсталации од индустриски обем за производство на основни неоргански хемикалии како што се: (I) гасови, како што се амониум, хлор или хлороводород, флуор или флуороводород, јаглеродни оксиди, сулфурни соединенија, азотни оксиди, водород, сулфур диоксид, карбонил хлориди (II) киселини, како што хромна киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сулфурна киселина, олеум, сулфуреста киселина (III) бази, како што амониумхидроксид, калиумхидроксид, натриумхидроксид (IV) соли, како што се амониумхлорид, калиумхлорат, калиумкарбонат, натриумкарбонат, перборат, сребронитрат (V) неметали, метални оксиди или други неоргански соединенија како што се калциумкарбид, силикон, силиконкарбид	*

Бр.	Дејности	Праг на капацитетот
(в)	Хемиски инсталации од индустриски обем за производство на вештачки ѓубрива базирани на фосфор, азот или калиум (едноставни или сложени вештачки ѓубрива)	*
(г)	Хемиски инсталации од индустриски обем за производство на основни производи за здравје на растенијата или биоциди	*
(д)	Инсталации од индустриски обем што користат хемиски или биолошки процеси за производство на основни фармацевтски производи	*
(ѓ)	Инсталации од индустриски обем за производство на експлозиви и пиротехнички производи	*
5.	Управување со отпад и отпадни води	
(а)	Инсталации за рециклирање или депонирање на опасен отпад	Што примаат 10 тони на ден
(б)	Инсталации за горење и согорување на неопасен отпад согласно Законот за управување со отпад	Со капацитет од 3 тони на час
(в)	Инсталации за депонирање на неопасен отпад	Со капацитет од 50 тони на ден
(г)	Депонии (исклучувајќи ги депониите за инертен отпад)	Што примаат 10 тони на ден и со вкупен капацитет од 25 000 тони
(д)	Инсталации за депонирање или рециклирање на животински трупови и отпад од животни	Со капацитет за обработка од 10 тони на ден
(ѓ)	Пречистителни станици за отпадни води од урбани средини	Со капацитет еквивалентен за население од 100 000
(е)	Независно управувани пречистителни станици за индустриска отпадна вода што служат за една или повеќе активности од овој прилог	Со капацитет од 10 000 m ³ на ден (4)
6.	Производство и преработка на хартија и дрво	
(а)	Индустриски постројки за производство на пулпа од дрвена граѓа или слични фиброзни материјали	*
(б)	Индустриски растенија за производство на хартија и плотни и други примарни производи од дрво (како што се иверка, медијапан и шпер-плоча)	Со произведен капацитет од 20 тони на ден
(в)	Индустриски постројки за заштита на дрво и производи од дрво со хемикалии	Со произведен капацитет од 50 m ³ на ден
7.	Интензивно производство на добиток и риби и школки	
(а)	Инсталации за интензивно одгледување на живина и свињи	(I) со 40 000 места за живина (II) со 2 000 места за производни свињи (над 30 kg) (III) со 750 места за маторици

Бр.	Дејности	Праг на капацитетот
(б)	Интензивно одгледување на риби и школки	Со произведен капацитет од 1 000 тони риба или школки годишно
8.	Животински и градинарски производи од секторот за храна и пијалаци	
(а)	Кланици	Со произведен капацитет на трупови од 50 тони на ден
(б)	Обработка и преработка наменети за производство на прехранбени производи и пијалаци од: (I) животински сировини (освен млеко) (II) градинарски сировини	Со произведен капацитет за финални производи од 75 тони на ден Со произведен капацитет за финални производи од 300 тони на ден (просечна вредност по квартал)
(в)	Обработка и преработка на млеко	Со капацитет да прими 200 тони млеко на ден (просечна вредност на годишна основа)
9.	Други активности	
(а)	Растенија за претходна обработка (активности како што се миење, белење, мерцеризација) или боење на влакна или текстили	Со капацитет за обработка од 10 тони на ден
(б)	Растенија за штавење на сурови кожи и кожи	Со капацитет за обработка на 12 тони финални производи на ден
(в)	Инсталации за површинска обработка на супстанции, објекти или производи што користат органски растворувачи, особено за завршна обработка, печатење, обложување, обезмастување, водоотпорна заштита, премачкување со туткал, фарбање, чистење или импрегнирање	Со капацитет од 150 кг на час или 200 тони годишно
(г)	Инсталации за производство на јаглерод (тврд согорен јаглен) или електро-графит со палење или графитизација	*
(д)	Инсталации за градење, фарбање или отстранување на фарба од бродови	Со капацитет за бродови со должина од 100 метри

(1) Астериксот (*) означува дека не се применува праг за капацитетот (сите постројки се предмет на известување).

ПРИЛОГ 2

Загадувачи¹

Бр.	CAS број	Загадувач (1)	Прагови за испуштања (колона 1)		
			во воздух (колона 1а) кг/годишно	во вода (колона 1б) кг/годишно	во земја (колона 1в) кг/годишно
1	74-82-8	Метан (CH ₄)	100 000	~(2)	—
2	630-08-0	Јаглеродмоноксид (CO)	500 000	—	—
3	124-38-9	Јаглероддиоксид (CO ₂)	100 милиони	—	—
4		Хидрофлуоројаглероди (HFC) (3)	100	—	—
5	10024-97-2	Азотоксид (N ₂ O)	10 000	—	—
6	7664-41-7	Амониум (NH ₃)	10 000	—	—
7		Испарливи органски соединенија без метан (NMVOC)	100 000	—	—
8		Азотни оксиди (NO _x /NO ₂)	100 000	—	—
9		Перфлуоројаглероди (PFC) (4)	100	—	—
10	2551-62-4	Сулфурхексафлуорид (SF ₆)	50	—	—
11		Сулфурни оксиди (SO _x /SO ₂)	150 000	—	—
12		Вкупен азот	—	50 000	50 000
13		Вкупен фосфор	—	5 000	5 000
14		хлорофлуоројагледороди (HCFC) (5)	1	—	—
15		Хлорофлуоројаглероди (CFC) (6)	1	—	—
16		Халони (7)	1	—	—
17		Арсен и соединенија (како As) (8)	20	5	5
18		Кадмиум и соединенија (како Cd) (8)	10	5	5
19		Хром и соединенија (како Cr) (8)	100	50	50
20		Бакар и соединенија (како Cu) (8)	100	50	50
21		Жива и соединенија (како Hg) (8)	10	1	1
22		Никел и соединенија (како Ni) (8)	50	20	20
23		Олово и соединенија (како Pb) (8)	200	20	20
24		Цинк и соединенија (како Zn) (8)	200	100	100

¹ За испуштање на загадувачи кои се опфатени со неколку категории на загадувачи, се известува за секоја од тие категории.

25	15972-60-8	Алахлор	—	1	1
26	309-00-2	Алдрин	1	1	1
27	1912-24-9	Атразин	—	1	1
28	57-74-9	Хлордан	1	1	1
29	143-50-0	Хлордекон	1	1	1
30	470-90-6	Хлорфенвинфос	—	1	1
31	85535-84-8	Хлоро-алкани, C10-C13	—	1	1
32	2921-88-2	Хлоропирифос	—	1	1
33	50-29-3	DDT	1	1	1
34	107-06-2	1,2-дихлороетан (EDC)	1 000	10	10
35	75-09-2	Дихлорометан (DCM)	1 000	10	10
36	60-57-1	Диелдрин	1	1	1
37	330-54-1	Диурон	—	1	1
38	115-29-7	Ендосулфан	—	1	1
39	72-20-8	Ендрин	1	1	1
40		Халогенирани органски соединенија (како АОХ) (9)	—	1 000	1 000
41	76-44-8	Хептахлор	1	1	1
42	118-74-1	Хексахлоробензен (HCB)	10	1	1
43	87-68-3	Хексахлоробутадиен (HCBd)	—	1	1
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (HCH)	10	1	1
45	58-89-9	Линдан	1	1	1
46	2385-85-5	Мирекс	1	1	1
47		PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (како Teq) (10)	0,0001	0,0001	0,0001
48	608-93-5	Пентахлоробензен	1	1	1
49	87-86-5	Пентахлорофенол (PCP)	10	1	1
50	1336-36-3	Полихлорирани бифенили (PCB)	0,1	0,1	0,1
51	122-34-9	Симазин	—	1	1
52	127-18-4	Тетрахлороетилен (PER)	2 000	10	—
53	56-23-5	Тетрахлорометан (TCM)	100	1	—

54	12002-48-1	Трихлоробензени (ТСВ) (сите изомери)	10	1	—
55	71-55-6	1,1,1-трихлороетан	100	—	—
56	79-34-5	1,1,2,2-тетрахлороетан	50	—	—
57	79-01-6	Трихлороетилен	2 000	10	—
58	67-66-3	Трихлорометан	500	10	—
59	8001-35-2	Токсафен	1	1	1
60	75-01-4	Винил хлорид	1 000	10	10
61	120-12-7	Антрацен	50	1	1
62	71-43-2	Бензен	1 000	200 (како ВТЕХ) (11)	200 (како ВТЕХ) (11)
63		Бромирани дифенилетири (PBDE) (12)	—	1	1
64		Нонилфеноли и нонилфеноли етоксилати (NP/NPE)	—	1	1
65	100-41-4	Етилбензен	—	200 (како ВТЕХ) (n)	200 (како ВТЕХ) (n)
66	75-21-8	Етиленоксид	1 000	10	10
67	34123-59-6	Изопротурон	—	1	1
68	91-20-3	Нафтален	100	10	10
69		Органотински соединенија (како вкупен Sn)	—	50	50
70	117-81-7	Ди-(2-етил хексил)фталат (DEHP)	10	1	1
71	108-95-2	Феноли (како вкупен С) (13)	—	20	20
72		Полициклични ароматски јаглеводороди (ПАХ) (14)	50	5	5
73	108-88-3	Толуен	—	200 (како ВТЕХ) (n)	200 (како ВТЕХ) (n)
74		Трибутилтин и соединенија (15)	—	1	1
75		Трифенилтин и соединенија (16)	—	1	1
76		Вкупен органски јаглерод (ТОС) (како вкупен С или COD/3)	—	50 000	—
77	1582-09-8	Трифлуралин	—	1	1
78	1330-20-7	Ксилени (17)	—	200 (како ВТЕХ) (n)	200 (како ВТЕХ) (n)
79		Хлориди (како вкупен Cl)	—	2 милиони	2 милиони
80		Хлор и неоргански соединенија (како HCl)	10 000	—	—
81	1332-21-4	Азбест	1	1	1
82		Цијаниди (како вкупен CN)	—	50	50
83		Флуориди (како вкупен F)	—	2 000	2 000

84		Флуор и неоргански соединенија (како HF)	5 000	—	—
85	74-90-8	Водородцијаниди (HCN)	200	—	—
86		Фина материја (PM10)	50 000	—	—
87	1806-26-4	Октилфеноли и октилфеноли етоксилати	—	1	—
88	206-44-0	Флуорантен	—	1	—
89	465-73-6	Изодрин	—	1	—
90	36355-1-8	Хексабромобифенил	0,1	0,1	0,1
91	191-24-2	Бензо(g,h,i)пејлен		1	

- (1) Освен кога е поинаку наведено, за кој било загадувач утврден во Прилог 2 се известува како вкупна маса на тој загадувач или, кога загадувачот е група на супстанции, како вкупна маса на групата.
- (2) Тире (—) означува дека за тој параметар и медиум не се известува.
- (3) Вкупна маса на водород флуоројаглероди: сума на HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
- (4) Вкупна маса на перфлуоројаглероди: сума на CF₄, C₂F₆, C₃F₈, C₄F₁₀, c-C₄F₈, C₅F₁₂, C₆F₁₄.
- (5) Вкупна маса на супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, вклучувајќи ги нивните изомери и тоа: CHFC₁₂, CHF₂Cl, CH₂FC₁, C₂HFC₁₄, C₂HF₂Cl₃, C₂HF₃Cl₂, C₂HF₄Cl, C₂H₂FC₁₃, C₂H₂F₂Cl₂, C₂H₂F₃Cl, C₂H₃FC₁₂, CH₃CFCl₂, C₂H₃F₂Cl, CH₃CF₂Cl, C₂H₄FC₁, C₃HFC₁₆, C₃HF₂Cl₅, C₃HF₃Cl₄, C₃HF₄Cl₃, C₃HF₅Cl₂, CF₃CF₂CHCl₂, CF₂ClCF₂CHClF, C₃HF₆Cl, C₃H₂FC₁₅, C₃H₂F₂Cl₄, C₃H₂F₃Cl₃, C₃H₂F₄Cl₂, C₃H₂F₅Cl, C₃H₃FC₁₄, C₃H₃F₂Cl₃, C₃H₃F₃Cl₂, C₃H₃F₄Cl, C₃H₄FC₁₃, C₃H₄F₂Cl₂, C₃H₄F₃Cl, C₃H₅FC₁₂, C₃H₆FC₁ и C₃H₅F₂Cl.
- (6) Вкупна на маса на супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка вклучувајќи ги нивните изомери и тоа: CFCl₃, CF₂Cl₂, C₂F₃Cl₃, C₂F₄Cl₂, C₂F₅Cl, CF₃Cl, C₂FC₁₅, C₂F₂Cl₄, C₃FC₁₇, C₃F₂Cl₆, C₃F₃Cl₅, C₃F₄Cl₄, C₃F₅Cl₃, C₃F₆Cl₂ и C₃F₇Cl.
- (7) Вкупна на маса на супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка вклучувајќи ги нивните изомери и тоа: CF₂BrCl, CF₃Br, C₂F₄Br₂ и CCl₄.
- (8) За сите метали се известува како вкупна маса на елементот во сите хемиски форми присутни во испуштањето.
- (9) Халогенирани органски соединенија кои што можат да биде адсорбирани со активиран јаглерод, изразени како хлорид.
- (10) Изразен како I-TEQ.
- (11) Единечните загадувачи се соопштуваат доколку се надмине прагот за BTEX (сумарниот параметар за бензен, толуен, етилбензен, ксилени).
- (12) Вкупна маса на следниве бромирани дифенилетири: пента-BDE, окта-BDE и дека-BDE.
- (13) Вкупна маса на фенол и едноставни супституирани феноли изразени како вкупен јаглерод.
- (14) Полицикличните ароматични јаглеводороди (ПАХ) се мерат за известување на испуштања во воздух како бензо(а)пирен (50-32-8), бензо(б)флуорантен (205-99-2), бензо(к)флуорантен (207-08-9), индено(1,2,3-cd)пирен (193-39-5).
- (15) Вкупна маса на трибутилтин соединенија, изразени како маса на трибутилтин.
- (16) Вкупна маса на трифенилтин соединенија, изразени како маса на трифенилтин.
- (17) Вкупна маса на ксилен (орто-ксилен, мета-ксилен, пара-ксилен).

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****699.**

Врз основа на член 16 став (8) и член 17-г став (6) од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 и 167/10), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИНТЕ-
РЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН
СЛУЖБЕНИК

Член 1

Во Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11), во член 13 во ставот 1 бројот „15“ се заменува со бројот „20“.

Во ставот 2 бројот „2“ се заменува со бројот „1,5“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 16-890/1
2 март 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

700.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на седницата одржана на 2.3.2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Владимир Атанасов, судија на Врховен суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на 2.2.2011 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 2.3.2011 година.

Бр. 07-428/1
3 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

701.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на седницата одржана на 2.3.2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Лирија Коку, судија на Апелационен суд Скопје со навршување на 64 години на 31.1.2011 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 2.3.2011 година.

Бр. 07-429/1
3 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
702.

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008 и 158/2010), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на одржување на катастарот на недвижностите, формата и содржината на пријавата за запишување на промена и на

пријавата за исправка на грешка, потврдата за прием на пријавата за запишување на промена и за исправка на грешка, потврдата за запишување на промена и за исправка на грешка и за одбивање на запишувањето на промената и за исправка на грешка.

Член 2

Одржувањето на катастарот на недвижностите ги опфаќа сите промени на недвижностите, правата на недвижностите, носителите на правата на недвижностите и фактите од влијание за недвижностите што се настанати по востановувањето на катастарот на недвижностите.

II. ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРОМЕНА

Начин на започнување за запишување промена

Член 3

(1) Промените на податоците за недвижностите, за правата на недвижностите, носителите на правата на недвижностите и за фактите од влијание за недвижностите што настанале по востановувањето на катастарот на недвижностите, се запишуваат во катастарот на недвижностите по пријава на странката.

(2) Промена на податоците во востановениот катастар на недвижностите се врши и по доставен правен основ по службена должност од надлежен орган согласно со закон.

(3) Пријавата за запишување на промените на податоците од став (1) од овој член, носителот на правата на недвижностите е должен во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промената да ја достави до Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот текст: "Агенција").

Поднесување и спојување на пријави за промена

Член 4

(1) Пријава за запишување на промена во востановениот катастар на недвижности може да поднесе носителот на правото на недвижноста, неговиот законски застапник, полномошникот, овластениот претставник или лицето кое е овластено да бара запишување согласно со закон.

(2) Кога од повеќе подносителите се поднесени пријави за запишување на промена кон кои е доставен ист правен основ, се постапува по првоподнесената пријава, кон која се припојуваат наредните пријави. Потврдата за запишување/одбивање се доставува до сите подносителите на пријавите, односно до лицата во чија корист се врши запишувањето/одбивањето.

Содржина на пријавата за запишување промена

Член 5

(1) Пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите ги содржи личните податоци на носителот на правото, податоци за: неговиот ЕМБГ/ЕМБС, електронска пошта и телефон, недвижноста, правниот основ на запишување на промена во катастарот на недвижностите, видот на промената и во зависност од промената, бројот на геодетскиот елаборат.

(2) Формата и содржината на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 1 кој е составен дел од овој правилник.

Прилози кон пријавата за запишување промена

Член 6

Кон пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности се прилага исправа за правен основ или акт на надлежен орган, во зависност од видот на промената и геодетски елаборат, како и доказ за платен надоместок.

Форма и начин на поднесување пријава за запишување

Член 7

(1) Пријавата за запишување на промена заедно со прилозите од член 6 од овој правилник, се поднесуваат во писмена форма (лично или преку пошта) или во електронска форма по електронски пат.

(2) Кога пријавата и прилозите се доставуваат по електронски пат, тие треба да бидат потпишани со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) Време на прием на пријавата е времето кога таа е заведена во електронскиот деловодник. За пријавата заведена во електронскиот деловодник автоматски се издава потврда за прием.

(4) Кога пријавата се доставува по електронски пат, потврдата за прием се потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач и таа по електронски пат се доставува до подносителот.

(5) Формата и содржината на потврдата за прием на пријавата за запишување на промена се дадени во прилог број 2 кој е составен дел од овој правилник.

Извештае по доставен правен основ по службена должност

Член 8

(1) Кога по службена должност од надлежен орган е доставен правниот основ за запишување на промена, кон истиот надлежниот орган доставува и доказ за платен надоместок.

(2) Кога кон правниот основ од став (1) од овој член не е доставен доказ за платен надоместок, Агенцијата со известие ќе го задолжи стекнувачот на правото на недвижноста, односно лицето во чија корист се врши запишувањето во рок од три дена да достави доказ за платен надоместок.

(3) Во случајот од став (1) од овој член, односно по истекот на рокот од став (2) од овој член, овластеното лице по службена должност пополнува пријава за запишување на промена.

III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРОМЕНИ

Скенирање на пријавата и на прилозите

Член 9

Пред да пристапи кон постапување по пријавата за запишување на промена, овластеното лице врши скенирање на пријавата заедно со прилозите од член 6 од овој правилник.

Потврда за одбивање поради некомплетност

Член 10

(1) Пријавите за запишување се земаат во работа според времето на приемот на пријавата, при што запишувањето или одбивањето се врши според пријавата која е првопримена.

(2) Овластеното лице издава потврда за одбивање поради некомплетност на пријавата ако по извршениот увид во поднесената пријава и во прилозите доставени кон истата утврди дека:

- пријавата не ги содржи податоците од член 5 став (1) од овој правилник,
- кон пријавата не се доставени прилозите од член 6 од овој правилник, или
- приложените правни основи не се во согласност со член 130 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08 и бр.158/10), (во натамошниот текст: "Законот").

(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за запишување на промена поради некомплетност на пријавата се дадени во прилог број 3 кој е составен дел од овој правилник.

(4) Овластеното лице издава потврда за одбивање на запишувањето на промената поради некомплетност и ако стекнувачот на правото на недвижноста, односно лицето во чија корист се врши запишувањето од член 8 од овој правилник, во рок од три дена не достави доказ за платен надоместок.

Споредување на податоците и издавање потврда за одбивање односно запишување

Член 11

(1) За целосните и комплетните пријави за запишување се врши споредување на податоците содржани во пријавите за запишување со податоците содржани во исправите за правниот основ или во актите на надлежните органи, во зависност од видот на промената и во геодетскиот елаборат, со податоците за предметната недвижност и носителот на правото на недвижноста според податоците запишани во катастарот на недвижностите.

(2) Ако при споредување на податоците од став (1) од овој член се утврди дека постои несоодветност во однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, односно несовпаѓање на податоците, пријавата за запишување на промена се одбива со потврда.

(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите поради несоодветност на податоците се дадени во прилог број 4 кој е составен дел од овој правилник.

(4) Ако при споредувањето од став (1) од овој член се утврди дека постои соодветност во однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, приложените правни основи се подобни за запишување согласно со член 130 од Законот, односно дека постои совпаѓање на податоците, се издава потврда за запишување на промената.

(5) Формата и содржината на потврдата за запишување на промената во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 5 кој е составен дел од овој правилник.

(6) Ако при споредувањето од став (1) од овој член се утврди дека само за дел од наводите во пријавата за запишување, односно во правниот основ доставен по службена должност може да се изврши запишување на промената, се издава потврда за делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите.

(7) Формата и содржината на потврдата за делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 6 кој е составен дел од овој правилник.

Запишување на промената во електронската база на податоци

Член 12

(1) Запишувањето на промената во одржување на катастарот на недвижностите се врши во електронската база на податоци. За секоја извршена промена се изготвува список на промена која се потпишува од лицето кое ја запишува промената, со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(2) За секоја запишана промена во електронската база на податоци се регистрира дата и час кога е запишана промената, број на предметот по кој е извршено запишувањето, како и лицето кое ја запишало промената.

(3) За сите запишани промени во одржување на катастарот на недвижностите за една катастарска општина, на крајот на календарската година се формира Книга на список на промени и се потпишува од овластено лице со дигитален сертификат издаден од овластен издавач.

(4) Формата и содржината на Списокот на промена од став (1) од овој член се дадени во прилог број 7 кој е составен дел од овој правилник.

IV. ПРОМЕНИ ВО ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Запишување промени во одржување на катастарот на недвижности

Член 13

Промените во одржување на катастарот на недвижности можат да бидат запишани само во катастарскиот операт и истовремено во катастарските планови и во катастарскиот операт.

Промени во катастарскиот операт

Член 14

(1) Промените во катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправи за правен основ или акт на надлежен орган.

(2) Во катастарскиот операт се вршат промени на податоците за: недвижностите, правата на недвижностите, носителите на правата на недвижностите и факти од влијание за недвижностите.

(3) Во катастарскиот операт покрај промените од став (2) од овој член се врши и предбележување како условно укнижување на стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижностите, како и предбележување на правото на сопственост на зграда и посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба.

Промени во катастарските планови и катастарскиот операт

Член 15

(1) Промените во катастарските планови и во катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправи за правен основ или акт на надлежен орган и геодетски елаборат.

(2) По исклучок од став (1) од овој член кога исправата за правниот основ (судска одлука, акт за денационализација, акт за приватизација, акт за експропријација и друго) е изготвена врз основа на геодетски податоци за извршени геодетски работи за посебни намени, за кои податоци не е изготвен геодетски елаборат, но има технички податоци за да се изврши промена во катастарскиот план, промените во катастарските планови и катастарскиот операт се запишуваат врз основа на исправите за правен основ и техничките податоци.

(3) Доколку од техничките податоци од став (2) од овој член не може да се изврши промената во катастарскиот план, пријавата за запишување се одбива како некомплетна.

(4) Како промени што се вршат на катастарските планови и во катастарскиот операт се сметаат промените на податоците за недвижностите, правата на недвижностите и податоците за носителите на правата на недвижностите.

(5) Како промени на податоците за недвижностите се сметаат: делба на катастарска парцела, спојување на катастарски парцели, промена на катастарска култура и класа, промена на гранични линии на катастарска парцела, промена на викано место/адреса, промени на податоците за згради, посебни делови од згради и други објекти и други промени.

V. НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Споредување на податоци и запишување на промени во катастарскиот операт

Член 16

(1) Споредувањето на податоците, содржани во пријавата за запишување на промена во катастарскиот операт, кон која се доставени исправи за правниот основ или акти на надлежните органи со податоците од катастарот на недвижности го врши овластено лице.

(2) Ако при споредувањето се утврди дека постои соодветност на податоците во однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, односно совпаѓање на податоците во однос на член 171 од Законот, овластеното лице изготвува список на промена која ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, донесува потврда за запишување на промена и промените податоци се внесуваат во електронската база на податоци.

(3) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците во однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, односно постои несовпаѓање на податоците во однос на член 171 од Законот, стручно лице од областа на правните науки изготвува потврда за одбивање на запишувањето на промена.

(4) Потврдите од став (2) и став (3) од овој член се доставуваат до подносителот на пријавата за запишување на промена, односно до лицата од член 8 став (2) од овој правилник, во пишана или во електронска форма.

Споредување на податоци и запишување на промени во катастарскиот план и операт

Член 17

(1) Стручно лице од геодетска насока и стручно лице од областа на правните науки го вршат споредувањето на податоците содржани во пријавата за запишување на промена во катастарските планови и катастарскиот операт кон која, покрај исправите за правниот основ или актите на надлежните органи е доставен и геодетски елаборат. Геодетските елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени доставени заедно со правниот основ за запишување на промена, пред споредувањето се заверуваат од страна на овластено стручно лице од геодетска насока од Агенцијата.

(2) Со споредувањето на податоците од став (1) од овој член се врши проверка на податоците за недвижностите и за носителите на правата на недвижностите содржани во пријавата за запишување на промена, со податоците содржани во правниот основ за запишување и во геодетскиот елаборат.

(3) По извршеното споредување стручното лице од геодетска насока за техничките податоци содржани во геодетскиот елаборат во електронска форма изготвува стручен наод и составува предлог-список на промена, кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(4) За промена на катастарска култура и класа утврдена од стручно лице од Агенцијата се изготвува стручен наод, врз основа на кој стручното лице од геодетска насока врши споредување на податоците и составува предлог-список на промена која ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(5) По извршеното споредување на податоците за недвижностите од став (1) и став (4) од овој член, стручното лице од областа на правните науки го дополнува/усогласува предлог-списокот на промена со податоци за носителите на правата и за видот на правата, при што донесува потврда за запишување на промената. Одобрената список на промена и потврдата за запишување ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со што промената се спроведува во електронската база на податоци.

(6) Ако при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците во однос на член 129 став (3) и став (4) од Законот, односно постои несовпаѓање на податоците во однос на член 171 од Законот, стручното лице од областа на правните науки изготвува потврда за одбивање на запишувањето на промената.

Предбележување како условно укнижување врз основа на правни дела

Член 18

Во катастарот на недвижностите се предбележува, односно условно се укнижува стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижност кога е поднесена пријава за запишување, а не се исполнети правните претпоставки, односно условите за запишување кои треба да ги содржи правното дело во форма на нотарски акт или во форма на потврдена приватна исправа од нотар, кое се приложува кон пријавата за запишување.

Пријава за предбележување на градба

Член 19

При одржувањето на катастарот на недвижностите по пријава на органот овластен со закон, се врши предбележување на правото на сопственост на зграда и посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба. Предбележувањето се врши по доставената документација за градење, согласно со Законот за градење и доказ за платен надоместок.

Податоци во листот за предбележување на градба

Член 20

(1) Во листот за предбележување на градба, податоците за лицата кои имаат право на градење и за идеалните делови на правото на градење се преземаат од приложеното одобрение за градење, а податоците за зградите и посебните делови од зградите и други објекти се преземаат од приложениот проект.

(2) Кога правото на градење во приложеното одобрение за градење е определено во реални делови на сите лица кои имаат право на градење, за секој реален дел од градбата се оформува посебен лист за предбележување на градба.

(3) Доколку градбата се гради на повеќе катастарски парцели, во имотниот лист/имотните листови се врши предбележување на сите катастарски парцели на кои зафаќа градбата, а во листот за предбележување на градба се запишува бројот на катастарската парцела на којашто зафаќа најголемиот дел од градбата.

Право на залог (хипотека) и правни дела за промет на предбележаното право

Член 21

(1) Во листот за предбележување на градба на име на лицата кои имаат право на градење, согласно со одобрението за градење се предбележуваат податоци за

правото на залог (хипотека) на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба. Во листот за предбележување на градба се прибележуваат и правните дела за промет на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба.

(2) Прибележувањето на податоците за правото на залог (хипотека) на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба, како и на правните дела за промет на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба се врши врз основа на правни дела во форма на нотарски акт или во форма на потврдена приватна исправа од нотар.

(3) Во листот за предбележување на градба можат да се прибележуваат и други факти кои се од влијание врз градбата, во согласност со член 134 од Законот за катастар на недвижности.

(4) Податоците за правото на залог (хипотека) на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба, правните дела за промет на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба, како и прибележувањата на другите факти кои се од влијание врз градбата се запишуваат посебно на секој дел од градбата за коишто се однесуваат.

Промени во текот на градбата

Член 22

Промените настанати во текот на градбата кои се сврзани со одобрението за градење, со лицата кои имаат право на градење, со деловите на правото на градење, со основниот проект, како и другите промени кои се сврзани со градбата се запишуваат во листот за предбележување на градба и се прибележуваат во имотниот лист по пријава на странка, кон која се прилагаат актите издадени од надлежен орган со кои се настанати промените, согласно со одредбите од Законот за градење, како и доказ за платен надоместок за запишување на промената.

Бришење на предбележувањето врз основа на правни дела

Член 23

(1) Предбележувањето, односно условното укинување на стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижност во катастарот на недвижностите кога е поднесена пријава за запишување, а не се исполнети правните претпоставки, односно ус-

ловите за запишување, се брише по пријава на странка за запишување на промена, кон која се доставува доказ дека правното дело во форма на нотарски акт или во форма на потврдена приватна исправа од нотар ги содржи правните претпоставки, односно услови за запишување. Кон пријавата за запишување на промена се доставува и доказ за платен надоместок за запишувањето.

(2) Со бришењето од став (1) од овој член се запишува, односно се укинува правото на сопственост на недвижноста, согласно со правниот основ.

(3) Предбележувањето, односно условното укинување на стекнувањето или престанокот на правото на сопственост на недвижност во катастарот на недвижностите се брише по пријава на странката и ако не се исполнат правните претпоставки, односно условите за запишување согласно со Законот, доколку со пријавата се приложи друг правен основ подобен за запишување согласно со Законот или се приложи правен основ со кој се утврдува дека актот врз основа на кој е предбележано правото не произведува правно дејство.

(4) За извршеното бришење/запишување од став (1), став (2) и став (3) од овој член стручно лице од областа на правните науки издава потврда за запишување на промената во катастарот на недвижностите која се доставува до подносителот на пријавата во чија корист се врши запишување на промената, како и до лицето во чија корист било извршено предбележувањето.

Бришење на предбележаното право на градба

Член 24

(1) За бришење на предбележаното право на градба и за запишување право на сопственост, органот овластен со закон поднесува пријава за запишување на промена кон која се приложуваат актите со кои се одобрува употребата на градбата, согласно со одредбите од Законот за градење, геодетски елаборат од извршениот премер и доказ за платен надоместок за запишувањето.

(2) Откако ќе се изврши споредување на податоците внесени во листот за предбележување и прибележани во имотниот лист а сврзани со градбата, со податоците содржани во геодетскиот елаборат од извршениот премер, основниот проект или проектот на изведената состојба, се брише предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба, се поништува листот за предбележување на градба и се врши запишување со укинување на правото на сопственост во имотниот лист.

(3) При бришењето од став (2) од овој член, прибележаните права на залог (хипотека) од листот за предбележување на градба се пренесуваат во имотниот лист во кој се запишува зградата и со самото тоа се укинуваат. Прибележаните правни дела за промет на предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда и други објекти кога се во фаза на градба се пренесуваат во имотниот лист во кој се запишува зградата, како предбележувања.

(4) Сите други прибележувања на факти кои се од влијание врз градбата, од листот за предбележување на градба се пренесуваат како прибележувања во имотниот лист во кој се запишува зградата.

(5) За бришењата, односно запишувањата од став (2), став (3) и став (4) од овој член, стручно лице од областа на правните науки издава потврда за запишување на промена во одржување на катастарот на недвижностите.

Прибележување

Член 25

(1) Со прибележувањето се запишуваат факти кои се од влијание за недвижностите, а кои се однесуваат на личната состојба на носителот на правото (малолетност, починато лице, старателство, одземање на деловна способност, продолжување на родителско право, управување со заеднички имот на брачни другари, ликвидација, реорганизација, стечајна постапка и друго), утврдени со Законот.

(2) Покрај фактите од став (1) од овој член се прибележуваат и факти кои се од влијание на недвижностите, а се утврдени со закон.

VI. ТЕХНИЧКИ ГРЕШКИ

Отстранување на технички грешки

Член 26

(1) При одржување на катастарот на недвижностите се отстрануваат техничките грешки по однос на податоците за недвижностите настанати како резултат на грешка на:

- пресметување на површината на парцелата, односно зградата или посебниот дел од зградата,
- запишување на податоци за викано место/адреса на недвижностите,
- личните податоци за носителите на правата на недвижностите, и
- податоците за правата и носителите на правата на недвижностите запишани при востановување и одржување на катастарот на недвижности, а се направени при

внесување на податоците во катастарскиот операт, односно на катастарските планови, што се утврдува со увид во правниот основ за запишување.

(2) Грешката на површината на катастарската парцела од став (1) алинеја 1 од овој член може да е резултат на погрешната дешифрирација, исцртување на границите на парцелата во одржување на катастарот на недвижностите, како и погрешно пресметување на површината на парцелата.

(3) Отстранувањето на техничките грешки од став (1) и став (2) од овој член се врши по пријава на странка и по службена должност. Кога техничката грешка се отстранува по службена должност, се оформува предмет врз основа на изготвена службена белешка.

(4) За поднесување пријава за отстранување на технички грешки не се плаќаат надоместоци.

(5) Формата и содржината на пријавата за отстранување на техничка грешка се дадени во прилог број 8 кој е составен дел од овој правилник.

Потврда за отстранување на техничка грешка

Член 27

(1) Овластеното лице на подносителот на пријавата за отстранување на техничка грешка му издава потврда за прием на пријавата.

(2) Формата и содржината на потврдата за прием на пријавата за отстранување на техничка грешка се дадени во прилог број 9 кој е составен дел од овој правилник.

(3) За извршеното отстранување на техничка грешка се издава потврда.

(4) Кога отстранувањето на техничката грешка е извршено по пријава на странка, потврдата се доставува до подносителот на пријавата и до носителите на правата на недвижностите, запишани во катастарот на недвижностите, на кои се однесува отстранувањето на грешката.

(5) Кога отстранувањето на техничката грешка е извршено по службена должност, потврдата за отстранување на техничка грешка се доставува до носителите на правата на недвижностите запишани во катастарот на недвижностите, на кои се однесува отстранувањето на грешката.

(6) Формата и содржината на потврдата за отстранување на техничка грешка по пријава на странката се дадени во прилог број 10 кој е составен дел од овој правилник.

(7) Формата и содржината на потврдата за отстранување на техничка грешка по службена должност се дадени во прилог број 11 кој е составен дел од овој правилник.

Потврда за одбивање на пријава за отстранување на техничка грешка

Член 28

(1) Доколку се утврди дека не се работи за техничка грешка во однос на член 26 став (1) од овој правилник, стручното лице од областа на правните науки издава потврда за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка.

(2) Формата и содржината на потврдата за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка се дадени во прилог број 12 кој е составен дел од овој правилник.

Теренски геодетски податоци

Член 29

(1) Агенцијата ги обезбедува теренските геодетски податоци кои се неопходни за решавање на предметите вратени од надлежната Второстепена комисија и од Управниот суд.

(2) За теренските геодетски податоци од став (1) од овој член, стручно лице од геодетска насока изготвува стручен наод и составува предлог-список на промена кои ги потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

(1) До создавањето на технички услови за водење на деловодникот од член 7 од овој правилник, истиот ќе се води во хартиена форма.

(2) Скенирањето на пријавите заедно со прилозите, содржани во член 9 од овој правилник ќе се врши по создавањето на технички услови.

(3) Списите од збирката на исправи за пријавите пратени по електронски пат до создавање на технички услови се чуваат во хартиена форма.

Член 31

(1) До создавањето на техничките услови за промена на новата електронска база на податоци и за потпишување на извршените промени со валиден сертификат издаден од овластен издавач, за катастарските општини со востановен катастар на недвижности за кои е извршена конверзија на податоците и е донесено решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, потврдите и списокот на промени се печатат и се потпишуваат од овластените лица согласно со овој правилник.

(2) До создавањето на условите од став (1) од овој член, за катастарските општини со востановен катастар на недвижности за кои не е извршена конверзијата на податоците и не е донесено решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, по извршеното споредување на податоците од член 16 став (1) и став (2) од овој правилник, предлогот на новата состојба содржан во геодетскиот елаборат со свои потписи го одобруваат стручното лице од геодетска насока и стручно лице од областа на правните науки кои го вршат споредувањето на податоците. По извршеното одобрување, техничкиот дел на геодетскиот елаборат на насловната страна го одобрува овластено стручно лице од геодетска насока кое заедно со стручното лице од областа на правните науки врши одобрување на теренските геодетски податоци прибрани од Агенцијата за предметите од член 29 од овој правилник. Податоците од одобрената нова состојба, податоците содржани во стручниот наод на овластено стручно лице при Агенцијата за утврдената промена на катастарската култура, како и одобрените теренски геодетски податоци прибрани од Агенцијата, се внесуваат во електронската база на податоци и на катастарскиот план, со што се смета дека промената е запишана и стручното лице од областа на правните науки изготвува потврда за запишување.

(3) Сите запишани промени во одржување на катастарот на недвижностите, за една катастарска општина, се печатат на хартија на крајот на календарската година и од нив се формира Книга на список на промени.

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 118/08, 143/08, 95/09, 116/09, 15/10 и 71/10).

Член 35

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3059/1
18 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение за катастар на недвижности)

Приемен штембил /
Дигитален потпис

П Р И Ј А В А

за запишување на промена во катастар на недвижности

КО _____, Имотен лист бр. _____

_____		_____	
(име и презиме/назив на подносителот)		ЕМБГ/ЕМБС	
_____		_____	
(адреса/седиште)		Телефон,	Е-пошта
Вид на промена:			
1. Промена на носителот на правото	13. Бришење на прибележаните факти		
2. Запишување, измена и дополнување на правото на залог (хипотека)	14. Промена на катастарска култура		
3. Запишување на фидуцијарна сопственост	15. Физичка делба на катастарска парцела		
4. Запишување на други стварни права	16. Спојување на катастарски парцели		
5. Предбележување на право (Условно запишување)	17. Промена на дел од зграда (наградба, пренамена, ...)		
6. Предбележување на градба	18. Физичка делба на дел од зграда		
7. Промена во лист за предбележување на градба	19. Промена на гранични линии		
8. Прибележување на факти	20. Промена на сопственост по основ на експропријација		
9. Бришење на правото на залог (хипотека)	21. Промена на сопственост по основ на деекспропријација		
10. Бришење на другите стварни права	22. Промена на сопственост по основ на денационализација		
11. Бришење на предбележаното право како условно запишување	23. Промена на сопственост по основ на денационализација со делба		
12. Бришење на предбележаното право на градба и запишување право на сопственост на зграда	24. Други промени _____		
Прилози:			
1. Договор за купопродажба	7. Судска пресуда		
2. Договор за подарок	8. Геодетски елаборат		
3. Договор за распределба на имот за време на живот	9. Градежно техничка документација		
4. Договор за доживотна издршка	10. Друг правен основ: _____		
5. Договор за физичка делба	11. Доказ за платен надоместок		
6. Наследно решение			
Податоци за недвижноста:			
Катастарска општина _____, Имотен лист бр. _____			
Број на катастарска парцела _____			
Број на зграда _____ влез _____ кат _____ посебен дел од зграда (стан/деловна просторија) _____			
Податоци за носителите на правата според правниот основ:			
1. _____			
2. _____			
3. _____			

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Подносител на пријава

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 2
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

_____/_____/_____ од _____

Врз основа на член 167 од Законот за катастар на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности _____ издава

ПОТВРДА

за прием на пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижности

КО _____ вид на промена _____

Се потврдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)

_____, ЕМБГ/ЕМБС _____ (адреса/седиште)

на ден _____ во _____ часот до Агенцијата за катастар на недвижности _____ достави пријава за запишување на промена во катастарот на недвижности, заведена под број _____.

Кон пријавата приложи:

1. Геодетски елаборат
2. Договор за купопродажба
3. Договор за подарок
4. Договор за распределба на имот за време на живот
5. Договор за доживотна издршка
6. Договор за физичка делба
7. Договор за хипотека
8. Наследно решение
9. Судска пресуда
10. Градежно техничка документација _____
11. Друг правен основ: _____
12. Доказ за платен надоместок

Подносител на пријавата

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 3
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 170 од Законот за катастар на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастар на недвижности поради некомплетност

Се одбива пријавата за запишување на промена во катастарот на недвижностите за КО _____ поднесена од

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата е извршено од причина што истата не ги содржи бараните податоци од член 143 став (3) и член 165 од Законот за катастар на недвижности или кон пријавата не се приложени правни основи за запишување, односно се приложени правни основи кои не се во согласност со член 130 од наведениот Закон.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.4
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности ,
Агенцијата за катастар на недвижности, _____
издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за запишување на промена во катастарот на
недвижностите поради несоодветност на податоците

Се одбива пријавата за запишување на промена во катастарот на
недвижностите во КО _____ поднесена од

_____, _____
(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Одбивањето на пријавата за запишување на промена во катастарот на
недвижностите е извршено поради несовпаѓање, односно несоодветност на
податоците од член 171 став (1) од Законот за катастар на недвижности.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против оваа потврда нема место за жалба, а
може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30
дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 5
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности ,
Агенцијата за катастар на недвижности, _____
издава

ПОТВРДА

за запишување на промена во катастарот на недвижностите

Се потврдува дека е извршено запишување на промена во катастарот на
недвижностите во КО _____ по пријавата на

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Запишувањето на промената во катастарот на недвижностите е извршено
согласно со член 128 став (1), член 129 став (3) и став (4) и член 130 од Законот за
катастар на недвижности.

Имено:

(Образложение)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа потврда нема место за жалба, а
може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30
дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.6
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 171 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите

Се потврдува дека е извршено делумно запишување на промена во катастарот на недвижностите во КО _____ по пријавата на

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____.

Запишувањето на промената во катастарот на недвижностите е извршено согласно со член 128 став (1), член 129 став (3) и став (4) и член 130 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008).

Пријавата за запишување на промена во делот кој се однесува на:

_____ се одбива.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Бар код

Прилог бр. 7
(Центар/Одделение)РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

СПИСОК ПРОМЕНИ број

Одделение: _____ Катастарска општина: _____

Промени кај сопственици													
Стара состојба													
Ред.бр.	НО	ИЛ	ЕМБГЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса Сопште				Дел на недвижност Т	Исполнено	Правен опис на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Оплатено лице
					Место	Улица	Број	Блок					
1													
2													
3													
Нова состојба													
Ред.бр.	НО	ИЛ	ЕМБГЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса Сопште				Дел на недвижност Т	Исполнено	Правен опис на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Оплатено лице
					Место	Улица	Број	Блок					
1													
2													
3													
Промени кај парцели													
Стара состојба													
Ред.бр.	НО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Визуелно место/лица	Катастарска култура	Полож на во м/к	Право на недвижност	Број на Емиситен лист	Предложување	Шифра и тип на торови и престојки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Оплатено лице	
													класа
1													
2													
3													
Нова состојба													
Ред.бр.	НО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Визуелно место/лица	Катастарска култура	Полож на во м/к	Право на недвижност	Број на Емиситен лист	Предложување	Шифра и тип на торови и престојки	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Оплатено лице	
													класа
1													
2													
3													

Бар код

(Центар/Одделение)

Промени кај објекти																		
Стара состојба																		
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Основа на граѓа	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина на во м2	Волумен на во м3	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Предбележување	Шифра и тип на товари и приклучоци	Број на предмет по кој е извршено запишување	Овластено лице
								Влез	Кат									
1																		
2																		
3																		
Нова состојба																		
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Основа на граѓа	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина на во м2	Волумен на во м3	Право на недвижност	Број на Евидентен лист	Предбележување	Шифра и тип на товари и приклучоци	Број на предмет по кој е извршено запишување	Овластено лице	
1																		
2																		
3																		

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, приклучување на факти од влијание за недвижностите и предбележување														
Г.1. Промени во право на залог (хипотека)														
Стара состојба														
ЕМБ/ЕМБС														
Посетител на правот/Одделение				Адреса/Одделение										
Хипотекарен документ				Адреса/Одделение										
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување		Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на приемот на пријава за запишување	Овластено лице
										Влез	Кат			
1														
2														
3														
Нова состојба														
ЕМБ/ЕМБС														
Посетител на правот/Одделение				Адреса/Одделение										
Хипотекарен документ				Адреса/Одделение										
Ред.бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Износ на побарувањето	Правен основ на запишување		Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на приемот на пријава за запишување	Овластено лице
										Влез	Кат			
1														
2														
3														

Бар код

(Центар/Одделение)

Г.2. Промени во право на реален товар														
Стара состојба														
ЕМ/ЕМЕС														
Адреса/Сопругите														
Носител на правото на реален товар														
Што треба да се даде или стори од страна на сопственикот на отпознатата надлежност														
Pa, Br	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој потекнува правото	Други податоци согласно со правниот основ	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
1					Влез									
2														
3														
Нова состојба														
ЕМ/ЕМЕС														
Адреса/Сопругите														
Носител на правото на реален товар														
Што треба да се даде или стори од страна на сопственикот на отпознатата надлежност														
Pa, Br	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој потекнува правото	Други податоци согласно со правниот основ	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
1					Влез									
2														
3														

Г.3. Промени во право на лизинг														
Стара состојба														
ЕМ/ЕМЕС														
Адреса/Сопругите														
Адреса/Сопругите														
Деловит на лизинг (аванс сопственик на надлежност)														
Корисник на лизинг														
Pa, Br	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Висина на надоместокот за лизинг	Рок на траење на лизингот	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
1					Влез									
2														
3														
Нова состојба														
ЕМ/ЕМЕС														
Адреса/Сопругите														
Адреса/Сопругите														
Деловит на лизинг (аванс сопственик на надлежност)														
Корисник на лизинг														
Pa, Br	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Волумен во м3	Висина на надоместокот за лизинг	Рок на траење на лизингот	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Дата и час на прием на пријавата за запишување	Овластено лице
1					Влез									
2														
3														

(Центар/Одделение)

Г.4. Промени на право на фидуцијарна сопственост

[illegible]

Нова достойба

[illegible]


Г.5. Промени на право на долготраен закуп на градежно земјиште од видот на стварна службеност

Стара постројба	
Напомена: Правото на долготраен закуп трае се додека постои зградата во која корист е востановен закупивањат.	ЕМБЕ ЕМБЕС АдресаСвртиште
Носител на правото на долготраен закуп на парцела земјиште од видот на старина службеност	ЕМБЕ ЕМБЕС АдресаСвртиште
Момент за транснување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ	Момент за транснување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ

Описни податоци за зградата во чија корист е востановен долготрајниот закуп

[illegible]

(Центар/Одделение)

[illegible]

Бар код

страна 8 од 11

(Центар/Одделение)

				Стара состојба			
в) Прибележување за подмично запишување				Правен основ на запишувањето на правото на користење (на катастарската единица)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
Содржина на прибележувањето: Пред почетокот со примена на катастарот на недвижности општине предмет на систематско запишување ќе се изврши воспоставување на податоците за бројот на имотниот лист, бројот на катастарската парцела и парцелата на катастарската парцела што е предмет на подмичното запишување со податоци прирани со трајност.							
реда.бр	КО	ИП					
				Нова состојба			
в) Прибележување за подмично запишување				Правен основ на запишувањето на правото на користење (на катастарската единица)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
Содржина на прибележувањето: Пред почетокот со примена на катастарот на недвижности општине предмет на систематско запишување ќе се изврши воспоставување на податоците за бројот на имотниот лист, бројот на катастарската парцела и парцелата на катастарската парцела што е предмет на подмичното запишување со податоци прирани со трајност.							
реда.бр	КО	ИП					
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Малолетност	ЕМБЕ/ЕМЕС			
Лич и правни на малолетното лице - сопственик на недвижноста							
1							
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ (број и датум на извод од книгата на укинувањето и ден, месец и година на смртта)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Починато лице	ЕМБЕ/ЕМЕС			
Лич и правни на лицето сопственик на недвижноста							
1							
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ (број и датум на извод од книгата на укинувањето и ден, месец и година на смртта)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Созагателство	ЕМБЕ/ЕМЕС			
Лич и правни на лицето сопственик на недвижноста за кој е оформен судски акт за стапувањето							
1							
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ (број и датум на извод од книгата на укинувањето и ден, месец и година на смртта)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Одземање на деловна способност	ЕМБЕ/ЕМЕС			
Лич и правни на лицето сопственик на недвижноста на кој му е одземена деловната способност							
1							
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ (број и датум на извод од книгата на укинувањето и ден, месец и година на смртта)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Продолжување на родителско право	ЕМБЕ/ЕМЕС			
Лич, премина на лицето сопственик на недвижноста на кој му е продолжено родителското право							
1							
				Стара состојба			
г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост				Правен основ (број и датум на извод од книгата на укинувањето и ден, месец и година на смртта)		Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	
реда.бр	КО	ИП	Управување со заеднички имот на брачни другари	ЕМБЕ/ЕМЕС	Адреса	Датум и час на запишување	
Податоци за лицата што управуваат со заеднички имот на брачни другари							
1							

Бар код

(Центар/Одделение)

КО	ИП	Ликвидација: Репрезентација: Стечајна постапка		ЕМБЕ/ЕМЕС:	Среште	Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за ликвидација/реорганизација/стечајна постапка)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Нова состојба								
Приклучување за личната состојба на носителот на правото на сопственост:								
КО	ИП	Малолетност		ЕМБЕ/ЕМЕС:		Правен основ	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Починато лице								
КО	ИП	Починало лице		ЕМБЕ/ЕМЕС:		Правен основ (Број на извод за смртта на умирење и датум, месец и година на смртта)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Старателство								
КО	ИП	Старателство		ЕМБЕ/ЕМЕС:		Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за старателство)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Одземање на деловна способност								
КО	ИП	Одземање на деловна способност		ЕМБЕ/ЕМЕС:		Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за одземање на деловната способност)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Продолжување на родителско право								
КО	ИП	Продолжување на родителско право		ЕМБЕ/ЕМЕС:		Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за продолжување на родителското право)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								
Управување со заеднички имот на брачни другари								
КО	ИП	Управување со заеднички имот на брачни другари		ЕМБЕ/ЕМЕС:	Адреса	Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за управување со заеднички имот на брачните другари)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Други и час на управување
ред.бр.								
1								
Ликвидација: Репрезентација: Стечајна постапка								
КО	ИП	Ликвидација: Репрезентација: Стечајна постапка		ЕМБЕ/ЕМЕС:	Среште	Правен основ (Број и датум на актот и назив на органот што го издаде актот за ликвидација/реорганизација/стечајна постапка)	Број на предмет по кој е извршено приклучувањето	Општествено лице
ред.бр.								
1								

Бар код

(Центар/Одделение)

Стара состојба

Д) Прибележување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште, во недостигот на испрани за правен основ/акти од надлежни органи

Равнодушан на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се занесуваат приобележувањето

Ред. бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Чамена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број				
1																
2																

Нова состојба

Д) Прибележување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште, во недостигот на испрани за правен основ/акти од надлежни органи

Равнодушан на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се занесуваат приобележувањето

Ред. бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Чамена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број				
1																
2																

Стара состојба

Д) Прибележување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште, поради нејавување на странка при систематското запишување

Равнодушан на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се занесуваат приобележувањето

Ред. бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Чамена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број				
1																
2																

Нова состојба

Д) Прибележување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште, поради нејавување на странка при систематското запишување

Равнодушан на недвижностите (катастарските парцели и зградите) за кои се занесуваат приобележувањето

Ред. бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда			Чамена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите	Овластено лице
			Основен	Дел		Култура	Класа			Влез	Кат	Број				
1																
2																

Бар код

(Центар/Одделение)

Стара состојба									
в) Прибелжување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште по пат на конверзија Наведување на катастарските податоци за кои се адресираат прибелжувањето									
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска	Површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ со кое е извршена конверзија на податоците од катастарот на земјиште во катастарот на недвижности	Овластено лице	
1			Основан		Култура				
2			Дел		Класа				
3									
Нова состојба									
г) Прибелжување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште по пат на конверзија Наведување на катастарските податоци за кои се адресираат прибелжувањето									
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска	Површина во м2	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ со кое е извршена конверзија на податоците од катастарот на земјиште во катастарот на недвижности	Овластено лице	
1			Основан		Култура				
2			Дел		Класа				
3									

Стара состојба											
ж) Прибелжување на факт дека на одредена КП бр. во тек е изведување на граѓа согласно член 134 од Законот за катастар на недвижности, со назначување на следните податоци: Име и презиме/назив на кого е издадено одобрението за градење (инвеститор):											
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела на која е во тек изведување на градење	Викано место/улица	Катастарска	Површина во м2	Број на листот за прибелжување на граѓа	Број и датум на издавање на одобрението за градење	Број за завршен основен проект	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
1			Основан		Култура						
2											
3											
Нова состојба											
з) Прибелжување на факт дека на одредена КП бр. во тек е изведување на граѓа согласно член 134 од Законот за катастар на недвижности, со назначување на следните податоци: Име и презиме/назив на кого е издадено одобрението за градење (инвеститор):											
Ред. бр.	КО	ИП	Број на катастарска парцела на која е во тек изведување на градење	Викано место/улица	Катастарска	Површина во м2	Број на листот за прибелжување на граѓа	Број и датум на издавање на одобрението за градење	Број за завршен основен проект	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице
1			Основан		Култура						
2											
3											

Бар код

(Центар/Одделение)

Стара состојба														
3) Други факти чие прилежување е предвидено со закон:														
Вид на прилежување:														
Носител на правото:														
ЕМЕГЕНЕС														
Адреса/Сопруга														
Ред.бр	КО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Викано местоулица	Катастарска	Површина во м2	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Краток опис на прилежувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Општествено лице
1			Основан	Дел	Култура	Класа		Влез	Кат	Број				
2														
3														

Нова состојба														
3) Други факти чие прилежување е предвидено со закон:														
Вид на прилежување:														
Носител на правото:														
ЕМЕГЕНЕС														
Адреса/Сопруга														
Ред.бр	КО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Викано местоулица	Катастарска	Површина во м2	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Краток опис на прилежувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Општествено лице
1			Основан	Дел	Култура	Класа		Влез	Кат	Број				
2														
3														

Г.10. Промени на предбележување

Стара состојба														
Опис на недвижноста за која е предбележана промената														
Ред.бр	КО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Викано местоулица	Катастарска	Површина во м2	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Вид на предбележување	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено предбележувањето на промената	Општествено лице
1			Основан	Дел	Култура	Класа		Влез	Кат	Број				
2														
3														

Нова состојба														
Опис на недвижноста за која е предбележана промената														
Ред.бр	КО	ИЛ	Број на катастарска парцела	Викано местоулица	Катастарска	Површина во м2	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Вид на предбележување	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено предбележувањето на промената	Општествено лице
1			Основан	Дел	Култура	Класа		Влез	Кат	Број				
2														
3														

Бар код

(Центар/Одделение)

Г.11. Промени на други стварни права презементи од стариот електронски систем (хипотека, реален товар, интабулација и службености)

Стара состојба														Нова состојба													
Ред.бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице	Ред.бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице		
			Основен	Дел		Влез	Кат									Влез	Кат		Влез	Кат							
1													2														
3																											

Г.12. Промени на приבעкувања презементи од стариот електронски систем

Стара состојба														Нова состојба																
Ред.бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице	Ред.бр	КО	ИП	Број на катастарска парцела		Број на зграда	Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Број на предмет по кој е извршено запишувањето	Овластено лице							
			Основен	Дел		Влез	Кат								Влез	Кат		Влез	Кат											
1												2																		
3																														

Коментар

Име на документот	Број на документот	Датум на документот	Опис на документот

Листа на писмена шифра и кажи		Опис
Шифра		

Листа на бели		Опис
Бела		
		Извршен запис
		Нов запис
		Променет запис

М.П. Овластено лице
(ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС)

Прилог бр. 8

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

----- / ----- од -----

(Центар/ Одделение за катастар на недвижности)

Приемен штембил /
Дигитален потпис

П Р И Ј А В А
за отстранување на техничка грешка во катастар на
недвижности

КО _____, Имотен лист бр. _____

_____ (име и презиме/назив)	_____ ЕМБГ/ЕМБС
_____ (адреса/седиште)	_____ телефон, е-пошта

Прилози:

- 1.
- 2.
- 3.

Податоци за недвижноста:

Катастарска општина _____, Имотен лист бр. _____

Број на катастарска парцела _____

Број на: зграда _____ влез _____ кат _____ дел од зграда (стан/деловна просторија) _____

Овластено лице_____
(име, презиме и потпис)**Подносител на пријавата**_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр.9
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

П О Т В Р Д А

за прием на пријавата за отстранување на техничка грешка во
катастар на недвижности

КО _____

Се потврдува дека _____
(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС _____ (адреса/седиште)
на ден _____ година до Агенцијата за катастар на недвижности
достави пријава заведена под број _____ за отстранување на техничка
грешка во катастар на недвижности која се однесува на:

Кон пријавата приложи:

1. Геодетски елаборат
2. Друго _____
3. Доказ за платен надоместок

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.10
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности
-по пријава на странка-

Се потврдува дека е извршено отстранување на техничка грешка при одржување на востановениот катастар на недвижности за КО _____ пријавата на _____,
(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште),
заведена под број _____ од _____ година.

Отстранувањето на техничка грешка е извршено согласно со член 174 став (1) и став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008).

Имено:
(Образложение)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.11
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности
- по службена должност -

Се потврдува дека по предмет број _____ од _____, оформен по службена должност, е извршено отстранување на техничка грешка при одржување на востановениот катастар на недвижности за КО _____.

Отстранувањето на техничка грешка е извршено согласно со член 174 став (1) и став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008).

Имено:
(Образложение)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.12
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 174 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА

за одбивање на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности

Се одбива пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности во КО _____ поднесена од:

(име и презиме/назив)

ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

заведена под број _____ од _____ година.

Одбивањето на пријавата за отстранување на техничка грешка во катастарот на недвижности е извршено поради тоа што не се работи за техничка грешка во смисол на член 174 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008) и член 20 став (1) од Правилникот за начинот на одржување на катастарот на недвижностите.

Имено:

(Образложение за одбивањето)

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против оваа потврда нема место за жалба, а може да се поведе управен спор со тужба пред Управниот суд во Скопје во рок од 30 дена од денот на доставувањето на потврдата.

М.П. Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.13

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение за катастар на недвижности)

Приемен штебил /
дигитален потпис

П Р И Ј А В А
за бришење на хипотека од интабулационите книги
КО _____

_____	_____
(име и презиме/назив)	ЕМБГ/ЕМБС
_____	_____
(адреса/седиште)	телефон/ е-пошта

Прилози:

1. Изјава заверена од надлежен орган _____
2. Друг правен основ: _____
3. Доказ за платен надоместок _____
4. _____

Податоци за недвижноста:

Катастарска општина _____

Број на катастарска парцела _____ (ако се располага со таков податок)

Број на зграда _____ влез _____ кат _____ посебен дел од зграда (стан/деловна просторија) _____

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)

703.

Врз основа на член 38 и член 125 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2008 и 158/2010), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем, формата и содржината на образецот на евидентниот лист и листот за времени објекти, како и начинот на издавање, формата и содржината на обрасците во кои се содржани податоците кои се издаваат од катастарот на недвижностите.

Член 2

Геодетско-катастарскиот информационален систем (во натамошниот текст: „ГКИС”) ги содржи просторните и описните податоци од катастарот на недвижностите, податоците за основните геодетски работи, примерот на недвижностите, топографските карти, регистарот на просторни единици, како и податоците за бесправно изградените објекти и за времените објекти, во електронска и во писмена форма.

Член 3

(1) Податоците од ГКИС се издаваат во писмена и/или во електронска форма.

(2) За издавање на податоци од ГКИС, се поднесува барање до Агенцијата за катастар на недвижности (во натамошниот текст: „Агенцијата”), односно до нејзините организациони облици надлежни за издавање на податоци.

(3) Барањата за издавање на податоци од ГКИС можат да се поднесуваат во писмена и/или електронска форма.

(4) За поднесените барања од став (2) од овој член се издава потврда за прием на истите, освен за барањата за кои податоците се издаваат веднаш. Потврдата за прием се издава во писмена и/или електронска форма.

(5) За издавање на податоци од ГКИС се плаќа надоместок. Агенцијата со заинтересираните корисници може да склучи договор со кој ќе го регулира начинот на плаќање на надоместокот.

(6) Формата и содржината на барањето од став (2) од овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен дел од овој правилник.

(7) Формата и содржината на потврдата од став (4) од овој член се дадени во прилог број 2 кој е составен дел од овој правилник.

Член 4

(1) Податоците издадени од ГКИС, корисниците можат да ги користат само за намената за која се издадени, односно само за свои потреби.

(2) Податоците од ГКИС, корисниците не смеат да ги умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на други лица, односно да ги користат во комерцијални цели без посебно писмено одобрение од Агенцијата, односно без посебен договор со кој ќе се утврдат меѓусебните односи со корисникот на податоците.

Член 5

(1) Непосреден пристап до податоците од ГКИС во писмена форма се врши во работните простории во Агенцијата во присуство на овластено лице вработено во Агенцијата.

(2) Користење, дистрибуција и пристап до податоците од електронскиот систем на ГКИС од страна на корисниците се остварува преку глобална електронска мрежа, која е поврзана со локалната електронска мрежа на Агенцијата.

Член 6

(1) Податоците од ГКИС кои заинтересираните корисници ги добиваат со непосредно електронско поврзување, можат да бидат во форма на информација или во форма на јавна исправа.

(2) Личните податоци, односно податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС се издаваат само по нивно барање, лично или преку од нив ополномоштено лице, како и во другите случаи определени со закон.

(3) Податоците од електронскиот систем на ГКИС издадени во форма на јавна исправа, се потпишуваат со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

Член 7

Заради чување и трајна заштита на податоците од ГКИС кои се содржани во писмена форма, просториите во кои истите се чуваат треба да исполнуваат услови потребни за заштита од влага, пожар и друг вид физичко оштетување.

Член 8

(1) Заштита на податоците содржани во ГКИС во писмена форма се обезбедува со оневозможување на директен пристап на подносителот на барањето до просториите во коишто се чуваат податоците, без присуство на овластено лице.

(2) Заштита на податоците од став (1) од овој член се обезбедува и на начин што истите се издаваат во простории наменети за издавање на податоци само од овластено лице од Агенцијата.

Член 9

(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми и базата на податоци од ГКИС кои се содржани во електронска форма, физички се лоцирани, поставени (хостирани) и администрирани од страна на Агенцијата.

(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само овластени лица од директорот на Агенцијата.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластеното лице од став (2) од овој член.

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно зрачење.

Член 10

(1) Серверите и софтверската програма се заштитуваат преку:

- огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап, кои се конфигурирани за да оневозможат пристап во ГКИС, како и протокол што може да му наштети на функционирањето на ГКИС во електронска форма;

- вграден безбедносен SSL серверски сертификат за заштита на електронската комуникација, и

- систем за заштита од штетни софтверски програми кој редовно се ажурира и кој врши проверка заради откривање и оневозможување на дејствувањето на штетните софтверски програми при секој прием на податоците во ГКИС.

Член 11

(1) Резервната копија (back up) на податоците складирани на серверите се чува во просторија која се наоѓа надвор од објектот во кој се сместени серверите.

(2) Резервните копии се физички и криптографски заштитени заради оневозможување на каква било модификација.

(3) Резервното копирање на податоците се врши секој работен ден, на крајот од работната седмица и секој последен работен ден во месецот.

(4) Заради вршење на резервно копирање, Агенцијата обезбедува уред и доволен број медиуми за правеење резервни копии, согласно со планот за управување со копиите.

Член 12

Податоците од катастарот на недвижностите како дел од ГКИС се издаваат на начин и форма, согласно со одредбите од член 3 од овој правилник.

Член 13

(1) При востановувањето на катастарот на недвижностите, катастарската општина за која се востановува катастар на недвижности добива единствен број.

(2) Секоја катастарска парцела во рамките на ГКИС се означува со единствен идентификатор, кој го сочинуваат описни податоци за името на катастарската општина и за бројот на катастарската парцела.

(3) Зградите, посебните делови од згради и другите објекти се означуваат со единствен идентификатор во ГКИС, кој го сочинуваат описни податоци за името на катастарската општина, бројот на катастарската парцела, бројот на зградата, влез, кат, односно бројот на посебниот дел од зградата.

(4) Со единствениот идентификатор во рамките на ГКИС, катастарската парцела се поврзува со сите други просторни и описни податоци за недвижностите.

Член 14

(1) Од податоците од катастарот на недвижности се издава имотен лист како јавна исправа, со која се докажува запишаното право на сопственост и други стварни права на недвижностите.

(2) Формата и содржината на имотниот лист се дадени во прилог број 3 кој е составен дел од овој правилник.

(3) За незапишаните права на недвижностите за кои се содржани податоци во пописниот лист, од катастарот на недвижностите се издава пописен лист со незапишани права.

(4) Формата и содржината на пописниот лист со незапишани права се дадени во прилог број 4 кој е составен дел од овој правилник.

Член 15

(1) Од евиденцијата за бесправно изградените објекти што се води во ГКИС, се издава евидентен лист.

(2) Формата и содржината на евидентниот лист се дадени во прилог број 5 кој е составен дел од овој правилник.

Член 16

(1) Од евиденцијата за времените објекти што се води во ГКИС, се издава лист за времени објекти.

(2) Формата и содржината на листот за времени објекти се дадени во прилог број 6 кој е составен дел од овој правилник.

Член 17

(1) Од податоците од катастарот на недвижности што се води во ГКИС, за предбележаното право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда или друг објект кога се во фаза на градба, се издава лист за предбележување на градба.

(2) Формата и содржината на листот за предбележување на градба се дадени во прилог број 7 кој е составен дел од овој правилник.

Член 18

(1) Од податоците од катастарот на недвижности содржани во работниот оригинал на катастарскиот план, се издава копија од катастарски план.

(2) Формата и содржината на копијата од катастарскиот план се дадени во прилог број 8 кој е составен дел од овој правилник.

Член 19

(1) За историскиот преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижностите како дел од ГКИС се издава уверение.

(2) Формата и содржината на уверението од став (1) од овој член се дадени во прилог број 9 кој е составен дел од овој правилник.

Член 20

(1) Од податоците од катастарот на недвижности содржани во ГКИС, се издава потврда дека лицето не е/е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите.

(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) од овој член се дадени во прилог број 10 кој е составен дел од овој правилник.

Член 21

(1) Од збирката на исправи во катастарот на недвижности се издаваат копии од геодетските елаборати, правните основи на одделните запишувања, потврдите со кои е извршено запишувањето, односно со кои се одбиени пријавите за запишување и други документи поврзани со запишувањата, во писмена и/или електронска форма.

(2) Копиите од став (1) од овој член се заверуваат од Агенцијата, со назнака дека се верни на примерокот што е содржан во збирката на исправи.

Член 22

(1) За извршената канцелариска идентификација на катастарските парцели од катастар на земјиште и катастар на недвижности, се издава потврда за извршена канцелариска идентификација.

(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) од овој член се дадени во прилог број 11 кој е составен дел од овој правилник.

Член 23

За издадените податоци од ГКИС, Агенцијата води евиденција во писмена и/или електронска форма, во која се содржани податоците за бројот, видот и обемот на издадените податоци, како и за корисниците на кои им се издадени податоците.

Член 24

(1) Барањата за издавање на податоци од интабулационите книги преземени од судовите се поднесуваат во писмена и/или електронска форма.

(2) За поднесените барања од став (1) од овој член се издава потврда за податоци од интабулационите книги. Потврдата се издава во писмена и/или електронска форма.

(3) Потврдите од интабулационите книги ќе се издаваат до целосно пренесување на податоците од интабулационите книги преземени од судовите во ГКИС во електронска форма.

(4) Формата и содржината на барањето за издавање на потврда за податоци од интабулационите книги се дадени во прилог број 12 кој е составен дел од овој правилник.

(5) Формата и содржината на потврдата за податоци од интабулационите книги се дадени во прилог број 13 кој е составен дел од овој правилник.

Член 25

(1) По создавањето на технички услови за примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, Агенцијата врши конверзија на податоците од катастарот на недвижности за секоја катастарска општина поединечно.

(2) За катастарските општини со востановен катастар на недвижности за кои е извршена конверзијата од став (1) од овој член, директорот на Агенцијата донесува решение за ставање во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности кое се објавува на огласна табла на Агенцијата. Со ставањето во примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности за наведените катастарски општини престанува да се применува постојниот електронски систем.

(3) До започнувањето со примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности податоците од катастарот на недвижностите како дел од ГКИС, содржани во овој правилник ќе се издаваат од постојниот систем.

(4) За формата и содржината на имотниот лист од член 14 став (1) од овој правилник, до започнување со примена на новиот електронски информациски систем за катастар на недвижности, ќе се применуваат одредбите од член 17 од Правилникот за изработка и одржување на катастарскиот операт („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2006).

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од Геодетско - катастарскиот информационален систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2008, 122/2008 и 71/2010).

Член 26

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3060/1
18 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение за катастар на недвижности)

Приемен штембил /
Дигитален потписБАРАЊЕ
за издавање на податоци од ГКИС
КО _____Од _____,
(Име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)
_____,
(адреса/седиште) телефон е-пошта

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист бр. _____ за КП. Бр. _____
2. Копија од катастарски план за КП. Бр. _____
3. Копија од катастарски план со координати за КП. Бр. _____
4. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП. Бр. _____
5. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП. Бр. _____, број на зграда _____ влез _____ кат _____ посебен дел од зграда (стан/деловна просторија) _____
6. Лист за предбележување на градба Бр. _____ на КП. Бр. _____
7. Евидентен лист Бр. _____
8. Лист за времени објекти Бр. _____
9. Пописен лист со незapiшани права Бр. _____
10. Координати од геодетска основа за КП. Бр. _____
11. Координати од една детална точка _____
12. Фотокопија од етажна скица _____
13. Потврда за канцелариска идентификација за КП. Бр. _____ од КЗ/КН
14. Потврда дека не сум запишан како носител на право во КН во надлежност на _____

(Центар/ Одделение/АКН(Центар и сите одделенија))

15. Други податоци: _____

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)

Прилог број 2

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

ПОТВРДА

за прием на барање за издавање на податоци од ГКИС

КО _____ вид на податоци _____

Се потврдува дека лицето _____
(име и презиме/назив)

_____, _____
ЕМБГ/ЕМБС (адреса/седиште)
на ден _____ во _____ часот до Агенцијата за катастар на
недвижности _____ поднесе барање за издавање на податоци од
ГКИС, заведено под број _____.

Кон барањето приложи:

1. Доказ за платен надоместок
2. Друга документација

Подносител на барањето

М.П.

(име, презиме и потпис)

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Бр. 104



ИМОТЕН ЛИСТ број: _____

Катастарска општина: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ				
Број на катастарска карта	Име и презиме / Име	Адреса / Село	Датум на издавање	Правна сила на исправа
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМНИНТО/КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ				
Број на катастарска карта	Поземлен лист/Улица	Катастарска		Правна сила на исправа
		Катастарска	Поземлен лист	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЕТРАДИ, ПОСЕБНИ НЕДВИЖНИ ЕТРАДИ И ДРУГИ ОБЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ									
Број на катастарска карта	Адреса (Улица и број на зграда)	Број на зграда	Површина на зградата	Површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТАРАНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАДНИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИНЕМУВАЊЕ НА ФАКТИОСНИ НАЧИНЕ ЗА НЕПОДВИЖНОСТИ И НЕПОДВИЖНОСТИ									
Број на катастарска карта	Адреса (Улица и број на зграда)	Број на зграда	Површина на зградата	Површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ЛИСТ Д: ПРАВО НА ЗАЈОДНИШТУВАЊЕ									
Број на катастарска карта	Адреса (Улица и број на зграда)	Број на зграда	Површина на зградата	Површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата	Вкупна површина на парцелата	Вкупна површина на зградата
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

www.mk.gov.mk

Страна 1 од 1

Бр. 103

Страна 2 од 11

(Штит/Одделение)

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Посетено на: 10.03.2011 10:00:00

Датум: 10.03.2011 10:00:00

Број на катастарска карта	Број на зграда	Вид/Кат/Број на посебен дел од зграда	Национална поседба	Виступна карта	Виступна карта	Рок	Правна осн. од кој произлегува правото	Друга податока сепак со правен осн.	Број на предмет на кој е извршено записување	Датум и час на првото записување

Г3. ПРАВО НА ЛИЦИНЕ

Посетено на: 10.03.2011 10:00:00

Датум: 10.03.2011 10:00:00

Број на катастарска карта	Број на зграда	Вид/Кат/Број на посебен дел од зграда	Национална поседба	Виступна карта	Виступна карта	Рок	Правна осн. од кој произлегува правото	Друга податока сепак со правен осн.	Број на предмет на кој е извршено записување	Датум и час на првото записување

Г4. ПРАВО НА ФИЗИЧНАТА СОПСТВЕНОСТ

Посетено на: 10.03.2011 10:00:00

Датум: 10.03.2011 10:00:00

Број на катастарска карта	Број на зграда	Вид/Кат/Број на посебен дел од зграда	Национална поседба	Виступна карта	Виступна карта	Рок	Правна осн. од кој произлегува правото	Друга податока сепак со правен осн.	Број на предмет на кој е извршено записување	Датум и час на првото записување

www.mk.gov.mk

Бил код

Шифра (Службена)

Г5 ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАКУП НА ГРАДБЕНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТЕВНА СЛУЖБЕНОСТ

Напомена: Правото на дополнителна закуп може да се добие постојано, временски ограничено или по случајност.

Број на катастарска парцела		Број на закуп		Вид/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда		Внатрешна површина во м ²		Почина и обем по користење на земјиштето		Надмостан на закуп		Правна основа на закуп		Број на предмет по кој е извршено запитување		Датум и час на запитување	
Основа	Дел	Основа	Дел	Нат	Кат	Број			м ²			Се зема дел	Вс со план	Вид					

Напомена: Закупот на дополнителна закуп може да се добие постојано, временски ограничено или по случајност.

Опис на податоци на зградата во која закуп е востановен: **Дополнителна закуп**

Г6 ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАКУП НА ГРАДБЕНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПРОДОЛЖУВАЊЕ

Напомена: Правото на дополнителна закуп може да се добие постојано, временски ограничено или по случајност.

Број на катастарска парцела		Број на закуп		Вид/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда		Внатрешна површина во м ²		Рок на употреба		Вид на подмостаност или фот. дел, притоа е заштитен дел на подмостаност		Правна основа на закуп		Број на предмет по кој е извршено запитување		Датум и час на запитување	
Основа	Дел	Основа	Дел	Нат	Кат	Број			м ²			Национална подмостаност	Без подмостаност						

Напомена: Закупот на дополнителна закуп може да се добие постојано, временски ограничено или по случајност.

Опис на податоци на зградата во која закуп е востановен: **Дополнителна закуп**

Г7 ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

Напомена: Правото на службена закуп може да се добие постојано, временски ограничено или по случајност.

Број на катастарска парцела		Број на закуп		Вид/ Кат/ Број на посебен дел од зграда		Намена на посебен дел од зграда		Внатрешна површина во м ²		Обем		Време на користење		Вид на користење		Рок на употреба		Правна основа на закуп		Број на предмет по кој е извршено запитување		Датум и час на запитување	
Основа	Дел	Основа	Дел	Нат	Кат	Број			м ²														

Опис на податоци на зградата во која закуп е востановен: **Дополнителна закуп**

[illegible]

[illegible]

Бр. 402



Прилог бр. 4

Штефтар/Одделение

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА РЕДНОСТ

ПОПИСЕН ЛИСТ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА БРОЈ: _____

Катастарска општина: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ					
Ред.бр.	ЕНПГКМС	Име и презиме / Назив	Адреса/Содержане	Дел на недвижност	Права основ на запишување
1					
2					
3					

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЛИШТЕТО (КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ					
Број на катастарска парцела	Вид на земјиште	Вид на земјиште	Вид на земјиште	Вид на земјиште	Вид на земјиште
основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ									
Број на катастарска парцела	Адреса (лица и други броеви на зградата)	Број на зграда	Назив на зграда и друг објект	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда
основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ПРЕБЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)									
Број на катастарска парцела	Број на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда	Вид на зграда
основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел	основен дел

Бр. 100

(Центар/Одделение)

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Позитивна/Негативна/Друга

Ово право се дава или според Статута на институцијата на сопствениците на институцијата на сопствениците.

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Друга податоци согласно со правниот основ
Основан	Дел	Влез	Број	м2			
		Кат					
		Број					

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Позитивна/Негативна/Друга

Ово право се дава или според Статута на институцијата на сопствениците на институцијата на сопствениците.

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м2	Волумен во м3	Рок на градење на лизингот	Правен основ на запишување
Основан	Дел	Влез	Број	м2			
		Кат					
		Број					

Г4. ПРАВО НА ФИЗИЦИЈАРНА СОПСТВЕНОСТ

Позитивна/Негативна/Друга

Ово право се дава или според Статута на институцијата на сопствениците на институцијата на сопствениците.

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој произлегува физичијарната сопственост
Основан	Дел	Влез	Број	м2			
		Кат					
		Број					

Г5. ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ЗАКУП НА ГРАДЕБНО ЗЕМЛИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТИВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Намена на Правото на дополнителен закуп: трајно или времено (послен закуп) во која корист е воспоставена

Позитивна/Негативна/Друга

Ово право се дава или според Статута на институцијата на сопствениците на институцијата на сопствениците.

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој произлегува физичијарната сопственост
Основан	Дел	Влез	Број	м2			
		Кат					
		Број					

Намена на Правото на дополнителен закуп: трајно или времено (послен закуп) во која корист е воспоставена

Позитивна/Негативна/Друга

Ово право се дава или според Статута на институцијата на сопствениците на институцијата на сопствениците.

Број на катастарска парцела	Број на зграда	Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој произлегува физичијарната сопственост
Основан	Дел	Влез	Број	м2			
		Кат					
		Број					

Центар/Одделение

Г: ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ

[illegible]

Г 7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

[illegible]

гг. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАЛИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН

[illegible]

Г 9. Прибелажувања

[illegible]

Бр. 443

(Центар/Одделение)

а) Придобивањето на податоците се земаат во предвид од катастар на земјиште, поради нивното запишување на страна при систематизирањето

Број на катастарска парцела	Видно местоулица	Катастарска	Површина во м ²	Број на зграда	Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда	Внатрешна површина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во прамена на катастарот на податковите
Основен	Деп	Нултура	Класа		Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда		

б) Придобивањето на податоците се земаат во предвид од катастар на земјиште, поради нивното запишување на страна при систематизирањето

Број на катастарска парцела	Видно местоулица	Катастарска	Површина во м ²	Број на зграда	Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда	Внатрешна површина во м ²	Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во прамена на катастарот на податковите
Основен	Деп	Нултура	Класа		Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда		

в) Други факти кои придобивањето е предвидено со закон:

Број на катастарска парцела	Видно местоулица	Катастарска	Површина во м ²	Број на зграда	Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда	Внатрешна површина во м ²	Краток опис на приобликувањето	Правен основ на запишување
Основен	Деп	Нултура	Класа		Влез Кат Број на посебен деп од зграда	Намена на посебен деп од зграда			

Датум на изготвување на податоците	Опис
Шифра	

М.П.

Овластено лице

(ИМС, ПРЕСВИС И ПОЛТИС)

Бр. 402

Прилог бр. 5

[Седар/Одделение]



ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ број: _____

Катастарска општина: _____

ПОДАТОЦИ ЗА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ / ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ												
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Број на зграда	Намена на зграда и друг објект	Намена на зграда врзашта при вклучувања на податоци од стариот електронски систем	Вид / Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Визуелна парцела во м2	Потврден во м3	Број на предмет на кој е извршено запитување	Датум и час на запитување
					Вид	Кат	Број					

ПОДАТОЦИ ЗА ВЛАДАТЕЛИ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ / ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ						
Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Име	Адреса / Седиште	Датум на поднесок	Број на предмет на кој е извршено запитување	Датум и час на запитување
1						
2						
3						

Регистар на вистокс (број и катенос)	
Шифра	Опис

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 6

Центар/Одделение)



ЛИСТ ЗА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ број: _____
Катастарска општина: _____

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА ВЛАДАТЕЛИ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ						
ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса/ Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување

M. P.

Овластено лице

(имя, фамилия и отчество)

Прилог бр. 7
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Бар код



ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА број _____

КО _____

Број на катастарска парцела (основен/дел)		
---	--	--

Податоци за лицата кои имаат право на градење, согласно одобрение за градење							
Име и презиме/ Назив			ЕМБГ/ЕМБС		Адреса/Седиште		Дел на право на градење
Ред. бр.	Податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти, превземени од основниот проект заверен од надлежен орган					Прибележување на правото на залог (хипотека) и на други правни дела за промет на предбележаното право на сопственост (Број и датум на испраќата, име на нотарот и договорни страни)	
	Влез/Кат / Број на посебен дел од зграда			Намена на посебен дел од зграда	Површи на		
	Влез	Кат	Број				
1							
2							
3							

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 8
(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**КОПИЈА ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН**

Размер на планот _____

Катастарска општина _____


Катастарска парцела _____



Овластено геодетско лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 9
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



Бар код

Врз основа на член 123 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА

ЗА КП број _____ КО _____

М.П.



Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Страна 1 од n

Прилог бр. 10
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Бар код

Врз основа на член 123 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија"бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барањето на _____,заведено под бр._____од_____, од податоците во катастарот на недвижности ја издава следната

ПОТВРДА

ДЕКА ЛИЦЕТО НЕ Е/Е ЗАПИШАНО КАКО НОСИТЕЛ НА ПРАВО ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Се потврдува дека лицето _____ со ЕМБГ/ЕМБС _____ и со адреса на живеење/седиште на ул._____во _____, не е/е запишано како носител на право на недвижностите, во катастарот на недвижностите востановен за катастарските општини чие одржување е во надлежност на _____.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 11

(Центар/Одделение)

Бар код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

Врз основа на член 118 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците содржани во ГКИС, ја издава следната

ПОТВРДА

ЗА ИЗВРШЕНА КАНЦЕЛАРИСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ЗА КП број _____ КО _____

По извршената канцелариска идентификација на предметната КП.бр. _____ за КО _____ се потврдува дека :

I. КП.бр. _____ КО _____ од катастар на земјиште кој не е во примена одговара на:

1. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ од катастар на недвижности
2. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ од катастар на недвижности
3. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ од катастар на недвижности

II. КП.бр. _____ КО _____ од катастар на недвижности одговара на:

1. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ катастар на земјиште кој не е во примена
2. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ катастар на земјиште кој не е во примена
3. (Цела/дел) КП.бр. _____ КО _____ катастар на земјиште кој не е во примена

МП.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог број 12

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

(Центар/ Одделение за катастар на недвижности)

Приемен штембил /
Дигитален потпис

БАРАЊЕ
за издавање на потврда за податоци од интабулационите
книги

Од _____,
(име и презиме/назив) ЕМБГ/ЕМБС
_____,
(адреса/седиште) телефон E-Mail

Барам да ми се издаде потврда дали на недвижниот имот : посебен дел од
зграда (стан/деловна просторија) во КО _____
на УЛ. _____,

На КП. бр. _____ ПЛ _____,

СОПСТВЕНОСТ НА

1. _____
(Име, презиме и ЕМБГ/ЕМБС)
2. _____
(Име, презиме и ЕМБГ/ЕМБС)

ИМА заведено хипотека во интабулационите книги што се преземени од
судовите.

Прилог:

1. _____
2. _____

Подносител на пријава

(име, презиме и потпис)

Прилог бр.13
(Центар/Одделение)

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/----- од -----

Врз основа на член 221 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барањето на _____, заведено под бр. _____ од _____, од податоците содржани во интабулационите книги ја издава следната

ПОТВРДА

ЗА ПОДАТОЦИ ОД ИНТАБУЛАЦИОНИТЕ КНИГИ

По извршениот увид во интабулационите книги - ХИПОТЕКИ од _____ година до денес _____ година, се утврди дека за недвижниот имот _____ кој се наоѓа на ул. _____ бр. _____ во _____, со површина од _____ м², видно од _____ во сопственост на _____ ИМА-НЕМА ЗАВЕДЕНО ХИПОТЕКА, и тоа:

ДОВЕРИТЕЛ: _____ од _____

ДОЛЖНИК: _____ од _____

ХИПОТЕКАРЕН ДОЛЖНИК: _____ од _____,

заведена во книга _____, страна _____, ИНО- _____, Р- _____ од _____ година, сума во износ од _____.

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

704.

Врз основа на член 82-в од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010 и 167/2010), директорот на Агенцијата за администрација, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на деловникот

Член 1

Со овој деловник се уредува начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници (во натамошниот текст: Комисијата).

Формирање и состав на комисијата

Член 2

(1) Комисијата се формира со решение на директорот на Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: Агенција).

(2) Комисијата е составена од претседател и два члена и нивни заменици од кои претседателот и неговиот заменик се од редот на раководните државни службеници, а членовите и нивните заменици се од редот на раководните и стручните државни службеници во Агенцијата.

(3) Комисијата има секретар и помошник секретар кој ги врши стручно - административните работи во врска со работата на Комисијата, согласно актот за систематизација на работните места во Агенцијата.

(4) Секретарот и помошникот на секретарот на Комисијата немаат право на глас при одлучувањето.

Одговор на жалба и приговор

Член 3

(1) Комисијата ја доставува жалбата односно приговорот, со придружните списи до првостепениот орган на одговор со барање дополнителни податоци доколку постои потреба.

(2) Во одговорот на жалбата првостепениот орган се изјаснува за барањата и наводите во жалбата, односно приговорот и предлага докази во поткрепа на своите наводи.

(3) Првостепениот орган одговорот на жалбата, односно приговорот го доставува до Комисијата во рок од пет работни дена.

II. НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА

Седница

Член 4

(1) Комисијата работи и одлучува на седница без присуство на јавноста, врз основа на расположливите писмени докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност.

(2) Седницата ја свикнува и со неа раководи претседателот на Комисијата.

(3) Седницата започнува со утврдување на дневниот ред. За секоја точка од дневниот ред се води расправа.

(4) Комисијата работи во полн состав и одлучува со мнозинство гласови.

(5) Членот на Комисијата кој има издвоено мислење во писмена форма го доставува до секретарот на Комисијата, со образложение за издвојувањето на своето мислење и своерачно го потпишува. Доставеното писмено образложение е составен дел на записникот за текот на седницата на Комисијата.

(6) Доколку при одлучувањето Комисијата констатира потреба од утврдување на дополнителни факти, околности, претходни прашања што се од значење за решавање на предметот, други докази или појаснувања и толкувања од други надлежни органи или институции, решавањето на предметот го одлага до обезбедувањето на потребните докази, односно решавањето на претходното прашање.

(7) При одлучувањето Комисијата го испитува првостепеното решение во оној дел и од оние причини кои во жалбата, односно приговорот се изјавени. Комисијата по службена должност внимава на суштествени повреди на одредбите на постапката и правилна примена на материјалното право.

Записник

Член 5

(1) За текот на седницата на Комисијата, секретарот води записник. Записникот содржи: ден и место на одржување на седницата, имиња на присутните членови на Комисијата, име и презиме на подносителот на жалбата, односно приговорот, назив на првостепениот орган кој го донел оспореното решение, одлука за секоја точка од дневниот ред, со означување на членовите на Комисијата кои гласале за или против одлуката и писмено образложение за издвоено мислење, доколку го има.

(2) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на Комисијата и секретарот.

Одлучување на комисијата**Член 6**

Комисијата донесува одлуки, решенија и заклучоци, кои ги потпишува претседателот.

Член 7

Комисијата донесува одлука кога одлучува за суштината на работата и тоа:

- за одбивање на жалбата, односно приговорот како неосновани и потврдување на првостепениот акт против кој е поднесена жалбата, односно приговорот и
- за уважување на жалбата, односно приговорот, укинување на решението на првостепениот орган и враќање на предметот на повторно одлучување.

Член 8

Комисијата донесува решение за:

- отфрлање на жалбата како ненавремена, нецелосна или недозволена;
- отстапување на жалбата на друг надлежен орган, и
- во други случаи кога не се одлучува за суштината на работата.

Член 9

(1) Комисијата донесува заклучок за запирање на постапката во случај на повлекување на жалбата, односно приговорот од подносителот.

(2) Комисијата донесува заклучок и за дејствија што се превземаат во текот на постапката, а за кои не се донесува одлука, односно решение.

Член 10

Одлуките и решенијата на Комисијата содржат: увод, диспозитив (изрека), образложение, упатство за правно средство, назив на органот, број и датум, потпис на претседателот на Комисијата и печат на органот.

Доставување на одлуките на Комисијата**Член 11**

(1) Комисијата ја доставува одлуката, решението, односно заклучокот до првостепениот орган.

(2) Првостепениот орган е должен одлуката, решението, односно заклучокот да го достави до подносителот на жалбата, односно приговорот во рок од 8 дена од приемот.

(3) На барање на подносителот на жалбата, односно приговорот, Комисијата ќе му достави копија од одлуката, решението, односно заклучокот.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 12**

Со влегување во сила на овој деловник, престанува да важи Деловникот за начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за државни службеници за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници бр. 01-3072/1 од 14 јуни 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 80/2010).

Член 13

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-776/1
2 март 2011 година
Скопје

Директор,
Жаклина Николеска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**705.**

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008 и 85/2010), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**Д В И Ж Е Њ Е Т О Н А И Н Д Е К С О Т
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во период јануари - февруари 2011 година, во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок 2,5%.

Директор,
м-р **Благица Новковска, с.р.**



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

